



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕСПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува до употреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221

Сабота, 22 јуни 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XIII

Цена на овој број е 120.— дин. — Претплатата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Кралевиќа Марја бр. 8. — Телефони: Редакција 28-838. Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

333.

Врз основа на чл. 39 и 45 во врска со членот 151 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), а во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ДОБИВКАТА И НА ПОСЕБНОТО УЧЕСТВО ВО ДОБИВКАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1957 ГОДИНА

А. Утврдување на платите од добивката

1. Стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката според одредбите од главата II на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации (во натамошниот текст: уредбата) го утврдуваат делот за плати од добивката за 1957 година со примена на определен процент врз делот од остварената добивка што по распределбата преостанува по издвојувањето на делот што му одговара на сојузниот данок на добивка и на законските обврски од добивката (добивка по одбивање на законските обврски).

Како стопански организации во смисла на одредбите од претходниот став се подразбираат и индустриските погонии на селкостопанските организации и на општите земјоделски задруги како и порониите на деловните сојузи што вршат утврдување и распределба на вкупниот приход според одредбите од главата II на уредбата.

Во утврдениот дел од добивката за плати содржани се придонесот за социјално осигурување според нормите што во времето на исплатата важат и придонесот за станбена изградба на тие плати за плаќање на овие придонеси на платите и на другите исплати што им подлежат на овие придонеси.

II. Процентот за плати од добивката за 1957 година се утврдува врз основа на податоците од завршната сметка на стопанската организација за 1956 година во врска со која е дојесено решението според членот 33 став 2 односно што е прифатена во смисла на членот 35 став 1 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56).

Ако за поднесената завршна сметка за 1956 година не е донесено решение до 15 јуни 1957 година, процентот за плати од добивката се утврдува привремено, врз основа на податоците од завршната сметка за 1956 година одобрена од страна на работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето на стопанската организација.

Ако завршната сметка за 1956 година не е одобрена до рокот од претходниот став ниту од работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето, издвојувањето на делот за плати од добивката за 1957 година ќе се врши привремено со примена на процентот што е утврден за 1956 година според одредбите од Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56, 44/56 и 5/57) и Упатството за начинот на утврдување на процентот за плати од добивката во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56).

Привременото издвојување на делот од добивката за плати според претходниот став се врши заради составување на периодичните пресметки за 1957 година за утврдување и наплата на обврските спрема буџетите и фондовите.

Од делот за плати од добивката за 1957 година кој е привремено пресметан со примена на процентот што важел за 1956 година, не можат да се вршат исплати сè додека стопанската организација не ќе го утврди процентот за плати од добивката за 1957 година во смисла на одредбите од ставот 1 односно 2 на оваа точка.

III. Процентот за плати од добивката за 1957 година претставува сразмера меѓу коригираните плати од добивката за 1956 година и коригираниот износ на добивката за 1956 година.

Процентот од претходниот став се утврдува според формулата I:

$$\% = \frac{\text{коригираните плати од добив. за 1956 год.} \times 100}{\text{коригираниот износ на добив. за 1956 год.}}$$

Ако коригираните плати од добивката за 1956 година изнесуваат повеќе од половина на коригираниот износ на добивката за 1956 година, на стопанската организација ѝ припаѓа во смисла на одредбите од членот 39 став 6 од уредбата на име плати од добивката половина од добивката за 1957 година, што ќе преостане по одбивање делот што му одговара на сојузниот данок на добивка и законските обврски од добивката.

IV. Коригираните плати од добивката за 1956 година, во смисла на одредбите од оваа наредба, претставуваат износ што се добива кога процентот пресметан од односот на зголемениот износ на платите од добивката за 1956 година и вкупно зголемениот износ на платите за 1956 година ќе се примени врз вкупниот наголемен износ на платите за 1956 година, та така добиениот износ ќе се зголеми за 38% придонес за социјално осигурување и за 10% придонес за станбена изградба.

Процентот од претходниот став се пресметува по формулата II:

$$\% = \frac{\text{зголемен. износ на платите од добив. за 1956 год.} \times 100}{\text{вкупниот зголемен износ на платите за 1956 година}}$$

Процентот пресметан по претходната формула во смисла на одредбите од ставот 2 одделот 4 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година, не може да биде помал од 10 ниту поголем од 20.

V. Вкупниот зголемен износ на платите за 1956 година во смисла на одредбите од оваа наредба, претставува збир:

- 1) на зголемениот износ на платите според тарифните ставови во 1956 година;
- 2) на зголемениот износ на платите од добивката за 1956 година.

VI. Како зголемен износ на платите според тарифните ставови во 1956 година во смисла на претходната точка се подразбира збирот на вкупните плати пресметани според тарифните ставови во 1956 година зголемен според одредбите на одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година заедно со податоците според членот 31

став 1 под б) од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56 — во натамошниот текст: Уредбата од 1956 година) што се наведени во точката XVII под 9 од оваа наредба, како и со додатокот од 500 динари месечно по едно лице според одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55). Зголемувањето на тарифните ставови од 1956 година се врши со примена на определен процент од просечното зголемување врз вкупните плати според тарифните ставови во 1956 година.

Стопанските организации во индустријата на гума, во индустријата на кожа и во индустријата на обувки, потоа стопанските организации на поморскиот сообраќај и на поморското стопанство гред просечното зголемување од претходниот став ќе извршат уште и посебно зголемување на платите со примена на определен процент од посебното зголемување врз вкупните плати според тарифните ставови во 1956 година без додатокот од 500 динари месечно според одредбите од Уредбата од претходниот став.

За изнаоѓање на процентот на просечното зголемување на платите служат податоците од ред. бр. 3 кол. 4 — Состојба на 31 X 1956 година и кол. 5 — Предлог за 1957 година, на образецот Д-2 — Податоци за нивото на тарифните ставови во предлогот на тарифниот правилник, што стопанската организација го составила според одредбите од Упатството за спроведување на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), и тоа:

1) збирот на износите од кол. 4 ред. бр. 3 — Вкупен износ на тарифните ставови за бројот на лицата под 2, и тоа од алинеите 3 и 4 — со зголемувањето од 500 динари по едно лице;

2) збирот на износите од кол. 5 ред. бр. 3 од алинеите 3 и 4;

3) разликата меѓу износот под 2) и износот под 1).

Процентот на просечното зголемување на платите во смисла на оваа наредба се пресметува по следната формула III:

$$\% = \frac{\text{разликата под 3} \times 100}{\text{збирот под 1}}$$

Производните стопански организации што во свој состав имаат продавници, складови или откупни станици вршат изнаоѓање на процентот на просечното зголемување на платите врз основа на податоците од посебниот образец Д-2 што овие стопански организации мораат да го состават според одредбите од Упатството за спроведување на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации и тоа одвоено за персоналот на матичното претпријатие, а одвоено за персоналот на секоја продавница, склад и откупна станица.

VII. Како зголемен износ на платите од добивката за 1956 година во смисла на оваа наредба се подразбира збирот:

1) на делот од добивката за плати што е издвоен во 1956 година според одредбите од Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации за 1956 година и Упатството за начинот на утврдување на процентот за плати од добивката во 1956 година по одбивање 40% придонес за социјално осигурување и 10% придонес за станбена изградба содржани во тој дел од добивката;

2) 25% на зголемувањето од намалениот износ од овој став под 1) во смисла на одредбите од ставот 1 одделот 4 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година.

VIII. Коригираниот износ на добивката за 1956 година во смисла на оваа наредба претставува

вкупна добивка остварена во 1956 година исправена за разликите што произлегуваат од промените на економските инструменти и на другите сојузни прописи што важат за расподелбата на вкупниот приход на стопанските организации во 1957 година.

Спрема тоа вкупно остварената добивка искажана во завршната сметка за 1956 година се исправува, и тоа:

1) се зголемува

а) за 2% на разликата во придонесот на социјално осигурување врз вкупниот износ на платите според тарифните ставови во 1956 година;

б) за разликата настаната поради ослободување од плаќањето на интересот на основните средства или поради намалување на интересната норма, ако тоа ослободување од плаќање или намалување на нормата е определено со Сојузниот општествен план за 1957 година;

в) за разликата настаната поради намалување на нормата на земјарината што важела за 1957 година на норма што важи за 1957 година;

г) за разликата настаната меѓу придонесот за кадрови во стопанството пресметан за 1956 година и тој придонес пресметан по нормата што важи за 1957 година на износ на исправените вкупни плати според тарифните ставови за 1956 година односно на промет што служел како основица на овој придонес за 1956 година спрема тоа дали за основица на придонесот за 1957 година служи износот на платите според тарифните ставови или прометот ако износот на придонесот за 1956 година е поголем од износот пресметан по нормата што важи за 1957 година.

2) се намалува

а) за износот на вкупното зголемување на платите според тарифните ставови според одредбите на одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година, наголемен за 38% придонес за социјално осигурување, за 10% придонес за станбена изградба и за придонесот за образование на кадровите во стопанството по нормата по која стопанската организација го пресметува и плаќа тој придонес во 1957 година;

б) за разликата настаната меѓу придонесот за кадрови во стопанството пресметан по нормата што важи за 1957 година на износ на исправените вкупни плати за 1956 година, односно на промет што служел како основица на овој придонес за 1956 година, од една страна и фактично пресметаниот придонес за 1956 година од друга страна, ако износот на придонесот пресметан по нормата што важи за 1957 година е поголем од фактичниот придонес за 1956 година;

в) за износот на ануитетите по инвестиционите заеми кои според одредбите на одделот 6 главата XXVI од Сојузниот општествен план за 1957 година се подмируваат од добивката на стопанската организација пред сојузното оданочување;

3) по зголемувањата и намалувањата извршени под 1) и 2) добиениот износ се намалува:

а) за 50% на име на делот што му одговара на сојузниот данок на добивка;

б) за износот на законските обврски од добивката пресметани по завршната сметка за 1956 година намален со ануитетите по сите инвестициони заеми што во 1956 година се издвојувани како законска обврска. Овој износ на законските обврски се зголемува со ануитетите што стасуваат во 1957 година во врска со инвестиционите заеми на стопанската организација, а кои се подмируваат како законска обврска од добивката (член 32 точка 4 од уредбата).

B. Утврдување на посебното учество во добивката

IX. Стопанските организации на кои се однесуваат одредбите од чл. 45—49 на уредбата го утврдуваат посебното учество во зголемената добивка за 1957 година. Зголемената добивка за 1957 година ја претставува разликата меѓу износот на вкупната добивка остварена во 1957 година и износот на ре-

довната добивка пресметан со примена на определената норма врз збирот на платите и добивката остварени во 1957 година. Износот на редовната добивка се пресметува по формулата IV:

$$\left(\begin{array}{l} \text{Платите оства-} \\ \text{рени во} \\ \text{1957 година} \end{array} + \begin{array}{l} \text{Добивката} \\ \text{остварена во} \\ \text{1957 година} \end{array} \right) \times \begin{array}{l} \text{Нормата за пре-} \\ \text{сметување на} \\ \text{редовната} \\ \text{добивка} \end{array}$$

На стопанската организација ѝ припаѓа на име посебно учество во добивката половина од износот на зголемената добивка пресметан според претходниот став.

Во утврдениот дел на посебното учество во добивката што се издвојува за плати и премии (фонд за премии) содржани се придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба на тие плати и премии, по нормите што во времето на исплатата важат за плаќање на овие придонеси на платите и другите исплати што им подлежат на овие придонеси.

X. Како плати остварени во 1957 година во смисла на точката 9 од оваа наредба се подразбираат платите и додатоците според тарифниот правилник на стопанската организација (член 25 став 1 под а) од уредбата) заедно со 38% придонес за социјално осигурување и со 10% придонес за станбена изградба, што се содржани во реализираните производи односно извршените услуги во времето од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето.

XI. Како добивка остварена во 1957 година во смисла на точката IX од оваа наредба се подразбира вкупниот износ на добивката остварена во времето од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето, и тоа пред издвојувањето на средствата за ануитети што во смисла на одредбите на одделот 6 главата XXVI од Сојузниот општествен план за 1957 година се подмируваат од добивката пред сојузното одано ување.

XII. Нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година во смисла на точката IX од оваа наредба се утврдува врз основа на податоците од завршната сметка на стопанската организација за 1956 година применувајќи ги при тоа одредбите на точката II став 1 и 2 од оваа наредба.

Ако завршната сметка за 1956 година не е одобрена од работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето на стопанската организација до 15 јули 1957 година, не може да се врши издвојување на посебно учество во добивката се' додека не се утврди нормата на редовната добивка според претходниот став.

XIII. Нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година претставува сразмера — процентуален однос на исправената добивка за 1956 година спрема збирот на платите остварени во 1956 година и исправената добивка за 1956 година.

Нормата од претходниот став се утврдува според формулата V:

$$\frac{\text{исправената добивка за 1956} \times 100}{\text{исправената добивка за 1956} + \text{остварените плати во 1956}}$$

Ако стопанската организација во 1956 година не остварила добивка, односно ако нормата пресметана според формулата V изнесува помалку од 0,01% — сиот износ на добивката остварена во 1957 година претставува зголемена добивка во која стопанската организација има право на посебно учество според одредбите од чл. 45—49 од уредбата.

XIV. Како исправена добивка за 1956 година во смисла на претходната точка се подразбира вкупната добивка остварена во 1956 година исправена според одредбите од точката VIII под 1) и 2) на оваа наредба, освен исправката во поглед на ануитетите по инвестиционите заеми од истата точка под 2 в).

XV. Како плати остварени во 1956 година во смисла на точката XIII на оваа наредба се подразбира зголемениот износ на платите според тарифните ставови во 1956 година од точката VI на оваа

наредба, заедно со 38% придонес за социјално осигурување и со 10% придонес за станбена изградба на тие плати.

XVI. Изноаѓањето на коригираните плати од добивката за 1956 година и на платите остварени во 1956 година се врши на образецот „А“ — Податоци за платите од 1956 година, а изноаѓањето на исправената добивка и на коригираниот износ на добивката за 1956 година на образецот „Б“ — Утврдување на процентот за плати од добивката и на нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година. Тие образци се составен дел од оваа наредба.

Стопанските организации од точката I на оваа наредба ги пополнуваат двата обрасца од претходниот став, без оглед дали по завршната сметка за 1956 година искажале добивка или загуба.

V. Образците и начинот на нивното пополнување

XVII. Образецот „А“ — Податоци за платите од 1956 година се пополнува на следниот начин:

1. Под ред бр. 1 се внесуваат платите според тарифните ставови пресметани за часовите на ноќна работа;

2. под ред бр. 2 се внесува зголемувањето на платите на ноќна работа пресметано во 1956 година по нормата од 12,50%, во смисла на одредбите од членот 66 на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56);

3. под ред бр. 3 се внесуваат другите плати пресметани за 1956 година според тарифните ставови што се прокнижени на товар на соодветното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 46 — Плати, а во корист на контото 281 — Плати според тарифниот став;

4. под ред бр. 5 во колоната 2 се внесува износот пресметан со примена на процентот од 10,94% на платите за ноќна работа искажани по ред бр. 1. Овој процент претставува 7/8 од 12,5% на име додаток за седумчасовно ноќно работно време, во смисла на одредбите од членот 73 на Уредбата за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57).

Во колоната 3 под истиот ред број се внесува остатокот меѓу износот искажан под ред бр. 5 и износот под ред бр. 4 во колоната 2.

Стопанската организација што под ред бр. 5 од кол. 2 искажала помал износ од износот искажан под ред бр. 4 од колоната 2 ја внесува под ред бр. 5 во кол. 3 негативната разлика меѓу износот искажан под ред бр. 4 и износот под ред бр. 5 од колоната 2;

5. под ред бр. 6 се внесува збирот на износите искажани под ред бр. 3 и 5 од колоната 3 односно разликата меѓу износите искажани под ред бр. 3 и 5, ако под ред бр. 5 од кол. 3 е внесена негативната разлика меѓу износите искажани под ред бр. 4 и 5 од колоната 2;

6. под ред бр. 7 се внесува износот на надоместоците на платите за време на годишен одмор и во дните на државни празници, како и износот на надоместокот за неискористениот годишен одмор, пресметан за 1956 година според одредбите од членот 31 став 1 под б) на Уредбата од 1956 година и прокнижен на товар на посебно аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 46 — Плати, а во корист на контото 283 — Други издатоци што се признаваат како плати;

7. под ред бр. 8 се внесува збирот на износите искажани под ред бр. 6 и 7.

Претпријатијата на поморскиот сообраќај и на поморскиот стопанство што го пополнуваат образецот Д-3 според одредбите од Упатството за спроведување на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации — само за укрцаниот персонал, како и претпријатијата на луѓите и складовите и поморските агенции што образецот Д-3 го пополнуваат само за извршниот персонал на надворешната служба и на отпремата на бродовите во кои влегуваат и лучките транспортни работни-

ци — го искажуваат под ред. бр. 8 од образецот „А“ податокот во два дела, и тоа:

а) најпрво делот на вкупниот износ на платите и надоместоците искажани под ред. бр. 1 до 7 што се однесува на персоналот за кој се пополнуваат податоците во образецот Д-3 — Податоците за посебното зголемување на тарифните ставови според одредбите од точката 5 на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации;

б) потоа остатокот од платите и надоместоците што се однесува на другиот персонал на стопанската организација.

Притоа овие два дела на вкупните плати мораат да го дадат збирот на износите искажани под ред. бр. 6 и 7;

8. под ред. бр. 9 се внесува износот на додатокот од 500 динари месечно што е пресметан за 1956 година според одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалиднините и на додатокот на децата, што е прокижен на товар на посебното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 46 — Плати, а во корист на контото 281 — Плати според тарифниот став;

9. под ред. бр. 11 во текстот на колоната 2 се внесува процентот на вкупното зголемување на тарифните ставови од ред. бр. 5 на образецот Д-3, а во колоната 3 износот добиен со примена на тој процент од посебното зголемување на износот искажан под ред. бр. 8.

Стопанските организации што во смисла на одредбите од точката XVII под 7 на оваа наредба под ред. бр. 8 внесуваат податок за платите и надоместоците во два дела, ќе го применат процентот од посебното зголемување на износот на платите и надоместоците што се однесуваат на персоналот за кој се пополнуваат податоците во образецот Д-3 во смисла на одредбите од точката XII под 3) на Упатството за спроведување на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации.

Во кол. 4 под ред. бр. 11 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 10 и 11 од кол. 3. Стопанските организации на кои не се однесуваат одредбите од ставот 5 одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година, под ред. бр. 11 во кол. 4 го внесуваат износот што е искажан под ред. бр. 10 во кол. 3.

10. Под ред. бр. 12 во текстот на кол. 2 се внесува процентот од просечното зголемување добиен по формулата III од точката 6 на оваа наредба, а во кол. 4 износот добиен со примена на тој процент од просечното зголемување на износот искажан под ред. бр. 11 во кол. 4.

Пресметаниот процент од просечното зголемување се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората ако третата децимала е 5 или поголем број;

11. под ред. бр. 13 се внесуваат следните податоци според членот 31 став 1 под б) од Уредбата од 1956 година, што се прокижени на товар на соодветното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 46 — Плати, а во корист на контото 283 — Други издатоци што се признаваат како плати, а кои во смисла на одредбите од оваа наредба се сметаат како податоци според тарифниот правилник, и тоа:

а) кесонските и тунелските податоци како и податоците за работа во вода (точка 11);

б) во стопанските организации на воздушниот сообраќај хранарината на летачите (пилоти, радиотелеграфисти-летачи, механичари-летачи, навигатори-летачи и домаќинки на авиони); податоците за посебни услови на работата на авио-механичарите; податоците за работата на извршниот персонал во сезонските деловни единици во износ над редовниот тарифен став на овој персонал; податоците за ненормирано работно време на шоферите; летачките податоци (делот од точката 12);

в) во стопанските организации на поморското стопанство и на речниот сообраќај: податоците во

определен процент од тарифните ставови за укрцаниот персонал на бродовите-цистерни (танкери) — (делот од точката 13);

г) нуркачките додатоци и надоместоците на нуркачите за засилена исхрана (точка 14);

д) посебните додатоци на дувачите на стакло во фабриките на стакло (точка 15);

ѓ) во претпријатијата за производство и поправка на авиони: хранарината на летачите-пилоти (делот од точката 16);

е) во стопанските организации што произведуваат експлозиви, барути и муниција: пиротехничкиот додаток според членот 3 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/55 и 19/56) — (точка 17);

12. под ред. бр. 14 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 11 до 13 што претставуваат зголемен износ на платите според тарифните ставови во 1956 година, во смисла на одредбите од точката VI на оваа наредба;

13. под ред. бр. 15 се внесува делот од добивката за плати кој по конечната распределба на остварената добивка за 1956 година е издвоен со примена на процентот за плати од добивката за 1956 година врз делот на добивката по одбивање на законските обврски.

Во текстот на кол. 2 се става во заграда утврдениот процент за 1956 година според одредбите од Упатството за начинот на утврдување на процентот за плати од добивката во 1956 година;

14. под ред. бр. 16 и 17 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба добиени со примена на соодветните норми (40% и 10%) врз остварените плати од добивката за 1956 година што се искажани под ред. бр. 18, додека под ред. бр. 17 во колоната 4 се внесува збирот на износот од кол. 3;

15. под ред. бр. 18 се внесува износот на остварените плати од добивката добиен по следната формула VI:

$$\text{делот од добивката за плати} \\ \text{од ред. бр. 15} \times 100$$

износ =

150

Добиениот износ искажан во цели динари со коректура на единицата ако првата децимала е 5 или поголем број, мора истовремено да му биде равен на износот што се добива кога од износот искажан под ред. бр. 15 во кол. 4 ќе се одземе збирниот износ искажан под ред. бр. 17 во кол. 4;

16. под ред. бр. 19 се внесува износот на зголемувањето на учеството за плати од добивката што се добива со примена на 25% врз износот искажан под ред. бр. 18;

17. под ред. бр. 20 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 18 и 19 што претставува зголемен износ на платите од добивката за 1956 година во смисла на одредбите од точката VII на оваа наредба;

18. под ред. бр. 21 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 14 и 20 што претставува вкупен зголемен износ на платите за 1956 година во смисла на одредбите од точката V на оваа наредба;

19. под ред. бр. 22 се внесува процентот добиен по формулата II од точката IV на оваа наредба. Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората, ако третата децимала е 5 или поголем број;

20. под ред. бр. 23 се внесува процентот искажан под ред. бр. 18 ако тој процент е поголем од 10 или помал од 20. Ако процентот под ред. бр. 22 е помал од 10 под ред. бр. 23 се внесува 10%, а ако е поголем од 20 — се внесува 20%;

21. под ред. бр. 24 се внесува износот добиен по следната формула VII:

$$\text{вкупн. зголем. износ} \\ \text{на платите од ред. бр. 21} \times \text{под ред. бр. 23}$$

износ =

100

Овој износ се искажува во цели динари, со коректура на единицата, ако пресметаната прва децимала е 5 или поголем број;

22. под ред. бр. 25 и 26 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба добиени со примена на соодветните норми (38% и 10%) врз износот искажан под ред. бр. 24.

23. под ред. бр. 27 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 24 до 26 кој претставува коригирани плати од добивката за 1956 година, во смисла на одредбите од точката IV на оваа наредба;

24. под ред. бр. 28 се внесува зголемениот износ на платите според тарифните ставови во 1956 година што е искажан под ред. бр. 14;

25. под ред. бр. 29 и 30 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба добиени со примена на соодветните норми (38% и 10%) врз износот искажан под ред. бр. 28;

26. под ред. бр. 31 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 28 до 30 кој претставува плати остварени во 1956 во смисла на одредбите од точката 15 на оваа наредба;

27. Според одредбите од одделот 1 главата XVII на Сојузниот општествен план за 1957 година стопанските организации од областа на шумарството немаат право на посебно учество во добивката, та затоа не го пополнуваат редниот број 28—31 од образецот „А“.

XVIII. Образецот „Б“ — Утврдување на процентот за плати од добивката и на нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година, се пополнува на следниот начин

1. под ред. бр. 1 се внесува остварената добивка искажана во завршната сметка за 1956 година;

Стопанската организација што во завршната сметка за 1956 година искажала загуба под овој реден број ќе го стави износот на искажаната загуба, и тоа со мастило да се подвлече зборот „загуба“, а да се препрета зборот „добивка“ зарали видно истакнување на овој податок;

2. под ред. бр. 2 во кол. 3 се внесува разликата меѓу општата норма на придонесот за социјално осигурување за 1956 година (40%) и општата норма за 1957 година (38%), т.е. 2% врз вкупните плати според тарифните ставови во 1956 година.

Како вкупни плати според тарифните ставови во 1956 година во смисла на оваа наредба се подразбира збирот на износите искажани во образецот „А“ под ред. бр. 10 во кол. 3 и под ред. бр. 13 во кол. 4;

3. под ред. бр. 3 се внесува износот на разликата на интересот на основните средства во смисла на одредбите од точката VIIa под 2) на оваа наредба;

4. под ред. бр. 4 се внесува износот на разликата настаната со намалување на земјарината, во смисла на одредбите од точ. VIII-1 под в) од оваа наредба;

5. под ред. бр. 5 во колоната 3 се внесува износот на разликата настаната со намалување на придонесот за кадрови во стопанството, во смисла на одредбите од точката VIII-1 под г) на оваа наредба, а во кол. 4 уште и збирот на износите искажани под ред. бр. 2—5 од кол. 3;

6. под ред. бр. 6 се внесува во кол. 4 збирот на износите од кол. 4 што се искажани под ред. бр. 1 и 5, ако стопанската организација во завршната сметка за 1956 година искажала добивка, а разликата меѓу позитивниот износ внесен под ред. бр. 5 и негативниот износ внесен под ред. бр. 1 ако стопанската организација во таа завршна сметка искажала загуба.

Стопанската организација што искажала загуба и што под ред. бр. 5 во кол. 4 внесла помал позитивен износ од негативниот износ внесен под ред. бр. 1 во кол. 4 — под ред. бр. 6 во кол. 4 ќе го стави зборот „загуба“. Податоците под ред. бр. 7 до 10 оваа стопанска организација не ги пополнува, а под ред. бр. 13, 15 и 19 го става зборот „нема“;

7. под ред. бр. 7 и 8 во текстот на колоната 2 се внесуваат соодветните проценти од посебното и просечното зголемување на вкупните плати според тарифните ставови во 1956 година што се искажани под ред. бр. 11 и 12 во текстот на кол. 2 на образецот „А“, а во кол. 3 се внесуваат соодветните износи искажани под ред. бр. 13 во кол. 3 односно под ред. бр. 12 во кол. 4 на образецот „А“;

8. под ред. бр. 9 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 7 и 8 кој претставува вкупно зголемување на платите во смисла на одредбите од точката 6 на оваа наредба;

9. под ред. бр. 10 и 11 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба добиени со примена на соодветните норми (38% и 10%) врз вкупното зголемување на платите што е искажано под ред. бр. 9;

10. под ред. бр. 12 се внесува разликата настаната со зголемувањето на придонесот за кадрови во стопанството според одредбите од точката VIII-2 под б) на оваа наредба.

Надворешнотрговските стопански организации не го пополнуваат овој реден број;

11. под ред. бр. 13 се внесува остатокот меѓу позитивниот износ искажан под ред. бр. 6 и негативниот износ под ред. бр. 12 во колоната 4 што претставува исправена добивка за 1956 година во смисла на одредбите од точката XIV на оваа наредба.

Стопанската организација која под ред. бр. 12 во колоната 4 искажала ист износ што е искажан под ред. бр. 6, или под ред. бр. 12 искажала негативен износ поголем од позитивниот износ под ред. бр. 6, ќе стави под ред. бр. 13 „нема“.

Податоците под ред. бр. 14 до 19 оваа стопанска организација не ги пополнува, а под ред. бр. 15 и 19 го става исто така зборот „нема“;

12. под ред. бр. 14 се внесува износот на ануитетите по инвестиционите заеми што во 1957 година според одредбите од одделот 6 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година се подмируваат од вкупно остварената добивка пред сојузното оданочување;

13. под ред. бр. 15 се внесува остатокот меѓу износот искажан под ред. бр. 13 и износот под ред. бр. 14.

Стопанската организација што под ред. бр. 14 искажала износ еднаков со износот искажан под ред. бр. 13, или под ред. бр. 14 искажала негативен износ поголем од позитивниот износ под ред. бр. 13, под ред. бр. 15 го става зборот „нема“.

Податоците под ред. бр. 16 до 19 оваа стопанска организација не ги пополнува, а под ред. бр. 19 исто така го става зборот „нема“;

14. под ред. бр. 16 се внесува половина од износот искажан под ред. бр. 15 и тоа во цели динари, со коректура на единицата ако првата децимала е 5;

15. под ред. бр. 17 се внесува износот на законските обврски подмирени од добивката во 1956 година кој е искажан во завршната сметка за 1956 година, освен ануитетите по долгорочните кредити;

16. под ред. бр. 18 во кол. 3 се внесува износот што е потребен за исплата на ануитетите по инвестиционите заеми кои стасуваат во 1957 година и кои според одредбите од членот 32 точка 4 на уредбата се подмируваат во 1957 година како законска обврска од добивката.

Под ред. бр. 18 во кол. 4 се внесува збирот на износите од колоната 3 на редниот број 17 и 18;

17. под ред. бр. 20 се внесува разликата меѓу износот под ред. бр. 15 и износот под ред. бр. 19 што претставува коригиран износ на добивката за 1956 година во смисла на одредбите од точката VII на оваа наредба.

Ако износот под ред. бр. 19 му е еднаков на износот под ред. бр. 15 или е поголем од тој износ, односно ако под ред. бр. 19 е ставен зборот „нема“ тогаш под ред. бр. 20 се става зборот „нема“;

18. под ред. бр. 21 се внесува износот добиен со пресметување по формулата I од точката III на оваа наредба.

Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората, ако третата децимала е 5 или поголем број.

Стопанската организација што под ред. бр. 20 го ставила зборот „нема“, и под ред. бр. 21 ќе го стави зборот „нема“.

19. под ред. бр. 22 се внесува процентот за плати од добивката за 1957 година утврден според одредбите од оваа наредба.

Процентот за плати од добивката за 1957 година се искажува со најмногу две децимали.

Стопанската организација кај која пресметаниот процент под ред. бр. 21 е поголем од 50% — во смисла на точ. III став 3 на оваа наредба, под ред. бр. 22 внесува вкупно 50%.

Стопанската организација која под ред. бр. 20 и 21 го ставила зборот „нема“ — во смисла на точката III став 3 на оваа наредба, под ред. бр. 22 внесува исто така 50%.

20. под ред. бр. 23 се внесува процентот добиен со пресметување по-формулата V од точката XIII на оваа наредба.

Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората, ако третата децимала е 5 или поголем број.

Стопанската организација што под ред. бр. 13 го ставила зборот „нема“, и под ред. бр. 23 ќе го стави зборот „нема“.

21. под ред. бр. 24 се внесува нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година, утврдена според одредбите од оваа наредба.

Стопанската организација кај која пресметаната норма под ред. бр. 23 е помала од 0,01 — во смисла на точката XIII став 3 на оваа наредба под ред. бр. 24 го внесува зборот „нема“.

Стопанската организација која под ред. бр. 23 го ставила зборот „нема“ — во смисла на точката XIII став 3 на оваа наредба, под ред. бр. 23 исто така го внесува зборот „нема“.

22. Според одредбите од одделот 1 главата XVII-а на Сојузниот општествен план за 1957 година стопанските организации од областа на шумарството немаат прво на посебно учество во добивката, та затоа не го пополнуваат ред. бр. 23 и 24 од образецот „Б“

Г. Задолжителни одредби

XIX. На стопанската организација од точката I на оваа наредба што настанала со спојување под 31 декември 1956 година или во текот на 1957 година, ѝ припаѓа на име дел од добивката за плати за 1957 година износот утврден со примена на единствениот процент за плати од добивката врз делот од добивката по одбивање на законските обврски што е остварена во 1957 година од страна на сите споени стопански организации. На таква стопанска организација ѝ се утврдува и посебното учество во добивката врз основа на единствената норма за пресметување на редовната добивка за 1957 година.

Единствениот процент за плати од добивката и единствената норма за пресметување на редовната добивка од претходниот став се изнаоѓа во смисла на одредбите од оваа наредба од збирот на податоците за 1956 година на сите споени стопански организации што служеле за изнаоѓање на процентот за плати од добивката односно за пресметување на нормата на редовната добивка за 1957 година на секоја од споени стопански организации.

На стопанската организација од точката I на оваа наредба кон која под 31 декември 1956 година или во текот на 1957 година е припоена една или повеќе стопански организации ѝ припаѓа на име дел од добивката за плати од добивката за 1957 година износот утврден со примена на единствениот процент за плати од добивката врз делот на добивката по одбивање на законските обврски што е остварена во 1957 година од страна на стопанската организација кон која е извршено припојувањето и на сите стопански организации што ѝ се припоени. На таква стопанска организација ѝ се утврдува и посебното учество во добивката за 1957 година врз основа на единствената норма за пре-

сметување на редовната добивка за 1957 година.

Единствениот процент за пресметување на платите од добивката и единствената норма за пресметување на редовната добивка според претходниот став се пресметуваат во смисла на одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка.

XX. Процентот за плати од добивката и нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година за стопанската организација што во 1957 година е основана или настанала со издвојување ги утврдува, во смисла на одредбата од членот 147 на Уредбата, народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација.

На другите стопански организации од членот 147 на уредбата народниот одбор на општината им го определува процентот за плати од добивката и нормата за пресметување на редовната добивка врз основа на податоците од стопанската организација составени според одредбите од оваа наредба, како и врз основа на другите податоци со кои располага самиот народен одбор или стопанската организација.

На стопанските организации од претходните ставови на оваа точка народниот одбор на општината им издава образложено писмено решение за утврдениот процент за плати од добивката и за утврдената норма за пресметување на редовната добивка за 1957 година.

XXI. Височината на процентот за плати од добивката и височината на нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година, утврдена според одредбите од оваа наредба, стопанската организација најдоцна до 31 јули 1957 година задолжително му ја пријавува:

- 1) на надлежниот орган на кој според одредбите од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година му ја поднесува завршната сметка за 1956 година;
- 2) на банката кај која има жиро сметка.

Стопанските организации од точката XX на оваа наредба ја поднесуваат пријавата според претходниот став најдоцна три дена по приемот на решението од надлежниот народен одбор на општината.

XXII. Како пријава на утврдената височина на процентот за плати од добивката и височина на нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година во смисла на претходната точка се сметаат пополнетите обрасци предвидени со оваа наредба односно заверениот препис на решението од точката XX на оваа наредба.

XXIII. Ако во смисла на одредбите од точ. II и XII на оваа наредба за привремено изнаоѓање на процентот за плати од добивката и нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година се користени податоците од завршната сметка за 1956 година одобрена од страна на работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето, стопанската организација е должна најдоцна во рок од 15 дена по приемот на решението за завршната сметка според одредбите од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година да изврши повторно утврдување на процентот за плати од добивката и на нормата за пресметување на редовната добивка на начинот предвиден со оваа наредба и за тоа да ги известат надлежниот орган и банката во смисла на одредбите од точката XXI и XXII од оваа наредба.

Ова повторно утврдување се врши без оглед на тоа дали против даденото решение за завршната сметка е изјавена жалба, и тоа само во случај ако со решението за завршните сметки за 1956 година се изменети податоците врз основа на кои е извршено првобитното — привремено утврдување на процентот за плати од добивката и на нормата за пресметување на редовната добивка. Во противно, стопанската организација задолжително ја известува во истиот рок банката дека привремено утврдениот процент за плати од добивката и нормата за пресметување на редовната добивка останале непроменети односно дека привремено утврдениот процент и нормата за 1957 година се сметаат за конечни.

XXIV. Стопанската организација е должна повторно да изврши утврдување на процентот за плати од добивката и на нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година во рокот и на начинот предвиден во претходната точка ако во текот на 1957 година настапат промени во податоците што служеле за утврдување на овој процент — односно на нормата поради измена на прописите или врз основа на решението од надлежниот орган со кое се врши измена на решението за завршната сметка односно измена на одобрената завршна сметка на стопанската организација што молкома е прифатена.

XXV. Стопанската организација е должна најдоцна при поднесувањето на првиот извештај за периодичната пресметка по истекот на сроковите од точ. XXIII и XXIV на оваа наредба да го примени новиот процент за пресметување на платите од добивката и новата норма за пресметување на редовната добивка за 1957 година.

Д. Завршни одредби

XXVI. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 11917
15 јуни 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

Образец „А“

Претпријатие
НР
Околија — општина
Стопанска гранка

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТИТЕ ОД 1956 ГОДИНА
(во полни износи — без пари)

ред. бр.	О	П	И	С	Прет- колона	Главна колона
1	2	3	4	5	6	7
Укалкулирани плати пресметани по време односно по ефект врз основа на тарифните ставови (чл. 31 под а и 32 од Уредбата од 1956), и тоа:						
1.	за нокна работа
2.	додаток за нокна работа
3.	за дневна работа и друго
Разлика во додатокот за нокна работа						
4.	Износ од ред. бр. 2
5.	10,94% на износот под ред. бр. 1
6.	Вкупно (3 плус 5 односно 3 минус 5)
7.	Надоместоци на платите за време на годишниот одмор и во дните на државни празници, како и надоместоци на неискористен годишен одмор (член 31 под б точка 2 од Уредбата од 1956 година)
8.	Вкупно (6 до 7)
9.	Додаток од 500 динари месечно според одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските

ред. бр.	О	П	И	С	Прет- колона	Главна колона
1	2	3	4	5	6	7
	принадлежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55)			
10.	Вкупно (8+9)			
Зголемување според одредбите од Сојузниот општествен план за 1957 година, врз основа на податоците од приложените обрасци Д-2 и Д-3:						
11.%	посебно зголемување (од ред. бр. 8)		
12.%	просечно зголемување од ред. бр. 11 кол. 4)			xxxxx
13.	Додатоци според чл. 31 под б) од Уредбата од 1956 година				xxxxx
14.	Зголемен износ на платите според тарифните ставови во 1956 година				xxxxx
15.	Издвоен дел од добивката за плати во 1956 (.....%)				xxxxx
Намалување на делот од добивката за плати:						
16.	40%	придонес за социјално осигурување (од ред. бр. 18)		
17.	10%	придонес за станб. изградба (од ред. бр. 18)		
18.	Остварени плати од добивката за 1956 година (15 минус 17)				xxxxx
19.	25%	зголемување според одредбите од Сојузниот општествен план за 1957 година			xxxxx
20.	Зголемен износ на платите од добивката за 1956 година (18+19)				xxxxx
21.	Вкупен зголемен износ на платите за 1956 година (14+20)			
22.	Процентуален однос на платите за 1956 година по формулата II:					
(ред. бр. 20) × 100					= × 100 =
ред. бр. 21						
23.	Процентот под ред. бр. 22 заокружен на две децимали односно зголемен на 10% или сведен на 20% според одредбите од Сојузниот општествен план за 1957 година			
24.	Формулата VII:					
(ред. бр. 21) × 100					=
					100	100
Зголемување на износот од ред. бр. 24:						
25.	за 38% придонес за социјално осигурување			
26.	за 10% придонес за станбена изградба			
27.	Коригирани плати од добивката за 1956 (24 до 26)			
28.	Зголемен износ на платите според тарифните ставови во 1956 година (ред. бр. 14)			
Зголемување на износот од ред. бр. 28:						
29.	за 38% придонес за социјално осигурување			

Ред. бр.	О П И С	Прет-колона	Главна колона
1	2	3	4

30. за 10% придонес за станбена изградба

31. Плати остварени во 1956 година (28 до 30)

Прилог: Препис на образецот Д-2
препис на образецот Д-3
во 1957 година

Раководител на книговодството,

Директор,

Претседател на управниот одбор.

Образец „Б“

Претпријатие
НР
Околија — општина
Стопанска гранка

УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ЗА ПЛАТИ ОД ДОБИВКАТА И НА НОРМАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РЕДОВНАТА ДОБИВКА ЗА 1957 ГОДИНА
(во полни износи — без пари)

Ред. бр.	О П И С	Прет-колона	Главна колона
1	2	3	4

1. Вкупна остварена добивка — загуба во 1956 година хххххх

Се наголемува:

2. за разликата на придонесот со социјално осигурување: 2% на дин. плати под ред. бр. 10 и 13 во образецот „А“

3. за разликата настаната поради ослободување од плаќање интерес на основните средства или поради намалување на интересната норма

4. за разликата настаната поради намалување на земјарината

5. за разликата настаната поради намалување на придонесот за кадрови

6. Вкупно (1 плус 5 или 5 минус 1 од кол. 4) хххххх

Се намалува:

7. за ...% посебно зголемување на платите (ред. бр. 11 од образецот „А“)

8. за ...% просечно зголемување на платите (ред. бр. 12 од образецот „А“)

9. Вкупно зголемување на платите (7 плус 8)

10. за 38% придонес за социјално осигурување (од ред. бр. 9)

11. за 10% придонес за станбена изградба (од ред. бр. 9)

12. за разликата настаната со зголемување на придонесот за кадрови

13. Исправена добивка за 1956 (6 минус 12) хххххх

14. За износот на ануитетите по инвестиционите заеми што според одредбите на Сојузниот општествен план за 1957 годи-

Ред. бр.	О П И С	Прет-колона	Главна колона
1	2	3	4

на се плаќаат од добивката пред сојузното оданочување хххххх

15. Остаток (13 минус 14) хххххх

Расподелба на остатокот под ред. бр. 15 на:

16. 50% — дел што му одговара на сојузниот данок на добивка хххххх

17. законски обврски од добивката за 1956 година, освен ануитетите по инвестиционите заеми

18. износи потребни за исплата на ануитетите според членот 32 точка 4 од уредбата — за 1957 година

19. Вкупно распределено (16 плус 18 од колоната 4)

20. Коригиран износ на добивката за 1957 година (15 минус 19)

21. Формулата I:
(ред. бр. 27 од образецот „А“) × 100 = × 100 = (со 2 децимали)

(ред. бр. 20 од образецот „Б“)

22. Процент за плати од добивката за 1957 година

23. Формулата V:
(ред. бр. 13 од образецот „Б“ × 100) = × 100 = (со 2 децимали)

(ред. бр. 13 од образецот „Б“ × 100) = × 100 = (со 2 децимали)

24. Норма за пресметување на редовната добивка за 1957 год.
Изнаоѓањето на процентот за плати од добивката и на нормата за пресметување на редовната добивка за 1957 година е извршена врз основа на податоците од образецот кон 1957 година

во
Раководител на книговодството,
Директор,
Претседател на управниот одбор,

334

Врз основа на членот 151, во врска со чл. 34—37, 41, 42 и 44 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансните издава

**НАРЕДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД, НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ И ЗА СРЕДСТВАТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ И НА ДЕЛОТ ОД ДОБИВКАТА ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА 1957 ГОДИНА**

А. Утврдување на делот од добивката за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање

1. Стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката според одредбите на главата II од Уредбата за распределба на вкупниот приход на

стопанските организации (во натамошниот текст: уредбата) го утврдуваат делот од добивката што се издвојува за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање со примена на нормите определени во одделот 5 главата XVIII од Сојузниот општествен план за 1957 година врз делот од добивката по одбивање на платите.

II. Заради изнаоѓање на нормите што ќе се применат во смисла на претходната точка, стопанската организација претходно ја пресметува сразмерата — процентуалниот однос на остварениот дел од добивката по одбивање на платите од добивката спрема соодветниот дел на просечно вложените средства. Овој износ се пресметува по формулата I:

$$\% = \frac{\text{добивката по одбивање на платите} \times 100}{\text{соодветниот дел на просечно вложените средства}}$$

Пресметаниот процент се искажува со една децимала со коректура на истата ако втората децимала е 5 или поголем број.

III. Добивката по одбивање на платите во смисла на претходните точки претставува износ на добивката остварена од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето, по одбивањето и на делот од добивката за платите за истото време (член 41 став 1 од Уредбата).

IV. Соодвениот дел на просечно вложените средства претставува производ добивен со множење на една дванаесетина од вкупно вложените средства на стопанската организација со бројот на месеците за кои овој просек се изнаоѓа, сметајќи го бројот на месеците од почетокот на 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето.

V. Под вкупни вложени средства на стопанската организација се подразбира, во смисла на оваа наредба, збирот:

- 1) на просечниот износ на неотпишаните вредности на основните средства; и
- 2) на просечниот износ на расположивите обртни средства.

VI. Просечниот износ на неотпишаната вредност на основните средства се изнаоѓа на тој начин што ќе се собере вредноста на неотпишаните основни средства според состојбата затечена во книговодството на стопанската организација на секој први во месецот за оние месеци за кои се бара просекот, па добиениот збир ќе се подели со бројот на тие месеци.

Под вредност на неотпишаните основни средства според нивната состојба затечена во книговодството се подразбира, во смисла на претходниот став, разликата меѓу износот на вредностите прокнижени на синтетичкото konto 00 — Основни средства, и износите прокнижени на контото 09 — Исправки на вредностите на основните средства, според единствениот основен контен план за стопанството, односно според скусените контни планови за помали претпријатија — разликата меѓу износите прокнижени на задолжителните аналитички конта од основното синтетичко konto 10 — Основни средства.

Стопанските организации што изнеле во странство основни средства заради изведување инвестициони работи, ќе го намалат просечниот износ на неотпишаната вредност на основните средства со неотпишаната вредност на изнесените основни средства по која тие средства се водат во смисла на одредбите од точката 4 од Одлуката за проценка на основните средства што се изнесуваат во странство заради изведба на инвестициони работи и за пресметување на амортизацијата за тие средства („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 30/55 и 1/56).

VII. Како просечен износ на расположивите обртни средства се подразбира, во смисла на оваа наредба, збирот:

1. на просечниот износ на фондот на обртните средства;
2. на просечниот износ на користените кредити за обртни средства.

VIII. Просечниот износ на фондот на обртните средства се изнаоѓа на тој начин што ќе се соберат износите на овие средства според состојбата затечена во книговодството на стопанската организација на секој први во месецот за оние месеци за кои се бара просекот, па добиениот збир ќе се подели со бројот на тие месеци.

Под фонд на обртните средства според состојбата затечена во книговодството се подразбира, во смисла на претходниот став, салдото на синтетичкото konto 96 — Фонд на обртните средства, според единствениот основен контен план за стопанството, односно салдото на соодветното аналитичко konto од синтетичкото konto 11 — Фондови, според скусените контни планови за помали претпријатија.

IX. Просечниот износ на користените кредити за обртни средства се изнаоѓа од збирот на соодветните интересни броеви пресметани за пресметковниот период за кој овој просек се изнаоѓа.

Заради изнаоѓање на износот на просечно користените кредити за обртни средства, стопанската организација ги пресметува интересните броеви на износите на секој одделен од одобрените кредити од 1 јануари 1957 година односно од денот на одобрувањето на кредитите до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето или до денот на отплатата на кредитите ако тој ден паѓа пред крајот на периодот за кој се врши пресметувањето.

Интересните броеви се пресметуваат на тој начин што износот на кредитот се множи со бројот на календарските денови за кои кредитот важен во времето од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето. Кога збирот на сите пресметани интересни броеви ќе се подели со бројот на деновите во соодветниот пресметковен период, сметајќи од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето, се добива бараниот просек. Овој просек се искажува во цели динари, со коректура на единицата ако првата децимала е 5 или поголем број.

На начинот од претходниот став се пресметуваат интересните броеви и по бескаматните кредити.

Б. Утврдување на придонесот за резервниот фонд

X. Износот на придонесот за резервниот фонд на стопанската организација за 1957 година се пресметува со примена на определена норма на просечно расположивите обртни средства за истата година.

Како просечно расположиви обртни средства за пресметување на придонесот за резервниот фонд за 1957 година служат, во смисла на одредбите од чл. 34—37 од уредбата, просечно расположивите обртни средства за таа година утврдени според одредбите на точ. VII—IX од оваа наредба.

Износот на просечно расположивите обртни средства за последните три години кој, во смисла на одредбите наведени во претходниот став, служи за утврдување на вкупните средства на резервниот фонд на стопанската организација, се утврдува кога збирот на просечно расположивите обртни средства според завршната сметка за 1955 и според завршната сметка за 1956 година и на просечно расположивите обртни средства за 1957 година пресметани според одредбите на точ. VII—IX од оваа наредба ќе се подели со 3.

Просечно расположивите обртни средства според завршните сметки за 1955 и 1956 година се утврдуваат: а) во стопанските организации што во целост го подмириле придонесот за резервниот фонд за тие години врз основа на износот на придонесот и на неговата норма со примена на формулата II:

$$100 \times \frac{\text{годишниот износ на придонесот за резервниот фонд}}{\text{нормата на придонесот за резервниот фонд}}$$

б) во стопанските организации што не можеле во целост да го подмират придонесот за резервниот

фонд за 1955 и 1956 година — врз основа на просечниот износ на обртните средства за тие години пресметан според височината на кредитот на последниот ден на секој месец во годината.

Ако стопанската организација нема фонд на обртни средства или кај банката не користи кредит за обртни средства, или ако фондот на обртните средства и користените кредити кај банката не ги одразуваат нејзините просечни расположиви обртни средства (како на пример, новинските и издавачките претпријатија, комисионите претпријатија и дуќани и сл.), општинската управа за приходи врз основа на книговодствените податоци на стопанската организација ќе ја утврди височината на просечно расположивите обртни средства за пресметување на придонесот за резервниот фонд.

XI. Одредбите од претходната точка согласно ќе ги применуваат и стопанските организации што во 1957 година вршат расподелба на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот според одредбите од главата III на уредбата.

В. Утврдување на делот од добивката за буџетите

XII. Стопанските организации од точката I на оваа наредба го утврдуваат делот од добивката кој се издвојува за буџетите со примена на нормите определени во одделот 8 главата XVIII од Сојузниот општествен план за 1957 година врз делот од добивката по одбивање на фондовите.

XIII. Заради изнаоѓање на нормите што ќе се применат во смисла на претходната точка, стопанската организација претходно ја пресметува сразмерата — процентуалниот однос на остварениот дел од добивката по одбивање на фондовите спрема соодветниот дел на вкупните плати остварени во 1956 година, и тоа по формулата III;

$$\% = \frac{\text{добивката по одбивање на фондовите} \times 100}{\text{соодветниот дел од вкупните плати остварени во 1956 година}}$$

Пресметаниот процент се искажува со една децимала со коректура на истата ако втората децимала е 5 или поголем број.

XIV. Добивката по одбивање на фондовите во смисла на претходната точка претставува износ на добивката остварена од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето, по одбивање и на делот од добивката за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање на стопанската организација за истото време (член 44 став 1 од уредбата).

XV. Соодветниот дел од вкупните плати остварени во 1956 година претставува производ добиен со множење на една дванаесетина од тие плати со бројот на месеците за кои се врши пресметувањето.

Под вкупни плати остварени во 1956 година се подразбира, во смисла на оваа наредба, збирот на платите за 1956 година искажани во образецот „А“ — Податоци за платите за 1956 година, пропишан со Наредбата за утврдување на платите од добивката и на посебното учество во добивката на стопанските организации за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57), и тоа:

- 1) на вкупните плати според тарифните ставови во 1956 година под ред. бр. 10 и под ред. бр. 13
- 2) на остварените плати од добивката за 1956 година под ред. бр. 18.

Стопанската организација што во 1956 година работела девет или повеќе од девет а помалку од дванаест месеци го утврдува соодветниот дел од платите за 1956 година кога вкупните плати за таа година ќе ги додели со бројот на месеците во кои работела во 1956 година и добивениот износ ќе го помножи со бројот на месеците од 1 јануари до крајот на пресметковниот период во 1957 година за кој се врши пресметувањето на делот од добивката за платите. При тоа во бројот на месеците во кои стопанската организација работела во 1956 година не се зема месецот во кој работела помалку од 15 дена, додека платите за тоа време се земаат во вкупните остварени плати за 1956 година.

XVI. Стопанската организација која во 1956 година работела како пробен погон или која во 1956 година работела помалку од девет месеци, како и стопанската организација што со редовното работење ќе почне во текот на 1957 година, аналогно ќе ги применуваат одредбите од точ. XII—XV од оваа наредба, со тоа што ќе ја пресметуваат сразмерата — процентуалниот однос на делот од добивката по одбивање на фондовите, остварен од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето, според вкупните плати остварени во 1957 година по формулата IV:

$$\% = \frac{\text{добивката по одбивање на фондовите} \times 100}{\text{вкупните плати пресметани за 1957 година}}$$

XVII. Вкупните плати остварени во 1957 година претставуваат збир:

- 1) на платите според тарифните ставови во 1957 година;
- 2) на остварените плати од добивката за 1957 година.

XVIII. Под плати според тарифните ставови во 1957 година се подразбираат, во смисла на оваа наредба, укалкулираните плати пресметани според одредбите на членот 25 став 1 под а) од уредбите за времето од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето. Овие плати во смисла на одредбите на Упатството за примена на контните планови на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55 и 35/56) се прокнижени на товар на соодветното аналитичко konto во рамките на синтетичкото konto 46 — Плати, а во корист на контото 281 — Плати според тарифниот став.

XIX. Под остварени плати од добивката за 1957 година се подразбира, во смисла на оваа наредба, делот од добивката за платите издвоен врз основа на извршената расподелба на добивката остварена од 1 јануари 1957 година до крајот на периодот за кој се врши пресметувањето врз основа на одредбите на Наредбата за утврдување на платите од добивката и на посебното учество во добивката на стопанските организации за 1957 година. Овој износ се намалува за придонесите за социјално осигурување и за станбена изградба, што се пресметани со примена на нормите кои за стопанската организација важат на крајот од периодот за кој се врши пресметувањето.

XX. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 12352

17 јуни 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансииите.
Авдо Хумо, с. р.

335.

Врз основа на членот 151 во врска со чл. 63, 100, 110, 112 и 125 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансииите издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛОТ ОД ДОХОДОТ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1957 ГОДИНА ГО УПЛАТУВААТ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

I. Стопанските организации што вршат расподелба на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот според одредбите од главата III на Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации (во натамошниот текст: уредбата), освен општите земјоделски задруги од членот 86 став 2 на уредбата, го утврдуваат делот од доходот што се издвојува на име придонес за опште-

ствените инвестициони фондови со примена на определена норма врз доходот остварен во 1957 година, без оглед дали тој придонес го уплатуваат во општествените инвестициони фондови или го внесуваат во своите фондови.

Трговските и угостителските претпријатија и дуќани, како и продавниците, откупните станици и складовите на производните претпријатија го утврдуваат делот од доходот што се уплатува на име придонес за општествените инвестициони фондови со примена на нормата врз прометот остварен во 1957 година.

Стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот, ја утврдуваат единствената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови за себеси и за своите деловни единици според одредбите од оваа наредба, ако и вкупниот приход на нивните деловни единици се распределува според одредбите од главата III од уредбата и ако е иста основницата на придонесот за општествените инвестициони фондови. Ако распределбата на вкупниот приход на стопанската организација се врши врз основа на утврдување на добивката, а распределбата на вкупниот приход на нејзините деловни единици врз основа на утврдување на доходот или ако основницата на придонесот за општествените инвестициони фондови е поинаква за стопанската организација (на пример доходот) од основницата на тој придонес за нејзините деловни единици (на пример прометот), утврдувањето на нормата на придонесот се врши посебно за стопанската организација а посебно за нејзините деловни единици.

За индустриските погони на селскостопанските организации од членот 80 на уредбата чиј вкупен приход се распределува според одредбите од главата III на уредбата се утврдува посебната норма на придонесот за општествените инвестициони фондови според одредбите од оваа наредба. На другите дејности на селскостопанските организации чиј вкупен приход се распределува според одредбите од главата III на уредбата не се однесуваат одредбите од оваа наредба.

Општите земјоделски задруги и селскостопанските организации, што во свој состав имаат индустриски погони чиј вкупен приход се распределува според одредбите на главата II на уредбата, како и погоните на деловните сојузи што го распределуваат вкупниот приход според одредбите од главата II на уредбата, ја утврдуваат нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за тие погони според одредбите од Наредбата за утврдување на придонесот за резервниот фонд, на придонесот за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање и на делот од добивката за буџетите за 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/57).

Производните стопански организации што вршат распределба на вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката ја утврдуваат единствената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови за сите свои продавници, складови и откупни станици, според одредбите од оваа наредба, ако за 1957 година не ги извршуваат обврските спрема општествената заедница во паушален износ.

Стопанските организации за вршење административни и интелектуални услуги од членот 124 на уредбата го утврдуваат делот од доходот што се уплатува на име придонес за општествените инвестициони фондови во смисла на одредбите од Одлуката за определување на процентот за плаќање на придонесот за општествените инвестициони фондови од страна на стопанските организации за вршење административни и интелектуални услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57) во височина од 5% од вкупниот промет извршен во 1957 година.

II. Нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови се утврдува врз основа на податоците од завршната сметка на стопанската организација за 1956 година по која е донесено решението според членот 33 став 2 односно што молкома

е прифатена во смисла на членот 35 став 1 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56).

Ако во врска со поднесена завршна сметка за 1956 година не е донесено решение до 15 јули 1957 година, нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови се утврдува привремено врз основа на податоците од завршната сметка за 1956 година одобрена од страна на работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето на стопанската организација.

Ако завршната сметка за 1956 година не е одобрена до рокот од претходниот став ниту од работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето, издвојувањето на делот од доходот што се уплатува на име придонес за општествените инвестициони фондови ќе се врши привремено со примена на нормата што се утврдува врз основа на податоците од извештајот за периодичната пресметка за IV тримесечје на 1956 година односно за целата година во смисла на одредбите од членот 54 на Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година.

III. Нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови преставаат сразмера — процентуален однос на половината од коригираниот остаток од доходот за 1956 година спрема коригираниот вкупен доход за 1956 година, односно за стопанските организации од точката I ст. 2 и 6 на оваа наредба, спрема остварениот промет во 1956 година.

Нормите од претходниот став се утврдуваат по следните формули, и тоа:

1) стопанските организации што ја применуваат нормата врз остварениот доход во 1957 година по формулата I:

$$\% = \frac{\text{коригираниот остаток од доходот за 1956 год.} \times 50}{\text{коригираниот вкупен доход за 1956 г.}}$$

$$\% = \frac{\text{коригираниот остаток од доходот за 1956 год.} \times 50}{\text{коригираниот вкупен доход за 1956 г.}}$$

2) стопанските организации од точката I став 2 на оваа наредба што ја применуваат нормата врз остварениот промет во 1957 година, по формулата II:

$$\% = \frac{\text{коригираниот остаток од доходот за 1956 год.} \times 50}{\text{остварениот промет во 1956 г.}}$$

$$\% = \frac{\text{коригираниот остаток од доходот за 1956 год.} \times 50}{\text{остварениот промет во 1956 г.}}$$

IV. Како коригиран остаток од доходот за 1956 година се подразбира во смисла на претходната точка износот што се добива кога коригираниот вкупен доход за 1956 година ќе се намали за износот на исправените вкупни лични доходи за 1956 година.

V. Коригираниот вкупен доход за 1956 година во смисла на претходната точка од оваа наредба претставува доход остварен во 1956 година исправен за разликата што произлегува од промените на економските инструменти и од другите сојузни прописи што важат за распределбата на вкупниот приход на стопанските организации во 1957 година во однос на економските инструменти и прописите што важеле за распределбата на вкупниот приход во 1956 година.

VI. Како доход остварен во 1956 година од страна на стопанските организации што во 1956 година вршеле утврдување на добивката, во смисла на оваа наредба се подразбира, и тоа:

1) кај трговските и угостителските претпријатија и дуќани од точката I став 2 на оваа наредба — добивката остварена во 1956 година зголемена за платниот фонд за 1956 година пресметан со примена на определениот процент врз прометот остварен во 1956 година и за следните лични издатоци за 1956 година:

а) надместоците наместо плати за првите 7 дена неспособност за работа поради болест или повреда на работниците и службениците;

б) надместоците за двоен живот до височината утврдена со тарифниот правилник;

в) придонесот за социјално осигурување над молкома на вкупниот придонес, определена со соју-

знийот општествен план и тоа на сите плати освен на платите над платите според тарифните ставови;

г) стипендиите на студентите и на учениците на средни школи по договорите склучени до 31 декември 1956 година;

2) кај производните претпријатија за нивните продавници, складови и откупни станици од точката I став 6 на оваа наредба — добивката на продавниците, складовите и откупните станици остварена во 1956 година зголемена за платите според тарифните ставови заедно со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба на тие плати и за личните издатоци од овој став под 1 а) до 1 г);

3) кај стопанските организации од точката I став 1 на оваа наредба — добивката остварена во 1956 година зголемена за платите и издатоците што во 1956 година се признавале како плати заедно со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба што се содржани во регулираните производи односно во извршените услуги, а намалена за следните законски обврски од добивката за 1956 година:

а) придонесот за резервниот фонд на стопанската организација и за другите задолжителни фондови;

б) износот за исплата на ануитетите по долгорочните кредити на стопанската организација.

VII. Заради изнаоѓање на коригираниот вкупен доход за 1956 година, остварениот доход во 1956 година од претходната точка се исправува, и тоа:

1) се зголемува:

а) за разликата настаната поради ослободувањето од плаќање на интересот на основните средства или поради намалувањето на интересната норма што вежела за 1956 година, ако тоа ослободување од плаќање или намалување на нормата е определено со Сојузниот општествен план за 1957 година;

б) за разликата меѓу ануитетите по инвестиционите заеми за 1957 година и ануитетите по таквите заеми за 1956 година, ако ануитетите за 1957 година се помали од ануитетите за 1956 година;

в) за износот на теренските додатоци што се содржани во реализираните производи односно услуги во 1956 година;

г) за разликата настаната поради намалувањето на нормата на земјарината што важела за 1956 година на норма што важи за 1957 година;

д) за разликата настаната меѓу придонесот за кадрови во стопанството пресметан за 1956 година и тој придонес за кадрови во стопанството пресметан по нормата, што важи за 1957 година, на износ на исправените вкупни лични доходи за 1956 година односно на промет што служел како основица на овој придонес за 1956 година спрема тоа дали за основица на придонесот за 1957 година служи износот на личните доходи или прометот, ако износот на придонесот за 1956 година е поголем од износот пресметан по нормата што важи за 1957 година;

2) потоа се намалува:

а) за разликата настаната меѓу придонесот за кадрови во стопанството пресметан по нормата што важи за 1957 година на износ на исправените вкупни лични доходи за 1956 година, односно на промет што служел како основица на овој придонес за 1956 година, од една страна, и фактично пресметаниот придонес за 1956 година, од друга страна, ако износот на придонесот пресметан по нормата што важи за 1957 година е поголем од фактичниот придонес за 1956 година;

б) за разликата меѓу ануитетите по инвестиционите заеми за 1956 година и ануитетите по таквите заеми за 1957 година ако ануитетите за 1957 година се поголеми од ануитетите за 1956 година.

VIII. Како износ на исправените вкупни лични доходи за 1956 година во смисла на оваа наредба се подразбираат следните лични примања и придонеси:

1) зголемените плати според тарифните ставови во 1956 година;

2) издатоците што во 1956 година се признавали како плати;

3) коригираните плати над платите според тарифните ставови за 1956 година;

4) надоместоците и платите што во 1956 година ги товареле вонредните расходи, освен надоместокот и платата за изминатите деловни години;

5) личните издатоци што во 1956 година се подмирувани како законска обврска од добивката;

6) теренските додатоци што во 1956 година ги товареле материјалните и режиските трошоци;

7) платите на работниците што во работното време на работници учествувале во обука и вежби (на полигон) во состав на противавионски единици, што во 1956 година ги товареле средствата за самостојно располагање на стопанските организации;

8) придонесот за социјално осигурување пресметан по нормата од 30% врз вкупниот износ на исправените лични примања за 1956 година на кои се пресметува и плаќа овој придонес во 1957 година по нормата од 25%, односно пресметан по нормата што важи за 1957 година на другите примања;

9) придонесот за станбена изградба пресметан по нормата од 10% врз вкупниот износ на исправените лични примања за 1956 година на кои се пресметува и плаќа овој придонес во 1957 година по нормата од 7%, односно пресметан по нормата што важи за 1957 година на другите примања;

10) придонесот за буџетите од личните доходи пресметан со примена на просечната норма врз вкупниот износ на исправените лични примања за 1956 година што им одговараат на примањата на кои овој придонес се плаќа во 1957 година. Просечната норма на овој придонес се пресметува од односот на пресметаниот придонес за буџетите од личните доходи за периодот јануари—јуни 1957 година спрема износот на личните доходи за истиот период на кој е пресметан тој придонес, и тоа по одбивање на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба на истите примања. Пресметувањето на просечната норма се врши по формулата III:

придонесот за буџетите од личните доходи за
јануари—јуни 1957 г. $\times 100$

% =

вкупните лични доходи минус (придонесот за буџетите од личниот доход + придонесот за социјално осигурување + придонесот за станбена изградба)

Како лични примања од ставот 1 на оваа точка под 1, 2 и 6 кај стопанските организации од точката I став 1 на оваа наредба се подразбираат износите на тие лични примања што се содржани во реализираните производи односно услуги, а кај другите стопански организации — вкупниот износ на тие лични примања пресметан за 1956 година на товар на вкупниот приход.

IX. Како зголемени плати според тарифните ставови во 1956 година во смисла на оваа наредба се подразбира збирот на вкупните плати пресметани според тарифните ставови во 1956 година, зголемен според одредбите од одделот 1 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година, заедно со додатоците според членот 31 став 1 под б) од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56 — во натамошниот текст: Уредбата од 1956) што се наведени во точката XIV под 6 од оваа наредба, како и со додатокот од 500 динари месечно по едно лице според одредбите од Уредбата за зголемување на платите, на наградите на учениците во стопанството, на инвалидските принадлежности, на пензиите, на инвалидните и на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55).

Зголемувањето на тарифните ставови од 1956 година се врши со примена на процентот на просечно зголемување врз вкупните плати според тарифните ставови во 1956 год

Претпријатие
 НР
 Околија — општина
 Стопанска гранка

Образец „А—1“

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ЛИЧНИТЕ ПРИМАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1956 ГОДИНА

(во полни износи — без пари)

Ред. бр.	Број на контото	О П И С	Прет- колона	Главна колона	Посебен придоес за буџе- тите од платите	Нето из- нос (5 мил- ион 6)	Соодве- тен износ од коло- ната 5
1	2	3	4	5	6	7	8
I дел:							
1	281	Плати според тарифниот став заедно со зголемувањето од 500 динари по едно лице, пресметани според времето односно ефектот, и тоа:					
		а) за нокна работа	XXXXXX
		б) додаток за нокна работа	XXXXXX
		в) за дневна работа и друго	XXXXXX
2	282	Награди за работа на учениците во стопанството и на учениците на индустриски училишта	XXXXXX	XXXXXX
3	283	Надоместоци на платите за време на годишен одмор и во дните на државни празници, како и надоместоци за неискористен годишен одмор	XXXXXX
4	283	Кесонски и тунелски додатоци, како и додатоци за работа во вода
5		Нуркачки додатоци и надоместоци на работниците за зајакната исхрана	XXXXXX
6	283	Плати на странските стручњаци, и тоа:					
7		а) делот што му одговара на износот на платите на домашните работници
8		б) делот што го надминува износот на платите на домашните работници	XXXXXX
9		Повремени хонорари и слични примања на персоналот на стопанската организа-
10	283	Хонорари на надворешните соработници, други постојани и повремени хонорари, надоместоци од случај до случај и надоместоци за работа на лицата кои работат однос при системот на работа на парче дома кај работникот
11		Надоместоци за работа на студентите и учениците на средни стручни училишта што се наоѓаат на практична работа во стопанската организација
12		Надоместоци на странските студенти врз основа на спогодба за размена на студенти
13		Други издатоци што се признаваат според сојузните прописи како плати	XXXXXX
14	284	Плати од добивката односно плати над платите според тар. правил.:					
15		а) од добивката односно од платниот фонд според прометот	XXXXXX	XXXXXX
16		б) од други извори	XXXXXX	XXXXXX
17	285	Награди и премии:					
18		а) од добивката односно од платниот фонд според прометот	XXXXXX	XXXXXX
19		б) од други извори	XXXXXX	XXXXXX
20	286	Законски обврски — лични:					
21		Надоместок за првите 7 дена болување	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
22		Надоместоци за одвоен живот	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
23		Стипендии на студентите и учениците на средни училишта и слично	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
24	287	Плати и надоместоци за работа предизвикани од случаи на виша сила (поплави, одронување на земјишта и слично)
25		Надоместоци на плати за време на прекин на работата во износи во кои се исплатуваат, а најмногу до 70% од тарифните ставови

1	2	3	4	5	6	7	8
26		Надоместоци на плати за време на отстранувањето од работа ако се исплатени на товар на стопанската организација				
27		Други плати и надоместоци што ги оптоваруваат вонредните расходи и сл.	XXXXX
28	287	Плати на работниците за време на учество во обука и вежби на полигон	XXXXXX	XXXXX
29		Вкупно:	XXXXXX
II дел:							
30	422	Теренски додатоци	XXXXXX	XXXXXX
III дел:							
31	23	Придонес за социјално осигурање над нормата на вкупниот придонес определена со сојузниот општествен план				
32	23	Придонес за социјално осигурување поради порастот на бројот и траењето на болувањата заради недостаточни спроведените здравствени и технички мерки (додаток на придонесот)			XXXXXX	

..... 1957 година Претседател на управниот одбор, Раководител на книговодството,
во

Директор,

За изнаоѓање на процентот на просечното зголемување на платите според претходниот став служат податоците од ред. бр. 3 кол. 4 — Состојба на 31. X. 1956 година, и кол. 5 — Предлог за 1957 година на образецот Д-2 — Податоци за нивото на тарифните ставови во предлогот на тарифните правилници, што стопанската организација ги составила според одредбите од Упатството за спроведување на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), и тоа:

- 1) збирот на износот од колоната 4 ред. бр. 3 — Вкупен износ на тарифните ставови за бројот на лицата под 2, и тоа од алинејата 3 и 4 — со зголемувањето од 500 динари по едно лице;
- 2) збирот на износите од колоната 5 ред. бр. 3 од алинејата 3 и 4 и
- 3) разликата меѓу износот под 2) и износот под 1).

Процентот на просечното зголемување на платите во смисла на оваа наредба се пресметува по формулата IV:

$$\% = \frac{\text{разликата под 3} \times 100}{\text{збирот под 1}}$$

Производните стопански организации од точката I став 5 на оваа наредба вршат изнаоѓање на процентот на просечното зголемување на платите врз основа на податоците од посебниот образец Д-2 што овие стопански организации мораат да го состават според одредбите од Упатството за спроведување на Упатството за постапката за измена на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации, и тоа одвоено за персоналот на магичното претпријатие и одвоено за персоналот на секоја продавница, склад и откупна станица.

X. Коригираните плати над платите според тарифните ставови во 1956 година во смисла на точката VIII под 3 од оваа наредба го претставуваат износот што се добива кога процентот пресметан од односот на зголемениот износ на платите над платите според тарифните ставови за 1956 година и вкупниот зголемен износ на платите за 1956 година, ќе се примени врз збирот на вкупниот наголемен износ на платите за 1956 година и наголемениот износ на платите над платите според тарифниот правилник.

Процентот од претходниот став се пресметува по формулата V:

$$\% = \frac{\text{наголемениот износ на платите над платите според тарифните ставови} \times 100}{\text{вкупниот зголемен износ на сите плати за 1956 година}}$$

Процентот пресметан по претходната формула не може да биде помал од 10 ниту поголем од 20 во смисла на одредбите од ставот 2 одделот 4 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година.

XI. Како зголемен износ на платите над платите според тарифните ставови за 1956 година во смисла на претходната точка се подразбира збирот:

- 1) на делот од добивката за плати што е издвоен во 1956 година според одредбите од Одлуката за утврдување на платите од добивката на стопанските организации за 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56, 44/56 и 5/57) и Упатството за начинот на утврдување на процентот за плати од добивката во 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56), односно делот на вкупниот приход на трговските и угостителските претпријатија и дуќани што во 1956 година е издвоен за плати над платите според тарифните ставови, со тоа што овие издвоени износи се намалуваат за соодветниот износ на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба што се содржани во тој дел од добивката односно во тој дел од вкупниот приход;
- 2) на 25% на зголемувањето од намалениот износ од овој став под 1), во смисла на одредбите од ставот 1 одделот 4 главата XVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година.

XII. Изнаоѓањето на исправените вкупни лични доходи за 1956 година се врши на обрасците „А-1 — Спецификација на личните примања на работниците за 1956 година и „А-2“ — Податоци за личните доходи на работниците за 1956 година, а изнаоѓањето на коригираниот вкупен доход за 1956 година на образецот „Б-1“ — Утврдување на нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година. Тие обрасци се составен дел од оваа наредба.

Стопанските организации на кои се однесуваат одредбите од оваа наредба ги пополнуваат сите три обрасци од претходниот став, без оглед дали

Образец „А-2“

Претпријатие
 НР
 Околија — општина
 Стопанска гранка

ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1956 ГОДИНА

(во полни износи — без пари)

Реден бр.	П	И	С	Претколони	Главна колона
1	2			3	4
1.	Плати според тарифниот став заедно со зголемувањето од 500 динари по едно лице, пресметани по време односно по ефект и за работа извршена во прекувремени часови, без плати за ноќна работа		
2.	Плати за ноќна работа		
3.	10,94% додаток на износот под ред. бр. 2		
4.	Надоместоци на платите за време на годишниот одмор и во дните на државни празници, како и надоместоците за неискористен год. одмор		
5.% на просечното зголемување според одредбите од Сојузниот општествен план за 1957 година, врз основа на податоците од приложениот образец Д-2			XXXXXXX
6.	Додатоци според членот 31 став 1 под б) од Уредбата од 1956 година			XXXXXXX
7.	Зголемени плати според тарифните ставови во 1956 година			XXXXXXX
8.	Плати од добивката односно од платниот фонд според прометот		
9.	Награди и премии од добивката односно од платниот фонд според прометот		
10.	Дел од платите над платите според тарифните ставови распореден во фондовите и сл.		
	Намалување на износот од ред. бр. 8:				
11.	40% придонес за социјално осигурување		
12.	10% придонес за станбена изградба		
13.	Остаток (10 минус 12)		
14.% придонес за буџетите од платите		
15.	Вкупно (9 плус 14)		
16.	25% зголемување според одредбите на Сојузниот општествен план за 1957 година			XXXXXXX
17.	Зголемен износ на платите над платите според тарифните ставови за 1956 година			XXXXXXX
18.	Вкупен зголемен износ на сите плати за 1956 година (7 плус 17)			XXXXXXX
19.	Процентуален однос на платите од 1956 година по формулата V: ред. број 17. × 100		
	ред. број 18			(со 2 децимали)
20.	Процентот под ред. бр. 15 заокружен на 2 децимали односно зголемен на 10% или сведен на 20% според одредбите од Сојузниот општествен план за 1957 година			XXXXXXX	(со 2 децимали)
21.	Формулата (VI): (ред. бр. 18) × (ред. бр. 20)		
	100			XXXXXXX
22.	Износ на исправените вкупни плати од 1956 година (7 плус 21)			XXXXXXX
23.	Плати на странски стручњаци, повремени хонорари и сл. примања на персоналот на стопанската организација		
24.	Надоместоци и плати што ги товарат вонредните расходи и слично		
25.	Плати за време на учеството во обука и вежби на полигон		
26.	Вкупно (22 до 25)			XXXXXXX
27.	Надоместоци за одвоен живот		
28.	Теренски додатоци		
29.	Вкупно (26 до 28)			XXXXXXX
	Зголемување на износот од ред. бр. 27				
30.	са 38% придонес за социјално осигурување		
31.	за 10% придонес за станбена изградба		
32.	Вкупно (29 плус 31)			XXXXXXX
33.% придонес за буџетите од личниот доход			XXXXXXX
34.	Вкупно (32 плус 33)			XXXXXXX

1	2	3	4
35. Награди за работа на учениците во стопанството и на учениците на индустриски училишта		
36. Дел од платите на странски стручњаци што го преминува износот на платите на домашните работници		
37. Хонорари и други надоместоци		
38. Стипендии на студентите и на учениците на средни училишта по договорите до 31.XII.1955 година (член 139 од Уредбата од 1956 година)	
39. Придонес за социјално осигурување (од ред. бр. 35 до 38)		
40. Придонес за станбена изградба (од ред. бр. 35 до 38)		
41. Надоместоци за првите 7 дена болување		xxxxxxx
42. Придонес за социјално осигурување по посебните норми како и додаток на придонесот за социјално осигурување		xxxxxxx
43. Исправени вкупни лични додатоци за 1956 година Прилог: Препис на образецот Д-2		xxxxxxx

..... 1957 год.
во

Раководител на книговодството,

Директор,

Претседател на управниот одбор,

завршната сметка за 1956 година искажале добивка или загуба.

Стопанските организации од точката I став 7 на оваа наредба не вршат пополнување на овие образци, бидејќи за овие стопански организации Сојузниот извршен совет го определил процентот за плаќање на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година.

XIII. Образецот „А-1“ — Спецификација на личните примања на работниците за 1956 година, се пополнува на следниот начин:

1) во кол. 4 и 5 се внесуваат книговодствените податоци од соодветните аналитички конта означени во колоната 2;

2) во кол. 6 на првиот дел од образецот трговските и угостителските претпријатија и дуќани го внесуваат соодветниот износ на посебниот придонес за буџетите од платите пресметан по просечната норма на личните примања од колоната 5 што му биле подложни на овој придонес во 1956 година според одредбите од Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56).

Просечната норма од претходниот став претставува сразмера — процентуален однос меѓу вкупниот износ на посебниот придонес за буџетите од платите што е пресметан за 1956 година и искажан во колоната 6 под ред. бр. 29 и вкупните лични примања за 1956 година од колоната 5 на кои е пресметан тој придонес.

Оваа норма се утврдува по формулата VI:

$$\% = \frac{\text{вкупниот износ на посебниот придонес за буџетите од платите за 1956 г.} \times 100}{\text{вкупните лични примања за 1956 година}}$$

3) во колоната 7 на првиот дел од образецот трговските и угостителските претпријатија и дуќани го внесуваат нето износот на личните примања, т. е. разликата меѓу износите од колоната 5 и 6;

4) во колоната 8 на првиот дел од образецот производните стопански организации го внесуваат соодветниот износ на личните примања од колоната 5 што е содржан во реализираните производи односно услуги во 1956 година;

5) под ред. бр. 1 под а) се внесуваат платите според тарифните ставови пресметани за часовите на ноќна работа;

6) под ред. бр. 1 под б) се внесува зголемувањето на платите од ред. бр. 1 под а) пресметани по нормата од 12,5% во смисла на одредбите на членот 66 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56);

7) под ред. бр. 1 под в) се внесуваат останатите плати прокнижени на аналитичкото konto 281 — Плати според тарифниот став;

8) под ред. бр. 4 и 5 се внесуваат споменатите додатоци најмногу во износи кои во 1956 година се признавани во цената на чинењето;

9) под ред. бр. 9 се внесуваат примањата на работниците на стопанските организации означени во точ. IV став 3 под 3) од Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56);

10) под ред. бр. 13 се внесуваат другите издатоци што се признаваат како плати, како на пример, издагоците за стручно оспособување и усовршување според членот 138 од Уредбата од 1956;

11) под ред. бр. 29 збирот на кол. 5 дава вкупен износ на личните примања за 1956 година, т. е. износ на побарувачката страна од синтетичкото konto 28 — Пресметани плати, намален за износот на аналитичкото konto 288 — Лични примања за изминаната година.

Збирот на колоната 6 дава вкупен износ на посебниот придонес за буџетите од платите за 1956 година, прокнижен на посебното аналитичко konto 24 — Обврски за покривање на придонесот за општествената заедница (посебен придонес за буџетите од платите)

Збирот на колоната 7 дава разлика меѓу збирот на колоната 5 и збирот на колоната 6.

Збирот на колоната 8 дава вкупен износ на личните примања содржани во реализираните производи односно услуги во 1956 година, што во завршната сметка за 1956 година се искажани под ред. бр. 17а од образецот бр. 4 — Утврдување и распределба на вкупниот приход за 1956 година;

12) под ред. бр. 30 се внесува соодветниот износ на теренските додатоци кој е содржан во реализираните производи односно услуги во 1956 година;

13) под ред. бр. 31 се внесува вкупниот износ на зголемениот придонес за социјално осигурување кој во 1956 година е подмирен како законска обврска од добивката, и тоа на сите плати освен на платите над платите според тарифните ставови;

14) под ред. бр. 32 се внесува вкупниот износ на додатокот на придонесот за социјално осигурување кој според одредбите на точ. I под 11) од Одлуката за употребата на средствата за самостојно располагање на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, 19/56, 31/56 и 32/56) во 1956 година е подмирен на товар на средствата за самостојно располагање

Образец „Б-1“

Претпријатие
 НР
 Околија — општина
 Стопанска гранка

**ТВРДУВАЊЕ НА НОРМАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИТЕ
 ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ЗА 1957 ГОДИНА**

(во полни износи — без пари)

Реден број	О	П	И	С	Претколони	Главна колона
1	2				3	4
1.	Вкупно остварена добивка (загуба) во 1956 година				XXXXXXX
	Се наголемува добивката односно се намалува загубата					
2.	За надоместоците наместо плати за првите 7 дена неспособност за работа поради болест или повреда на работниците и службениците			
3.	За надоместоците за одвоен живот до височината утврдена со тарифниот правилник			
4.	Придонес за социјално осигурување над нормата на вкупниот придонес, определена со Сојузниот општествен план			
5.	Стипендии на студентите и учениците на средни училишта по договорите склучени до 31 декември 1956 година			
6.	Вкупно:				XXXXXXX
7.	Плати со придонеси односно платен фонд според прометот за 1956 година				XXXXXXX
8.	Вкупно:				XXXXXXX
	Се намалува позитивниот а се зголемува негативниот износ од редниот број 8:					
9.	За придонесот за резервниот фонд на стопанската организација и за другите задолжителни фондови			
10.	За износите за исплати на ануитетите по долгорочните кредити на стопанската организација			
11.	Остварениот доход за 1956 година (8 минус 10)				XXXXXXX
	Се наголемува позитивниот, а се намалува негативниот износ од ред. бр. 11					
12.	За разликата настаната поради ослободување од плаќање интерес на основните средства или поради намалување на интересната норма			
13.	За разликата настаната поради намалувањето на вкупниот износ на ануитетите по инвестиционите заеми што во 1957 година се подмируваат од вкупниот приход			
14.	За теренските додатоци во 1956 година			
15.	За разликата настаната поради намалување на земјарината			
16.	За разликата настаната поради намалување на придонесот за кадрови			
17.	Вкупно:			
	Се намалува позитивниот износ од ред. број 17:					
18.	За разликата настаната поради зголемување на придонесот за кадрови			
19.	За разликата настаната поради зголемување на вкупниот износ на ануитетите по инвестиционите заеми што во 1957 година се подмируваат од вкупниот приход			
20.	Коригиран вкупен доход за 1956 година				XXXXXXX
21.	Износ на исправените вкупни лични доходи за 1956 година				XXXXXXX
22.	Коригиран остаток од доходот за 1956 година				XXXXXXX
23.	Остварениот промет во 1956 година			
24.	Формулата (I) — за производните стопански организации: ред. бр. 22 од образецот „Б-1“ × 50 ред. бр. 20 од образецот „Б-1“			 (со 2 децимали)
25.	Формулата (II): — за трговските и угостителските организации: ред. бр. 22 образецот „Б-1“ × 50 ред. бр. 23 од образецот „Б-1“			 (со 2 децимали)
26.	Нормата на придонесот са општествените инвестициони фондови за 1957 година			

Изнаоѓањето на нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година извршено е врз основа на податоците од образецот кон

..... 1957 год.
 во

Раководител на книговодството,

Претседател на управниот одбор,

Директор,

XIV. Образецот „А—2“ — Податоци за личните доходи на работниците за 1956 година, го пополнуваат трговските и угостителските претпријатија и дуќани со податоци од колоната 7 на образецот „А—1“, а производните стопански организации со податоци од колоната 8 на истиот образец, и тоа на следниот начин:

1. под ред. бр. 1 — од ред. бр. 1 под в) од образецот „А—1“

2. под ред. бр. 2 — од ред. бр. 1 под а) од образецот „А—1“

3. под ред. бр. 3 — износот пресметан со примена на процентот од 10,94% од платите за нојна работа искажани под ред. бр. 2 од образецот „А—2“. Овој процент претставува 7/8 од 12,5% додаток за седумчасовно нојно работно време во смисла на одредбите од членот 73 од Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57);

4. под ред. бр. 4 — од ред. бр. 3 од образецот „А—1“, а во колоната 4 збирот на износите искажани под ред. бр. 1 до 4;

5. под ред. бр. 5 во текстот на колоната 2 се внесува процентот на вкупното зголемување добиен по формулата IV од точ. IX од оваа наредба, а во колоната 4 износот добиен со примена на процентот на просечното зголемување врз износот искажан под ред. бр. 4 во кол. 4.

Пресметаниот процент на просечното зголемување се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората ако е третата децимала 5 или поголем број;

6. под ред. бр. 6 — од ред. бр. 5 на образецот „А—1“ збирот на следните податоци според членот 31 став 1 под б) од уредбата, и тоа:

а) кесонски и тунелски податоци, како и податоци за работа во вода;

б) нуркачки податоци и надоместоци на нуркачите за засилена исхрана;

7. под ред. бр. 7 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 4 до 6, кој претставува наголемени плати според тарифните ставови во 1956 година во смисла на одредбите на точката II од оваа наредба;

8. под ред. бр. 8 — од ред. бр. 15 на образецот „А—1“, и тоа производните стопански организации од кол. 5, а трговските и угостителските претпријатија и дуќани од кол. 7;

9. под ред. бр. 9 во кол. 3 — од ред. бр. 18 на образецот „А—1“ и тоа производните стопански организации од кол. 5, а трговските и угостителските претпријатија и дуќани од кол. 7, а во кол. 4 збирот на износите искажани под ред. бр. 8 и 9;

10. под ред. бр. 10 се внесува делот од добивката односно делот од платниот фонд според предметот за плати над платите според тарифните ставови кој стопанската организација во 1956 година по конечната распределба го издвоила за фондските односно не го книжила во корист на аналитичките конта 284 — Плати од добивката односно плати над платите според тарифниот правилник, или 285 — Награди и премии;

11. под ред. бр. 11 и 12 во текстот на кол. 2 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба добиени со примена на соодветните норми (40% и 10%) врз износот под ред. бр. 13 и 12 во колоната 4, додека во колоната 3 се внесува збирот на овие износи.

Збирот под ред. бр. 12 во колоната 3 претставува една третина од износот под ред. бр. 10;

12. под ред. бр. 14 се внесуваат трговските и угостителските претпријатија и дуќани износот на придонесот за буџетите од платите пресметан со примена на просечната норма по формулата VI од точката XIII на оваа наредба врз износот искажан под ред. бр. 10, а во кол. 4 — разликата меѓу износите искажани под ред. бр. 13 и 14. Останатите стопански организации износот од ред. бр. 13 го внесуваат и под ред. бр. 14 од кол. 4;

13. под ред. бр. 16 се внесува зголемувањето во височина од 25% од износот искажан под ред. бр. 15;

14. под ред. бр. 17 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 15 и 16;

15. под ред. бр. 18 се внесува збирот на износите искажани под ред. бр. 7 и 17 кој претставува вкупен наголемен износ на сите плати за 1956 година, во смисла на точката X од оваа наредба;

16. под ред. бр. 19 се внесува процентот добиен по формулата V од точката X на оваа наредба.

Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората, ако е третата децимала 5 или поголем број;

17. под ред. бр. 20 се внесува процентот искажан под ред. бр. 19 ако тој процент е поголем од 10 или помал од 20. Ако процентот под ред. бр. 19 е помал од 10, под ред. бр. 20 се внесува 10%, а ако е поголем од 20 — се внесува 20%;

18. под ред. бр. 21 се внесува износот добиен по формулата VII:

$$\text{износ} = \frac{\text{вкупниот наголемен износ на сите плати} \times \text{процентот од ред. бр. 18}}{\text{процентот утврден под ред. бр. 20}}$$

100

Овој износ кој се искажува во цели динари со коректура на единицата ако пресметаната прва децимала е 5 или поголем број претставува коригирани плати над платите според тарифните ставови во 1956 година во смисла на точката X од оваа наредба;

19. под ред. бр. 23 — од ред. бр. 9 кол. 7 односно 8 на образецот „А—1“;

20. под ред. бр. 24 — од ред. бр. 27 на образецот „А—1“, и тоа: производните стопански организации од кол. 5, а трговските и угостителските претпријатија и дуќани од колоната 7;

21. под ред. бр. 25 — од ред. бр. 28 на образецот „А—1“, и тоа: производните стопански организации од кол. 5, а трговските и угостителските претпријатија и дуќани од колоната 7;

22. под ред. бр. 27 — од ред. бр. 22 на образецот „А—1“, и тоа: производните стопански организации од кол. 5, а трговските и угостителските претпријатија и дуќани од кол. 7;

23. под ред. бр. 28 во кол. 3 — од ред. бр. 30 од образецот „А—1“, а во кол. 4 збирот на износите искажани под ред. бр. 27 и 28;

24. под ред. бр. 30 и 31 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба добиени со примена на соодветните норми (38% и 10%) врз износот под ред. бр. 26;

25. под ред. бр. 33 се внесува во текстот под 2 просечниот процент на придонесот за буџетите од личниот доход по формулата III од точ. VII од оваа наредба, а во колоната 4 — износот добиен со примена на тој процент врз збирот искажан под ред. бр. 29. Овој процент се искажува најмногу со 2 децимали со коректура на втората ако третата децимала е поголема од 5;

26. под ред. бр. 35 — од ред. бр. 2 на образецот „А—1“;

27. под ред. бр. 36 — од ред. бр. 8 на образецот „А—1“;

28. под ред. бр. 37 — од ред. бр. 13 на образецот „А—1“;

29. под ред. бр. 38 — од ред. бр. 23 на образецот „А—1“, и тоа: производните стопански организации од колоната 5, а трговските и угостителските претпријатија и дуќани од кол. 7;

30. под ред. бр. 39 и 40 се внесуваат износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба пресметани на износи под ред. бр. 35 до 38, земајќи ги при тоа предвид само оние износи што според важечките прописи им подлежуваат на тие придонеси и тоа со примена на нормите што важат во 1957 година;

31. под ред. бр. 41 — од ред. бр. 21 на образецот „А—1“, и тоа: производните стопански организации од кол. 5, а трговските и угостителските претпријатија и дуќани од кол. 7;

32. под ред. бр. 42 — од ред. бр. 32 на образецот „А—1“;

33. под ред. бр. 43 — збирот на износите искажани под ред. бр. 34 до 42 кој претставува исправени вкупни лични доходи за 1956 година во смисла на одредбите на точката VIII од оваа наредба.

XV. Образецот „Б-1“ — Утврдување на нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година, се пополнува на следниот начин:

1) под ред. бр. 1 се внесува остварената добивка искажана во завршната сметка за 1956 година.

Стопанската организација која во завршната сметка за 1956 година искажала загуба ќе го стави под овој реден број износот на искажаната загуба и ќе го подвлече зборот „загуба“, а ќе го прецрта зборот „добивка“ заради повидно истакнување на овој податок;

2) под ред. бр. 2 до 5 ги внесуваат во смисла на точката VI под 1 од оваа наредба трговските и угостителските претпријатија и дуќани податоците од образецот „А-1“, и тоа:

а) под ред. бр. 2 — од ред. бр. 21;

б) под ред. бр. 3 — од ред. бр. 22;

в) под ред. бр. 4 — од ред. бр. 31;

г) под ред. бр. 5 — од ред. бр. 23;

3) под ред. бр. 6 производните стопански организации го внесуваат износот искажан под ред. бр. 1, додека трговските и угостителските претпријатија и дуќани го внесуваат збирот на износите искажани под ред. бр. 1 и 5 кол. 4 односно разликата меѓу тие износи ако под ред. бр. 1 е искажана загуба;

4) под ред. бр. 7 стопанските организации ги внесуваат платите со придонесите што се содржани во реализираните производи односно услуги, а трговските и угостителските претпријатија и дуќани — платиот фонд според прометот за 1956 година;

5) под ред. бр. 8 се внесува збирот односно разликата на износите под ред. бр. 6 и 7 и се става знакот „+“ или „—“;

6) по ред. бр. 9 и 10 во кол. 3 во смисла на точ. VI под 2) од оваа наредба производните стопански организации ги внесуваат соодветните износи на законските обврски што во 1956 година се подмирени од добивката, а под ред. бр. 10 во кол. 4 збирот на тие износи;

7) под ред. бр. 11 трговските и угостителските претпријатија и дуќани го внесуваат позитивниот или негативниот износ искажан под ред. бр. 8, додека производните стопански организации ја внесуваат позитивната разлика меѓу износите искажани под ред. бр. 8 и 10, односно збирот на негативните износи искажани под ред. бр. 8 и 10. Позитивниот износ под ред. бр. 11 претставува остварен доход за 1956 година во смисла на точката VI од оваа наредба;

8) под ред. бр. 12 се внесува износот на разликата на интересот на основните средства во смисла на одредбите од точката VII — 1 под а) од оваа наредба;

9) под ред. бр. 13 се внесуваат разликата поради намалување на ануитетите во смисла на одредбите од точката VII-1 под б) од оваа наредба;

10) под ред. бр. 14 во кол. 3 се внесува износот на теренските додатоци од ред. бр. 30 на образецот „А-1“, а во кол. 4 збирот на износите искажани под ред. бр. 12 до 14 кол. 3;

11) под ред. бр. 15 се внесува разликата поради намалување на земјопријата во смисла на одредбите од точката VII-1 под г) на оваа наредба;

12) под ред. бр. 16 се внесува разликата поради намалување на придонесот за кадрови во смисла на одредбите од точката VII-1 под г) на оваа наредба;

13) под ред. бр. 17 се внесува збирот на позитивните износи искажани под ред. бр. 11 и 16 кол. 4 односно разликите меѓу позитивниот износ под ред. бр. 16 и негативниот под ред. бр. 11. Ако негативниот износ под ред. бр. 11 е поголем од позитивниот износ под ред. бр. 16, тогаш под ред. бр. 17 и 26 се става зборот „нема“, а редните броеви 18—25 не се пополнуваат;

14) под ред. бр. 18 се внесува разликата поради зголемување на придонесот за кадрови во смисла на одредбите од точката VII—2 под а);

15) под ред. бр. 19 во кол. 3 се внесува износот на разликата поради зголемување на ануитетите во смисла на одредбите од точката VII—2 б) од оваа наредба, а во кол. 4 збирот на износите искажани под ред. бр. 18 и 19;

16) под ред. бр. 20 се внесува остатокот меѓу износот искажан под ред. бр. 17 и износот под ред. бр. 19 кој претставува коригиран вкупен доход за 1956 година во смисла на точката V од оваа наредба.

Стопанската организација што под ред. бр. 19 искажала износ поголем од износот под ред. бр. 17, под ред. бр. 20 и 26 го става зборот „нема“, а ред. бр. 21—25 не ги пополнува;

17) под ред. бр. 21 се внесува износот искажан под ред. бр. 43 на образецот „А-2“;

18) под ред. бр. 22 се внесува разликата меѓу износот искажан под ред. бр. 20 и износот под ред. бр. 21 кој претставува коригиран остаток на доход за 1956 година во смисла на точката IV од оваа наредба.

Стопанската организација која под ред. бр. 21 искажала износ поголем од износот под ред. бр. 20, под ред. бр. 22 и 26 го става зборот „нема“, а ред. броеви 23—25 не ги пополнува;

19) под ред. бр. 23 трговските и угостителските претпријатија го внесуваат износот на остварениот промет во 1956 година по одбивање на данокот на промет. Како остварен промет се подразбира вкупната реализација на стоките и услугите по постигнатите продажни цени;

20) под ред. бр. 24 производните организации го внесуваат процентот добиен со пресметување по формулата I од точката II на ова наредба.

Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората ако третата децимала е 5 или поголем број;

21) под ред. бр. 25 трговските и угостителските претпријатија и дуќани го внесуваат процентот добиен со пресметување по формулата II од точката III на оваа наредба.

Пресметаниот процент се искажува најмногу со две децимали, со коректура на втората ако третата децимала е 5 или поголем број;

22) под ред. бр. 26 се внесува нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година утврдена според одредбите на оваа наредба.

Стопанската организација кај која пресметаната норма под ред. бр. 24 односно 25 е помала од 0,01 — под ред. бр. 26 го внесува зборот „нема“.

Стопанската организација која според одредбите од претходниот став под ред. бр. 26 го внесла зборот „нема“ во 1957 година не врши издвојување на придонесот за општествените инвестициони фондови, туку целиот доход го распределува на лични доходи на работниците и на фондови на стопанската организација.

XVI. Стопанската организација на која се однесуваат одредбите од оваа наредба а која настанала со спојување под 31 декември 1956 година или во текот на 1957 година, ја утврдува единствената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година.

Единствената норма од претходниот став во смисла на одредбите од оваа наредба се изнаоѓа од збирот на податоците за 1956 година на сите споени стопански организации што служеле за изнаоѓање на нормата на придонесот на секоја од споените стопански организации.

XVII. Стопанската организација на која се однесуваат одредбите од оваа наредба кон која под 31 декември 1956 година или во текот на 1957 година е припоена една или повеќе стопански организации ја утврдува единствената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови во 1957 година.

Единствената норма од претходниот став се изнаоѓа во смисла на одредбите од оваа наредба од збирот на податоците за 1956 година на стопанската организација кон која е извршено припојувањето и на сите припоени стопански организации, а

што служеле за изнаоѓање на нормата на придонесот на секоја од тие стопански организации.

XVIII. На стопанската организација што е основана во 1957 година или настанала со издвојување нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година ѝ ја утврдува, во смисла на одредбите од членот 147 на Уредбата, народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација.

На другите стопански организации од членот 147 на Уредбата народниот одбор на општината им ја определува нормата на придонесот на општествените инвестициони фондови врз основа на податоците од стопанската организација составени според одредбите од оваа наредба, како и врз основа на другите податоци со кои располага самиот народен одбор или стопанската организација.

На стопанските организации од претходните ставови на оваа точка народниот одбор на општината им издава образложено писмено решение за утврдената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година.

XIX. Утврдената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови според одредбите од оваа наредба, најдоцна до 31 јули 1957 година стопанската организација задолжително им ја пријавува:

1) на надлежниот орган на кој според одредбите од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година му ја поднесува завршната сметка за 1956 година;

2) на банката кај која има жиро сметка.

Обврската за пријавување од претходниот став се однесува и на стопанската организација која според точката XV под 22, последниот став на оваа наредба во 1957 година не врши издвојување на придонесот за општествените инвестициони фондови.

Стопанските организации од точката XVIII на оваа наредба ја поднесуваат пријавата според ставот 1 на оваа точка најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на решението од надлежниот народен одбор на општината.

Стопанските организации од точката I на оваа наредба што ги извршуваат обврските спрема општествените инвестициони фондови за своите деловни единици утврдената норма на придонесот ѝ ја пријавуваат на управата за приходи на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на деловната единица.

XX. Како пријава на утврдената норма на придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година во смисла на претходната точка се подразбираат: пополнетите обрасци предвидени со оваа наредба односно заверениот препис на решението од точката XVIII на оваа наредба.

XXI. Ако во смисла на одредбите од точката II на оваа наредба за привремено утврдените норми на придонесот за општествените инвестициони фондови се користени податоците од завршната сметка за 1956 година одобрена од страна на работничкиот совет односно од надлежниот орган на управувањето, односно ако за тоа се користени податоците од извештајот за периодичната пресметка за IV тримесечје на 1956 година, стопанската организација е должна најдоцна во рок од 15 дена по приемот на решението за завршната сметка според одредбите од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1956 година повторно да изврши утврдување на нормата на придонесот на начинот предвиден со оваа наредба и за тоа да ги извести надлежниот орган и банката во смисла одредбите на точ. XIX и XX од оваа наредба.

Ова повторно утврдување на нормата се врши без оглед на тоа дали против даденото решение за завршната сметка е изјавена жалба, и тоа само во случај ако со решението за завршната сметка за 1956 година се изменети податоци врз основа на кои е извршено првобитно — привремено утвр-

дување на нормата на придонесот за општествените инвестициони фондови. Во противно, стопанската организација задолжително ја известува во истиот рок банката дека привремено утврдената норма останала неизменета односно дека привремено утврдената норма се смета за конечна.

XXII. Стопанската организација е должна да изврши повторно утврдување на нормата за придонесот за општествените инвестициони фондови за 1957 година во рокот и на начинот предвиден во претходната точка ако во 1957 година настат промени во податоците што служеле за утврдување на оваа норма односно поради измена на прописите или врз основа на решенија од надлежниот орган со кои се врши измена на решението за завршната сметка односно измена на одобрената завршна сметка на стопанската организација што молкома е прифатена.

XXIII. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 12350

17 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансите

Авдо Хумо, с. р.

336.

Врз основа на чл. 69, 82 и 150 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57), во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет и по прибавеното мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава:

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

а) Придонес за буџетите од личниот доход

I. Придонесот за буџетите од личниот доход на работниците во стопанските организации што вкупниот приход го распределуваат врз основа на утврдување на доходот се плаќа на сите примања на работниците на тие организации што им се исплатуваат од делот на доходот на стопанската организација наменет за лични доходи на одделни работници, освен на примањата од точката IV на оваа наредба

Придонесот за буџетите од личниот доход се пресметува во износите определени во табелите бр. I и II што се составен дел од оваа наредба, и тоа од вкупното примање на работниците во кое се содржи и износот на тој придонес а исто така и износите на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за стабилна изградба, ако на тие примања се плаќаат и овие придонеси.

Придонесот за буџетите од личниот доход по табелите бр. I и II се пресметува на примањата на работниците што во смисла на одредбите од точката III на оваа наредба сочинуваат една основица.

II. По табелата бр. II го пресметуваат придонесот за буџетите од личниот доход селскостопанските организации од членот 80 на Уредбата во поглед на нивните селскостопански дејности, како и општите земјоделски задруги во поглед на нивните селскостопански дејности (погони), и тоа како на примањата на постојаните работници така и на примањата на сезонските земјоделски работници. Сите други стопански организации, како и селскостопанските организации и општите земјоделски задруги во поглед на нивните неселскостопански дејности (погони) го пресметуваат придонесот за буџетите од личниот доход по табелата бр. I.

Под неселскостопански дејности (погони) на селскостопанските организации и на општите земјодел-

ски задруги во смисла на претходниот став се подразбираат индустриските и други погони што се занимаваат со дејности надвор од селското стопанство ако за тие погони се врши самостојно пресметување и распределба на вкупниот приход според одредбите од главела III од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации (во натамошниот текст: уредбата).

III. Основицата за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход ја сочинува збирот на вкупните месечни примања на одделни работници од една стопанска организација во која влегуваат:

1) платите според тарифните ставови пресметани по време или по работен ефект, платите според акордните ставови и другите основи утврдени во тарифниот правилник на стопанската организација;

2) платите на странски стручњаци до износот на платите на домашните работници на соодветните работни места, како и платите на работниците врз основа на меѓународните спогодби за размена, според посебните прописи;

3) кесонските и тунелските додатоци и додатоците за работа во вода;

4) нуркачките додатоци и надоместоците за засилена исхрана на нуркачите;

5) премииите и наградите на работниците;

6) зголемувањето на платите над платите според тарифните ставови врз основа на периодичните пресметки во текот на годината;

7) надоместоците на платата за време на годишниот одмор и за деновите на државни празници;

8) надоместоците на платата за време на прекинот на работата;

9) надоместоците на платата за време на оддалечувањето од работа ако се исплатуваат на товар на стопанската организација;

10) платите и надоместоците за работата предизвикана со виша сила;

11) надоместоците во височина на ставовите предвидени со тарифниот правилник ако работникот во редовното работно време учествува во обуката и вежбите (на полигон) во состав на противавионски единици формирани врз основа на членот 136 од Законот за народната одбрана;

12) вредноста на примањата на работниците во натура, освен оние што се признаваат во материјални трошоци на стопанската организација;

13) сите други примања на работниците што според важечките прописи се сметаат како лични доходи а што не се ослободени од овој придонес;

14) примањата врз основа на завршната сметка од стопанските организации кои во текот на годината пресметувале придонес за буџетите од личниот доход по табелата бр. I.

Посебни основици за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход сочинуваат секое од следните примања на работниците:

1) примањата врз основа на завршната сметка од стопанските организации кои во текот на годината пресметувале придонес за буџетите од личниот доход по табелата бр. I. и тоа како примањата во вид на зголемување на платите над платите според тарифните ставови, така и примањата во останатите вид.ви од претходниот став под 1—13;

2) надоместоците на платата за неискористениот годишен одмор во текот на една година;

3) вкупното месечно примање на име теренски додатоци; и

4) вкупното месечно примање на име надоместок за одвоен живот.

Ако работникот не работел во текот на целиот месец поради неспособност за работа од болест или повреда, основиците на придонесот за буџетите од личниот доход во тој месец ги сочинуваат неговите примања од претходните ставови што му се исплатуваат во бруто износи, а не и надоместоците што му се исплатуваат по основот на социјалното осигурување.

IV. Во основицата за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход ќе влегуваат:

1) наградите за работа на учениците во стопанството и на учениците во индустриски училишта;

2) хонорарите на надворешните соработници, други постојани и повремени хонорари за работа од случај до случај и надоместоците за работа вон работниот однос по системот на работа на парче дома кај работникот, ако на овие хонорари и надоместоци се плаќа данок на доход или данок на приходи од авторски прага;

3) помдонесот за социјално осигурување за првите 7 дена неплатено отсуство во една година;

4) делот од платата на странски стручњак што го преминува износот на платата на домашниот работник за соодветното работно место;

5) надоместокот за работа на студентите и учениците на средни стручни училишта што се наоѓаат на практична работа во стопанската организација;

6) надоместоците на странските студенти врз основа на спогодба за размена на студенти, како и примањата на странските работници според посебни прописи;

7) износот на име надоместок наместо плата за првите 7 дена неспособност за работа за време на болест или повреда на работникот;

8) придонесот за социјално осигурување по посебните норми за износот над општата норма, како и додатоците на придонесот за социјално осигурување;

9) примањата на работниците од наградите што стопанската организација ги добила во смисла на членот 13 став 1 точка 3 од Уредбата;

10) примањата на работниците што имаат карактер на надоместок за лични трошоци (дневници за службени патувања, трошоци за репрезентација и сл.), освен теренските додатоци и надоместоците за одвоен живот од семејството;

11) издатоците за стручно оспособување или усвојување за потребите на стопанската организација и стипендиите на студенти и ученици на средни училишта, и тоа само во случаите определени во членот 146 од Уредбата.

V. Под вкупни месечни примања на работникот на кои се плаќаат придонеси од личниот доход по табелата бр. I се подразбираат, во смисла на одредбите од точката III на оваа наредба, сите примања на работникот што сочинуваат една основица за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход што му се пресметани и исплатени на работникот во текот на месецот или во почетокот на наредниот месец до денот на пресметувањето на личните доходи на работникот меѓу стопанската организација и банката без оглед на тоа дали примањата на работникот се однесуваат само на минатиот месец или и на поранешното време. На пример, ако стопанската организација на 5 октомври ги пресмета со банката платите и другите лични примања на работникот за септември во основицата на придонесот за буџетите од личниот доход се засметуваат аконтациите исплатени во септември за септември и примањата пресметани во септември за поранешното време на кои не е пресметан придонесот со примањата до крајот на август, и тоа заедно со разликите што се исплатуваат по пресметката од 5 октомври.

Посебни основици сочинуваат месечните примања што се однесуваат на два месеца, а чија исплата ќе се стекне во текот на еден месец поради државни празници.

Одредбите од претходните ставови согласно ќе се применуваат и при пресметката на придонесот за буџетите од личниот доход во текот на годината од вкупните месечни примања на одделни работници, на кои се пресметува овој придонес по табелата бр. II.

VI. Под вкупни месечни примања за месец декември односно за последниот месец на однесната година во кој работникот го примил личниот доход што сочинува една основица на придонесот се подразбира примањето што е пресметано за тој месец и за поранешното време од истата година и испла-

тено во тој месец или подоцна до денот на одобрувањето на завршната сметка на стопанската организација од страна на нејзиниот орган на управување, а на кои овој придонес не е пресметан со придонесот на примањата што се однесуваат на времето до крајот на ноември (односно до крајот на претпоследниот месец) на годината за која се односи завршната сметка.

Ако месечните примања кои, во смисла на одредбите од претходниот став, сочинуваат една основа на придонесот за буџетите од личниот доход се исплатуваат деломично и по извршеното пресметување на платите и другите лични примања на работниците меѓу стопанската организација и банката, при секоја наредна исплата мора да се изврши пресметка на придонесот на нова основа и од пресметаниот износ да се одбие износот што бил пресметан и наплатен при претходната исплата.

VII. Под примања врз основа на завршната сметка од стопанската организација што во текот на годината пресметува придонес за буџетите според табелата бр. I се подразбираат примањата на еден работник што му се исплатуваат од делот на доходот наменет за лични доходи по одобрувањето на завршната сметка на стопанската организација од страна на нејзиниот орган на управувањето та до приемот на првостепеното решение од надлежниот управен орган за завршната сметка, како и примањето што му се исплатува првпат по приемот на тоа решение. Ако во тоа време исплатата на примањата по завршната сметка се врши повеќе пати, при секоја наредна исплата мора да се пресметува новиот износ на придонесот на вкупен износ на извршените исплати и од така пресметаниот износ да се одбие износот што пред тоа бил пресметан и платен.

Примањата што на одделни работници им се исплатуваат по првата исплата што им е извршена по приемот на првостепеното решение за завршната сметка сочинуваат составен дел од основницата за месецот во кој тие се исплатуваат.

VIII. На примањата на работниците врз основа на завршната сметка во смисла на претходната точка во стопанските организации што пресметуваат придонес за буџетите од личниот доход според табелата бр. I, придонесот за буџетите се пресметува на тој начин што се множи бројот на месеците со разликата меѓу придонесот на просечниот месечен износ на вкупните примања на работникот за односната година заедно со примањата врз основа на завршната сметка и придонесот на просечниот месечен износ на вкупните примања на работникот за истата година без примањата врз основа на завршната сметка. На пример, ако вкупното примање на работникот без примањата врз основа на завршната сметка изнесувало во текот на годината 216.000 динари или просечно месечно за 12 месеци по 18.000 динари, а неговото примање врз основа на завршната сметка изнесува 36.000 динари или просечно месечно за 12 месеци по 3.000 динари, тогаш вкупното годишно примање изнесува 252.000 динари или просечно месечно по 21.000 динари. Придонесот за буџетите од личниот доход на работникот на месечното примање од 21.000 динари изнесува 2.150 динари, а на месечното примање од 18.000 динари придонесот изнесува 1.800 динари. Разликата меѓу овие придонеси изнесува 350 динари месечно. Со множење на оваа разлика (350 динари) со бројот на месеците (12) ќе се добие износ од 4.200 динари кој претставува придонес за буџетите од личниот доход на примањето по завршната сметка во износ од 38.000 динари.

IX. Заради пресметување на придонесот на примањата врз основа на завршната сметка според одредбите од претходната точка просечното месечно примање на работникот се утврдува врз основа на вкупното годишно примање и бројот на месеците за кои е пресметано вкупното примање, земајќи ги предвид и примањата врз основа на завршната сметка. При утврдувањето на бројот на месеците се земаат предвид само месеците во кои работникот поминал на работа најмалку 20 работни де-

нови или најмалку 160 работни часови. Како денови поминати на работа се земаат и деновите на годишен одмор и на државни празници, како и работните денови со она полно или скратено работно време што е определено за работникот на тоа работно место. Ако во текот на годината работникот ќе помине на работа во текот на два или повеќе месеци помалку од 20 работни денови односно помалку од 160 часови, ќе се соберат сите тие работни денови односно часови и збирот ќе се подели со 20 односно со 160, та на тој начин ќе се утврди бројот на месеците, тоа да нема да се зема предвид остатокот под 20 дена, односно под 160 часови.

X. Придонесот за буџетите од личниот доход кој во текот на годината е пресметуван по табелата бр. II на месечните примања од точката III став I под 1—13 во смисла на одредбите од точката V став 3 од оваа наредба се смета како аконтација од тој придонес. Конечната пресметка се врши спрема просечното месечно примање кое се утврдува од збирот на примањата во текот на годината и на примањата врз основа на завршната сметка. При утврдувањето на просечното месечно примање се земаат предвид и во крајниот годишен збир и месечните примања под 15.000 динари на кои во текот на годината не е пресметуван придонесот.

Како примање врз основа на завршната сметка што се зема предвид при утврдувањето на просечното месечно примање во смисла на претходниот став се подразбира примањето на работникот што му е исплатено во рокот предвиден во точката VII од оваа наредба.

Просечното месечно примање на работникот во селскостопанските организации во смисла на одредбите од претходниот став се пресметува според одредбите на точката IX од оваа наредба.

XI. Ако придонесот пресметан спрема просечното месечно примање е поголем од придонесот пресметан и платен во текот на годината, селскостопанската организација разликата меѓу едниот и другиот износ на придонесот ќе ја плати при исплатата на примањата врз основа на завршната сметка, а ако такви примања нема — разликата ќе се плати при првата наредна исплата на личните доходи во годината во која е примено првостепеното решение за завршната сметка.

Ако придонесот пресметан спрема просечното месечно примање е помал од придонесот пресметан и платен во текот на годината, селскостопанската организација има право да бара враќање на повеќе платениот износ заради исплата на работниците или за износот на таа разлика да плати помалку на име овој придонес при исплатата на личните доходи по приемот на првостепеното решение за завршната сметка.

XII. Ако стопанската организација во текот на годината до крајот на месецот за кој врши исплата на личните доходи не оствари заштитен платен фонд и ако неговиот износ не може да го подмири ниту со други средства наведени во членот 73 од Уредбата, има право неподмирена разлика до полниот износ на заштитениот платен фонд за тој период да ја подмири на товар на придонесот за буџетите од личниот доход пресметан за истиот период.

Ако стопанската организација што во смисла на претходниот став користела средства од придонесот за буџетите оствари во наредниот месец или до крајот на годината дел од доходот наменет за лични доходи поголем од заштитениот платен фонд, истата е должна на товар на таа разлика над заштитениот платен фонд да го подмири придонесот за буџетите од личниот доход што порано го употребила за подмирување на заштитениот платен фонд, а потоа останатите средства што ги користела за таа цел според одредбите на членот 73 од уредбата.

XIII. При исплатата на аконтациите од платите и на другите издатоци на кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход, што се исплатуваат во текот на месецот, придонесот за буџетите

сд личниот доход нема да се пресметува индивидуално, туку стопанската организација ќе уплати аконтација од тој придонес во износ кој е сразмерен со вкупниот придонес и со вкупниот месечен нето износ на платите и на другите лични примања за изминатиот месец. На пример, ако стопанската организација на име месечни плати и други издатоци на кои се плаќа овој придонес исплатила за изминатиот месец, во смисла на одредбите од претходната точка, нето износ од 5,000.000 динари, и ако при исплатата на тие плати и издатоци бил пресметан придонесот во износ од 700.000 динари, а во текуштиот месец исплатува аконтации во нето износ од 5,800.000 динари, ќе плати на име аконтација сразмерен износ на придонесот во височина од 812.000 динари кој ќе го пресмета на следниот начин:

$$\begin{aligned} 5,000.000 + 700.000 &= 5,800.000 : x \\ \text{од што излегува дека } x &= (5,800.000 \times 700.000) : \\ &5,000.000 \text{ односно} \\ 4,060.000 : 5 &= 812.000 \text{ динари.} \end{aligned}$$

6. Придонес за социјално осигурување

XIV. Придонесот за социјално осигурување се плаќа на примањата на работниците кои од делот на доходот на стопанската организација наменет за лични доходи на работниците им се исплатуваат на име плати, зголемување на платите над платите според тарифните ставови врз основа на периодичните пресметки и врз основа на завршната сметка, премии, награди како и на име на сите други лични примања на кои тој придонес се плаќа според одредбите на Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) и Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Придонесот за социјално осигурување не се плаќа на теренските додатоци и на надоместоците за одвоен живот.

XV. Придонесот за социјално осигурување се пресметува од основницата од која се пресметува придонесот за буџетите од личниот доход намалена за износот на придонесот за буџетите од личниот доход.

Придонесот за социјално осигурување се пресметува во износи определени во табелите бр. I и II, според тоа по која од овие табели се пресметува придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, а на начинот определен во точката XVIII од оваа наредба.

На примањата што не подлежуваат на придонес за буџетите од личниот доход на работниците во смисла на точката IV од оваа наредба, а на кои во смисла на претходната точка се плаќа придонес за социјално осигурување, придонесот за социјално осигурување се пресметува на нето износот на тие примања (на пример, хонорари на надворешните соработници кога подлежат на придонес за социјално осигурување, дел од платата на странски стручњак што го надминува износот на платата на домашен работник, надоместок за работа на студенти и ученици на средни стручни училишта на задолжителна пракса, издатоци за стручно оспособување или усовршување за потребите на стопанската организација, без оглед на тоа дали тоа оспособување или усовршување се врши во самата стопанска организација или надвор од неа, во земјата или во странство), и тоа по општата норма која важи за пресметувањето на тој придонес од страна на стопанските организации што вкупниот приход го распределуваат врз основа на утврдување на добивката според одредбите на главата II од Уредбата.

До донесувањето на прописи според овластувањето од ставот 5 одделот 1 главата XX од Сојузниот општествен план за 1957 година, на примањата на работниците запослени на сезонски работи при определени видови селскостопански организации, како и на наградите за работа на учениците во стопанството се пресметува придонесот за социјално осигурување по намалената општа норма, во смисла на членот 53 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

На бруто примањата на работниците запослени на сезонски работи при определени видови селскостопански организации од претходниот став, од кои примања претходно е одбиен износот на придонесот за буџетите пресметан по табелата бр. II, во смисла на точката II од оваа наредба, придонесот за социјално осигурување се пресметува и се плаќа до донесувањето на прописите наведени во претходниот став, по важечката намалена општа норма, пресметана на височина што и' одговара на сразмерата 27 : 38 со заокружување на децимала 0,0 или 0,5 (на пример, ако намалената општа норма за тие работници според членот 53 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување изнесува 12%, пресметаната и заокружената намалена општа норма изнесува 8,5% пресметана по формулата $27 : 38 = X : 12$, односно $\frac{12 \times 27}{38}$).

На наградите за работа на учениците во стопанството, на кои не се пресметува и не се плаќа придонес за буџетите од личниот доход, придонесот за социјално осигурување се пресметува и се плаќа, до донесувањето на прописи наведени во ставот 3 од оваа точка, по важечката намалена општа норма без пресметувањето наведено во претходниот став (на пример, ако општата намалена норма изнесува 12%, придонесот за социјално осигурување се пресметува на износот на тие награди по таа норма).

Во случаите кога придонесот за социјално осигурување се плаќа на нето примањата по општата норма (став 3) или по намалената општа норма (на наградите на учениците во стопанството), овој придонес се плаќа од вкупниот дел на доходот на стопанската организација наменет за лични доходи на работниците, и тоа пред неговата распределба на личните доходи на одделни работници.

XVI. При исплатата на аконтацијата од платите и од другите издатоци на кои се плаќа придонес за социјално осигурување ќе се наплати аконтација од овој придонес како по општата така и по посебната норма, како и од додајниот придонес на начинот определен во точката XIII и во врска со точката XVIII од оваа наредба.

XVII. Кога се применуваат посебните норми на придонесот за социјално осигурување, односно кога е определено да се плаќа додаток на придонесот за социјално осигурување според чл. 48—52 и чл. 56—58 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување, стопанската организација посебната норма на придонесот (над општата норма на придонесот) и на додатокот на придонесот ќе ја применува на нето износот на личните доходи на работниците, па ќе му го додаде на вкупниот износ на придонесот за социјално осигурување пресметан според одредбата на точката XVIII од оваа наредба индивидуално од табелата I или II и ќе го уплати заедно со тој придонес (во случај на повисока посебна норма и на додаен придонес) односно ќе го одбие од вкупниот износ на придонесот (во случај на пониска посебна норма на придонесот).

XVIII. Придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба се дадени во колоната 3 од табелите бр. I и II во еден износ и во тој еден износ се пресметуваат и при пресметката и исплатата на личните примања на кои се пресметува придонесот за буџетите по тие табели.

Од вкупниот збир на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба, пресметани во заеднички износи по табелата бр. I се издвојуваат на име придонес за станбена изградба 21,875%, а од вкупниот збир на тие придонеси пресметани во заеднички износи по табелата бр. II се издвојуваат на име придонес за станбена изградба 6,897%. Остатоките од тие збирови претставуваат износи на придонесот за социјално осигурување.

в) Придонес за станбената изградба

XIX. Придонесот за станбена изградба се плаќа на личните примања на работниците што им се

исплатуваат од делот на доходот на стопанската организација наменет за лични доходи на работниците, а на кои со посебни прописи е предвидено плаќање на овој придонес.

Придонесот за станбена изградба се пресметува во износи определени во табелите бр. I и II, според тоа по која од овие табели се пресметува придонесот за буџетите од личниот доход и придонесот за социјално осигурување, а на начинот определен во точката XVIII од оваа наредба.

На примањата кои не подлежат на придонес за буџетите од личниот доход се пресметува придонесот за станбена изградба со примена на определена норма на тие примања, согласно одредбите на точката XV ст. 3 и 7 од оваа наредба, а не по табелите бр. I и II.

XX. Придонесот за станбена изградба се пресметува од истата основица од која се пресметува и придонесот за социјално осигурување

XXI. При исплатата на аконтациите од платите и од другите издатоци на кои се плаќа придонес за станбена изградба ќе се наплати аконтација на овој придонес на начинот определен во точката XIII и во врска со точката XVIII на оваа наредба.

г) Срокови за уплатување на придонесот

XXII. Стопанската организација е должна придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба според одредбите на оваа наредба да ги уплати на денот кога од банката ги подига средствата за исплата на платите, на аконтациите од платите и од другите примања на кои овие придонеси се плаќаат.

Стопанската организација ги наплатува од работниците придонесите од претходниот став при самата исплата на личните доходи.

Придонесот за буџетите од личниот доход се уплатува во општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација, а ако стопанската организација има погонски или деловни единици на подрачје на други општини, придонесот кој се плаќа од личните доходи на работниците на тие единици се уплатува во општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на погонската односно деловната единица без оглед на тоа дали за тие единици се врши самостојно пресметување на вкупниот приход или не.

Придонесот за социјално осигурување му се уплатува на околинскиот завод за социјално осигурување надлежен според одредбата на членот 61 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување.

Придонесот за станбена изградба се уплатува во корист на фондот за кредитирање на станбената изградба на општината во која се наоѓа седиштето на стопанската организација односно на нејзината погонска или деловна единица без оглед на тоа дали за таа единица се врши самостојно пресметување на вкупниот приход или не (член 27 ст 3 и 4 од Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56 и 30/56), освен стопанските организации што го уплатуваат овој придонес на осредно во републичкиот фонд за кредитирање на станбената изградба (точ. 1—4 од Наредбата за определување големите градилишта и стопанските организации што според природата на своето работење времено вршат дејност во разни места — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/56 и член 7 став 3 од Уредбата за формирање републички фондови за станбена изградба — „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 6/56 и 24/57)

д) Преодни и завршни одредби

XXIII. Стопанските организации што според одредбите на оваа наредба пресметуваат и наплатуваат придонес за буџетите од личниот доход на работниците, придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба, освен селскостопанските организации, ќе извршат пресметка на

овие придонеси за периодот јануари—јуни 1957 година спрема просечните месечни примања на работниците во тој период.

Пресметка според претходниот став ќе извршат стопанските организации при пресметувањето на личните доходи за јуни 1957 година а најдоцна до 15 август 1957 година, и тоа на тој начин што вкупните нето примања на одделни работници што им се исплатени за тој период ќе ги соберат и збирот ќе го поделат со бројот на месеците на кои тие примања се однесуваат. Ако добиениот износ на просечното месечно нето примање е под 22.100 динари ќе се заокружи на првата полна стотина надолу и потоа ќе се пресмета во просечно месечно бруто примање по таблиците А на пресметаните досегашни (нето) тарифни ставови во нови (бруто) износи за стопанските организации што ја вршат распределбата на вкупниот приход со утврдување на доходот дадени кон Упатството за пресметување на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските организации што вршат распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/57), и тоа по таблицата под а) за тарифните ставови определени во месечен износ. Ако добиениот износ на просечното месечно нето примање е поголем од 22.100 динари, ќе се пресмета во просечен месечен бруто износ според одредбата на упатството споменато во претходниот став, при што нема да се врши заокружување на добиените износи ниту надолу ниту нагоре.

Од просечниот месечен бруто износ пресметан според претходните ставови ќе се пресмета придонесот за буџетите од личниот доход, придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба по табелата бр. I

Селскостопанските организации најдоцна до 15 август 1957 година ќе ги пресметаат аконтациите од придонесот за буџетите од личниот доход за периодот јануари—јуни 1957 година спрема просечните месечни бруто примања на одделни работници, пресметани на начинот определен во ставот 2 од оваа точка со тоа што пресметувањето на нето примањата во бруто примања ќе го вршат по таблицата В под а) од упатството споменато во тој став. Пресметувањето на придонесот за буџетите од личниот доход ќе се врши по табелата бр. II

Стопанските организации од претходните ставови што според прописите од 1956 година пресметувале и уплатувале посебен придонес за буџетите од платите во периодот јануари—мај 1957 година ќе го одбијат уплатениот износ на тој посебен придонес при уплатата на придонесот за буџетите од личниот доход утврден за периодот јануари—јуни 1957 година според одредбите на претходните ставови, односно имаат право да бараат враќање на евентуално повеќе уплатениот износ

XXIV. Во стопанските организации во кои во 1956 година не е пресметуван посебен придонес за буџетите од платите нема при исплатата на примањата на работниците што се однесуваат на 1956 година, а кои им се исплатуваат во 1957 година, да се пресметува посебниот придонес за буџетите од платите ниту придонесот за буџетите од личниот доход.

На примањата на работниците остварени во 1956 година што им се исплатуваат во 1957 година од стопанските организации во кои во 1956 година е пресметуван посебен придонес за буџетите од платите ќе се пресмета тој придонес и придонесите за социјално осигурување и за станбена изградба од основиците и по нормите што важеле во 1956 година.

На платите над платите според тарифниот правилник врз основа на завршната сметка за 1956 година кои се исплатуваат во 1957 година, стопанските организации што уплатувале посебен придонес за буџетите од платите во 1956 година ќе го пресметаат овој придонес на тој начин што вкупниот годишен износ на платите на работниците и службениците наголемен за платите од добивката по завршната сметка во 1956 година ќе го поделат

со 12 односно со бројот на месеците колку одделен работник ил во работен однос кај стопанската организација в 1956 година, у в у в к и г б ј на месеците според одредбите на точката IX и применувајќи ги согласно одредбите на точката VII од оваа наредба.

XXV. Со почетокот на примената на оваа наредба престанува да важи Одлуката за пресметување на платите во стопанските организации што плаќаат посебен придонес за буџетите од платите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) и Одлуката за распределбата на делот од доходот за платите, за аконтажите на плати и за пресметувањето на посебниот придонес за буџетите од платите на работниците и службениците на селскостопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56).

XXVI. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година

Бр. 12354
17 јуни 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансиите.
Авдо Хумо. с р

I ТАБЕЛА

НА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ЛИЧНИОТ ДОХОД СПОРЕД ОПШТИТЕ НОРМИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НОРМАТА ОД 25% И НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ПО НОРМАТА ОД 7%

Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба динари	Вкупно придонеси (2+3) динари
1	2	3	4
163	16	47	63
200	20	58	78
300	30	86	116
400	40	115	155
500	50	144	194
600	60	173	233
700	70	202	272
800	80	230	310
900	90	259	349
1.000	100	288	388
1.100	110	317	427
1.200	120	346	466
1.300	130	374	504
1.400	140	403	543
1.500	150	432	582
1.600	160	461	621
1.700	170	490	660
1.800	180	518	698
1.900	190	547	737
2.000	200	576	776
2.100	210	605	815
2.200	220	634	854
2.300	230	662	892
2.400	240	691	931
2.500	250	720	970
2.600	260	749	1.009
2.700	270	778	1.048
2.800	280	806	1.086
2.900	290	835	1.125
3.000	300	864	1.164
3.100	310	893	1.203

Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба динари	ВКУПНО ПРИДОНЕСИ (2+3) ДИНАРИ
1	2	3	4
3.200	320	922	1.242
3.300	330	950	1.280
3.400	340	979	1.319
3.500	350	1.008	1.358
3.600	360	1.037	1.397
3.700	370	1.066	1.436
3.800	380	1.094	1.474
3.900	390	1.123	1.513
4.000	400	1.152	1.552
4.100	410	1.181	1.591
4.200	420	1.210	1.630
4.300	430	1.238	1.668
4.400	440	1.267	1.707
4.500	450	1.296	1.746
4.600	460	1.325	1.785
4.700	470	1.354	1.824
4.800	480	1.382	1.862
4.900	490	1.411	1.901
5.000	500	1.440	1.940
5.100	510	1.469	1.979
5.200	520	1.498	2.018
5.300	530	1.526	2.056
5.400	540	1.555	2.095
5.500	550	1.584	2.134
5.600	560	1.613	2.173
5.700	570	1.642	2.212
5.800	580	1.670	2.250
5.900	590	1.699	2.289
6.000	600	1.728	2.328
6.100	610	1.757	2.367
6.200	620	1.786	2.406
6 0	6 0		4 4
6.400	640	1.843	2.483
6.500	650	1.872	2.522
6.600	660	1.901	2.561
6.700	670	1.930	2.600
6.800	680	1.958	2.638
6.900	690	1.987	2.677
7.000	700	2.016	2.716
7.100	710	2.045	2.755
7.200	720	2.074	2.794
7.300	730	2.102	2.832
7.400	740	2.131	2.871
7.500	750	2.160	2.910
7.600	760	2.189	2.949
7.700	770	2.218	2.988
7.800	780	2.246	3.026
7.900	790	2.275	3.065
8.000	800	2.304	3.104
8.100	810	2.333	3.143
8.200	820	2.362	3.182
8.300	830	2.390	3.220
8.400	840	2.419	3.259
8.500	850	2.448	3.298
8.600	860	2.477	3.337
8.700	870	2.506	3.376
8.800	880	2.534	3.414
8.900	890	2.563	3.453
9.000	900	2.592	3.492
9.100	910	2.621	3.531
9.200	920	2.650	3.570
9.300	930	2.678	3.608
9.400	940	2.707	3.647
9.500	950	2.736	3.686
9.600	960	2.765	3.725
9.700	970	2.794	3.764
9.800	980	2.822	3.802

Основа на придонесот за суглетите од личниот доход над Дин Ри	Придонес за буџетите од личниот доход Динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за стандарна изградба Динари	Вкупно придонеси (2 + 3) Динари	Осн зграда на придонесот за суглетите од личниот доход над Ди Ри	Придонес за суглетите од личниот дох Дин Ри	Придонес за социјално осигурување и придонес за стандарна изградба Динари	Вкупно придонеси (2 + 3) Динари
1	2	3	4	1	2	3	4
9.900	990	2.851	3.841	16.700	1.670	4.810	6.480
10.000	1.000	2.880	3.880	16.800	1.680	4.838	6.518
10.100	1.010	2.909	3.919	16.900	1.690	4.867	6.557
10.200	1.020	2.938	3.958	17.000	1.700	4.896	6.596
10.300	1.030	2.966	3.996	17.100	1.710	4.925	6.635
10.400	1.040	2.995	4.035	17.200	1.720	4.954	6.674
10.500	1.050	3.024	4.074	17.300	1.730	4.982	6.712
10.600	1.060	3.053	4.113	17.400	1.740	5.011	6.751
10.700	1.070	3.082	4.152	17.500	1.750	5.040	6.790
10.800	1.080	3.110	4.190	17.600	1.760	5.069	6.829
10.900	1.090	3.139	4.229	17.700	1.770	5.098	6.868
11.000	1.100	3.168	4.268	17.800	1.780	5.126	6.906
11.100	1.110	3.197	4.307	17.900	1.790	5.155	6.945
11.200	1.120	3.226	4.346	18.000	1.800	5.184	6.984
11.300	1.130	3.254	4.384	18.100	1.810	5.213	7.023
11.400	1.140	3.283	4.423	18.200	1.820	5.242	7.062
11.500	1.150	3.312	4.462	18.300	1.830	5.270	7.100
11.600	1.160	3.341	4.501	18.400	1.840	5.299	7.139
11.700	1.170	3.370	4.540	18.500	1.850	5.328	7.178
11.800	1.180	3.398	4.578	18.600	1.860	5.357	7.217
11.900	1.190	3.427	4.617	18.700	1.870	5.386	7.256
12.000	1.200	3.456	4.656	18.800	1.880	5.414	7.294
12.100	1.210	3.485	4.695	18.900	1.890	5.443	7.333
12.200	1.220	3.514	4.734	19.000	1.900	5.472	7.372
12.300	1.230	3.542	4.772	19.100	1.910	5.501	7.411
12.400	1.240	3.571	4.811	19.200	1.920	5.530	7.450
12.500	1.250	3.600	4.850	19.300	1.930	5.558	7.488
12.600	1.260	3.629	4.889	19.400	1.940	5.587	7.527
12.700	1.270	3.658	4.928	19.500	1.950	5.616	7.566
12.800	1.280	3.688	4.966	19.600	1.960	5.645	7.605
12.900	1.290	3.715	5.005	19.700	1.970	5.674	7.644
13.000	1.300	3.744	5.044	19.800	1.980	5.702	7.682
13.100	1.310	3.773	5.083	19.900	1.990	5.731	7.721
13.200	1.320	3.802	5.122	20.000	2.000	5.760	7.760
13.300	1.330	3.830	5.160	20.100	2.015	5.787	7.802
13.400	1.340	3.859	5.199	20.200	2.030	5.814	7.844
13.500	1.350	3.888	5.238	20.300	2.045	5.842	7.887
13.600	1.360	3.917	5.277	20.400	2.060	5.869	7.929
13.700	1.370	3.946	5.316	20.500	2.075	5.896	7.971
13.800	1.380	3.974	5.354	20.600	2.090	5.923	8.013
13.900	1.390	4.003	5.393	20.700	2.105	5.950	8.055
14.000	1.400	4.032	5.432	20.800	2.120	5.978	8.098
14.100	1.410	4.061	5.471	20.900	2.135	6.005	8.140
14.200	1.420	4.090	5.510	21.000	2.150	6.032	8.182
14.300	1.430	4.118	5.548	21.100	2.165	6.059	8.224
14.400	1.440	4.147	5.587	21.200	2.180	6.086	8.266
14.500	1.450	4.176	5.626	21.300	2.195	6.114	8.309
14.600	1.460	4.205	5.665	21.400	2.210	6.141	8.351
14.700	1.470	4.234	5.704	21.500	2.225	6.168	8.393
14.800	1.480	4.262	5.742	21.600	2.240	6.195	8.435
14.900	1.490	4.291	5.781	21.700	2.255	6.222	8.477
15.000	1.500	4.320	5.820	21.800	2.270	6.250	8.520
15.100	1.510	4.349	5.859	21.900	2.285	6.277	8.562
15.200	1.520	4.378	5.898	22.000	2.300	6.304	8.604
15.300	1.530	4.406	5.936	22.100	2.315	6.331	8.646
15.400	1.540	4.435	5.975	22.200	2.330	6.358	8.688
15.500	1.550	4.464	6.014	22.300	2.345	6.386	8.731
15.600	1.560	4.493	6.053	22.400	2.360	6.413	8.773
15.700	1.570	4.522	6.092	22.500	2.375	6.440	8.815
15.800	1.580	4.550	6.130	22.600	2.390	6.467	8.857
15.900	1.590	4.579	6.169	22.700	2.405	6.494	8.899
16.000	1.600	4.608	6.208	22.800	2.420	6.522	8.942
16.100	1.610	4.637	6.247	22.900	2.435	6.549	8.984
16.200	1.620	4.666	6.286	23.000	2.450	6.576	9.026
16.300	1.630	4.694	6.324	23.100	2.465	6.603	9.068
16.400	1.640	4.723	6.363	23.200	2.480	6.630	9.110
16.500	1.650	4.752	6.402	23.300	2.495	6.658	9.153
16.600	1.660	4.781	6.441	23.400	2.510	6.685	9.195

Оснорна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за стандардна изградба динари	ВКУПНО придонеси (2 + 3) динари	Оснорна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за стандардна изградба динари	ВКУПНО придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4	1	2	3	4
23.500	2.525	6.712	9.237	30.300	3.545	8.562	12.107
23.600	2.540	6.739	9.279	30.400	3.560	8.589	12.149
23.700	2.555	6.766	9.321	30.500	3.575	8.616	12.191
23.800	2.570	6.794	9.364	30.600	3.590	8.643	12.233
23.900	2.585	6.821	9.406	30.700	3.605	8.670	12.275
24.000	2.600	6.848	9.448	30.800	3.620	8.698	12.318
24.100	2.615	6.875	9.490	30.900	3.635	8.725	12.360
24.200	2.630	6.902	9.532	31.000	3.650	8.752	12.402
24.300	2.645	6.930	9.575	31.100	3.665	8.779	12.444
24.400	2.660	6.957	9.617	31.200	3.680	8.806	12.486
24.500	2.675	6.984	9.659	31.300	3.695	8.834	12.529
24.600	2.690	7.011	9.701	31.400	3.710	8.861	12.571
24.700	2.705	7.038	9.743	31.500	3.725	8.888	12.613
24.800	2.720	7.066	9.786	31.600	3.740	8.915	12.655
24.900	2.735	7.093	9.828	31.700	3.755	8.942	12.697
25.000	2.750	7.120	9.870	31.800	3.770	8.970	12.740
25.100	2.765	7.147	9.912	31.900	3.785	8.997	12.782
25.200	2.780	7.174	9.954	32.000	3.800	9.024	12.824
25.300	2.795	7.202	9.997	32.100	3.815	9.051	12.866
25.400	2.810	7.229	10.039	32.200	3.830	9.078	12.908
25.500	2.825	7.256	10.081	32.300	3.845	9.106	12.951
25.600	2.840	7.283	10.123	32.400	3.860	9.133	12.993
25.700	2.855	7.310	10.165	32.500	3.875	9.160	13.035
25.800	2.870	7.338	10.208	32.600	3.890	9.187	13.077
25.900	2.885	7.365	10.250	32.700	3.905	9.214	13.119
26.000	2.900	7.392	10.292	32.800	3.920	9.242	13.162
26.100	2.915	7.419	10.334	32.900	3.935	9.269	13.204
26.200	2.930	7.446	10.376	33.000	3.950	9.296	13.246
26.300	2.945	7.474	10.419	33.100	3.965	9.323	13.288
26.400	2.960	7.501	10.461	33.200	3.980	9.350	13.330
26.500	2.975	7.528	10.503	33.300	3.995	9.378	13.373
26.600	2.990	7.555	10.545	33.400	4.010	9.405	13.415
26.700	3.005	7.582	10.587	33.500	4.025	9.432	13.457
26.800	3.020	7.610	10.630	33.600	4.040	9.459	13.499
26.900	3.035	7.637	10.672	33.700	4.055	9.486	13.541
27.000	3.050	7.664	10.714	33.800	4.070	9.514	13.584
27.100	3.065	7.691	10.756	33.900	4.085	9.541	13.626
27.200	3.080	7.718	10.798	34.000	4.100	9.568	13.668
27.300	3.095	7.746	10.841	34.100	4.115	9.595	13.710
27.400	3.110	7.773	10.883	34.200	4.130	9.622	13.752
27.500	3.125	7.800	10.925	34.300	4.145	9.650	13.795
27.600	3.140	7.827	10.967	34.400	4.160	9.677	13.837
27.700	3.155	7.854	11.009	34.500	4.175	9.704	13.879
27.800	3.170	7.882	11.052	34.600	4.190	9.731	13.921
27.900	3.185	7.909	11.094	34.700	4.205	9.758	13.963
28.000	3.200	7.936	11.136	34.800	4.220	9.786	14.006
28.100	3.215	7.963	11.178	34.900	4.235	9.813	14.048
28.200	3.230	7.990	11.220	35.000	4.250	9.840	14.090
28.300	3.245	8.018	11.263	35.100	4.265	9.867	14.132
28.400	3.260	8.045	11.305	35.200	4.280	9.894	14.174
28.500	3.275	8.072	11.347	35.300	4.295	9.922	14.217
28.600	3.290	8.099	11.389	35.400	4.310	9.949	14.259
28.700	3.305	8.126	11.431	35.500	4.325	9.976	14.301
28.800	3.320	8.154	11.474	35.600	4.340	10.003	14.343
28.900	3.335	8.181	11.516	35.700	4.355	10.030	14.385
29.000	3.350	8.208	11.558	35.800	4.370	10.058	14.428
29.100	3.365	8.235	11.600	35.900	4.385	10.085	14.470
29.200	3.380	8.262	11.642	36.000	4.400	10.112	14.512
29.300	3.395	8.290	11.685	36.100	4.415	10.139	14.554
29.400	3.410	8.317	11.727	36.200	4.430	10.166	14.596
29.500	3.425	8.344	11.769	36.300	4.445	10.194	14.639
29.600	3.440	8.371	11.811	36.400	4.460	10.221	14.681
29.700	3.455	8.398	11.853	36.500	4.475	10.248	14.723
29.800	3.470	8.426	11.896	36.600	4.490	10.275	14.765
29.900	3.485	8.453	11.938	36.700	4.505	10.302	14.807
30.000	3.500	8.480	11.980	36.800	4.520	10.330	14.850
30.100	3.515	8.507	12.022	36.900	4.535	10.357	14.892
30.200	3.530	8.534	12.064	37.000	4.550	10.384	14.934

Основа на придоносот за буџетите од личниот доход над дinars	Придонос за буџетите од личниот доход dinari	Придонос за социјално осигуру- вање и при- нос за лонес за станбена изградба dinari	Вкупно придоноси (2 + 3) dinari	Основа на придоносот за буџетите од личниот доход над dinars	Придонос за буџетите од личниот доход dinari	Придонос за социјално осигуру- вање и при- нос за лонес за станбена изградба dinari	Вкупно придоноси (2 + 3) dinari
1	2	3	4	1	3	4	4
37.100	4.565	10.411	14.976	43.900	5.780	12.198	17.978
37.200	4.580	10.438	15.018	44.000	5.800	12.224	18.024
37.300	4.595	10.466	15.061	44.100	5.820	12.250	18.070
37.400	4.610	10.493	15.103	44.200	5.840	12.275	18.115
37.500	4.625	10.520	15.145	44.300	5.860	12.301	18.161
37.600	4.640	10.547	15.187	44.400	5.880	12.326	18.206
37.700	4.655	10.574	15.229	44.500	5.900	12.352	18.252
37.800	4.670	10.602	15.272	44.600	5.920	12.378	18.298
37.900	4.685	10.629	15.314	44.700	5.940	12.403	18.343
38.000	4.700	10.656	15.356	44.800	5.960	12.429	18.389
38.100	4.715	10.683	15.398	44.900	5.980	12.454	18.434
38.200	4.730	10.710	15.440	45.000	6.000	12.480	18.480
38.300	4.745	10.738	15.483	45.100	6.020	12.506	18.526
38.400	4.760	10.765	15.525	45.200	6.040	12.531	18.571
38.500	4.775	10.792	15.567	45.300	6.060	12.557	18.617
38.600	4.790	10.819	15.609	45.400	6.080	12.582	18.662
38.700	4.805	10.846	15.651	45.500	6.100	12.608	18.708
38.800	4.820	10.874	15.694	45.600	6.120	12.634	18.754
38.900	4.835	10.901	15.736	45.700	6.140	12.659	18.799
39.000	4.850	10.928	15.778	45.800	6.160	12.685	18.845
39.100	4.865	10.955	15.820	45.900	6.180	12.710	18.890
39.200	4.880	10.982	15.862	46.000	6.200	12.736	18.936
39.300	4.895	11.010	15.905	46.100	6.220	12.762	18.982
39.400	4.910	11.037	15.947	46.200	6.240	12.787	19.027
39.500	4.925	11.064	15.989	46.300	6.260	12.813	19.073
39.600	4.940	11.091	16.031	46.400	6.280	12.838	19.118
39.700	4.955	11.118	16.073	46.500	6.300	12.864	19.164
39.800	4.970	11.146	16.116	46.600	6.320	12.890	19.210
39.900	4.985	11.173	16.158	46.700	6.340	12.915	19.255
40.000	5.000	11.200	16.200	46.800	6.360	12.941	19.301
40.100	5.020	11.226	16.246	46.900	6.380	12.966	19.346
40.200	5.040	11.251	16.291	47.000	6.400	12.992	19.392
40.300	5.060	11.277	16.337	47.100	6.420	13.018	19.438
40.400	5.080	11.302	16.382	47.200	6.440	13.043	19.483
40.500	5.100	11.328	16.428	47.300	6.460	13.069	19.529
40.600	5.120	11.354	16.474	47.400	6.480	13.094	19.574
40.700	5.140	11.379	16.519	47.500	6.500	13.120	19.620
40.800	5.160	11.405	16.565	47.600	6.520	13.146	19.666
40.900	5.180	11.430	16.610	47.700	6.540	13.171	19.711
41.000	5.200	11.456	16.656	47.800	6.560	13.197	19.757
41.100	5.220	11.482	16.702	47.900	6.580	13.222	19.802
41.200	5.240	11.507	16.747	48.000	6.600	13.248	19.848
41.300	5.260	11.533	16.793	48.100	6.620	13.274	19.894
41.400	5.280	11.558	16.838	48.200	6.640	13.299	19.939
41.500	5.300	11.584	16.884	48.300	6.660	13.325	19.985
41.600	5.320	11.610	16.930	48.400	6.680	13.350	20.030
41.700	5.340	11.635	16.975	48.500	6.700	13.376	20.076
41.800	5.360	11.661	17.021	48.600	6.720	13.402	20.122
41.900	5.380	11.686	17.066	48.700	6.740	13.427	20.167
42.000	5.400	11.712	17.112	48.800	6.760	13.453	20.213
42.100	5.420	11.738	17.158	48.900	6.780	13.478	20.258
42.200	5.440	11.763	17.203	49.000	6.800	13.504	20.304
42.300	5.460	11.789	17.249	49.100	6.820	13.530	20.350
42.400	5.480	11.814	17.294	49.200	6.840	13.555	20.395
42.500	5.500	11.840	17.340	49.300	6.860	13.581	20.441
42.600	5.520	11.866	17.386	49.400	6.880	13.606	20.486
42.700	5.540	11.891	17.431	49.500	6.900	13.632	20.532
42.800	5.560	11.917	17.477	49.600	6.920	13.658	20.578
42.900	5.580	11.942	17.522	49.700	6.940	13.683	20.623
43.000	5.600	11.968	17.568	49.800	6.960	13.709	20.669
43.100	5.620	11.994	17.614	49.900	6.980	13.734	20.714
43.200	5.640	12.019	17.659	50.000	7.000	13.760	20.760
43.300	5.660	12.045	17.705	50.100	7.020	13.786	20.806
43.400	5.680	12.070	17.750	50.200	7.040	13.811	20.851
43.500	5.700	12.096	17.796	50.300	7.060	13.837	20.897
43.600	5.720	12.122	17.842	50.400	7.080	13.862	20.942
43.700	5.740	12.147	17.887	50.500	7.100	13.888	20.988
43.800	5.760	12.173	17.933	50.600	7.120	13.914	21.034
				50.700	7.140	13.939	21.079
				50.800	7.160	13.965	21.125

Основа на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за социјална изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4
50.900	7.180	13.990	21.170
51.000	7.200	14.016	21.216
51.100	7.220	14.042	21.262
51.200	7.240	14.067	21.307
51.300	7.260	14.093	21.353
51.400	7.280	14.118	21.398
51.500	7.300	14.144	21.444
51.600	7.320	14.170	21.490
51.700	7.340	14.195	21.535
51.800	7.360	14.221	21.581
51.900	7.380	14.246	21.626
52.000	7.400	14.272	21.672
52.100	7.420	14.298	21.718
52.200	7.440	14.323	21.763
52.300	7.460	14.349	21.809
52.400	7.480	14.374	21.854
52.500	7.500	14.400	21.900
52.600	7.520	14.426	21.946
52.700	7.540	14.451	21.991
52.800	7.560	14.477	22.037
52.900	7.580	14.502	22.082
53.000	7.600	14.528	22.128
53.100	7.620	14.554	22.174
53.200	7.640	14.579	22.219
53.300	7.660	14.605	22.265
53.400	7.680	14.630	22.310
53.500	7.700	14.656	22.356
53.600	7.720	14.682	22.402
53.700	7.740	14.707	22.447
53.800	7.760	14.733	22.493
53.900	7.780	14.758	22.538
54.000	7.800	14.784	22.584
54.100	7.820	14.810	22.630
54.200	7.840	14.835	22.675
54.300	7.860	14.861	22.721
54.400	7.880	14.886	22.766
54.500	7.900	14.912	22.812
54.600	7.920	14.938	22.858
54.700	7.940	14.963	22.903
54.800	7.960	14.989	22.949
54.900	7.980	15.014	22.994
55.000	8.000	15.040	23.040
55.100	8.020	15.066	23.086
55.200	8.040	15.091	23.131
55.300	8.060	15.117	23.177
55.400	8.080	15.142	23.222
55.500	8.100	15.168	23.268
55.600	8.120	15.194	23.314
55.700	8.140	15.219	23.359
55.800	8.160	15.245	23.405
55.900	8.180	15.270	23.450
56.000	8.200	15.296	23.496
56.100	8.220	15.322	23.542
56.200	8.240	15.347	23.587
56.300	8.260	15.373	23.633
56.400	8.280	15.398	23.678
56.500	8.300	15.424	23.724
56.600	8.320	15.450	23.770
56.700	8.340	15.475	23.815
56.800	8.360	15.501	23.861
56.900	8.380	15.526	23.906
57.000	8.400	15.552	23.952
57.100	8.420	15.578	23.998
57.200	8.440	15.603	24.043
57.300	8.460	15.629	24.089
57.400	8.480	15.654	24.134
57.500	8.500	15.680	24.180
57.600	8.520	15.706	24.226
57.700	8.540	15.731	24.271

Основа на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за социјална изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4
57.800	8.560	15.757	24.317
57.900	8.580	15.782	24.362
58.000	8.600	15.808	24.408
58.100	8.620	15.834	24.454
58.200	8.640	15.859	24.499
58.300	8.660	15.885	24.545
58.400	8.680	15.910	24.590
58.500	8.700	15.936	24.636
58.600	8.720	15.962	24.682
58.700	8.740	15.987	24.727
58.800	8.760	16.013	24.773
58.900	8.780	16.038	24.818
59.000	8.800	16.064	24.864
59.100	8.820	16.090	24.910
59.200	8.840	16.115	24.955
59.300	8.860	16.141	25.001
59.400	8.880	16.166	25.046
59.500	8.900	16.192	25.092
59.600	8.920	16.218	25.138
59.700	8.940	16.243	25.183
59.800	8.960	16.269	25.229
59.900	8.980	16.294	25.274
60.000	9.000	16.320	25.320
60.100	9.030	16.342	25.372
60.200	9.060	16.365	25.425
60.300	9.090	16.387	25.477
60.400	9.120	16.410	25.530
60.500	9.150	16.432	25.582
60.600	9.180	16.454	25.634
60.700	9.210	16.477	25.687
60.800	9.240	16.499	25.739
60.900	9.270	16.522	25.792
61.000	9.300	16.544	25.844
61.100	9.330	16.566	25.896
61.200	9.360	16.589	25.949
61.300	9.390	16.611	26.001
61.400	9.420	16.634	26.054
61.500	9.450	16.656	26.106
61.600	9.480	16.678	26.158
61.700	9.510	16.701	26.211
61.800	9.540	16.723	26.263
61.900	9.570	16.746	26.316
62.000	9.600	16.768	26.368
62.100	9.630	16.790	26.420
62.200	9.660	16.813	26.473
62.300	9.690	16.835	26.525
62.400	9.720	16.858	26.578
62.500	9.750	16.880	26.630
62.600	9.780	16.902	26.682
62.700	9.810	16.925	26.735
62.800	9.840	16.947	26.787
62.900	9.870	16.970	26.840
63.000	9.900	16.992	26.892
63.100	9.930	17.014	26.944
63.200	9.960	17.037	26.997
63.300	9.990	17.059	27.049
63.400	10.020	17.082	27.102
63.500	10.050	17.104	27.154
63.600	10.080	17.126	27.206
63.700	10.110	17.149	27.259
63.800	10.140	17.171	27.311
63.900	10.170	17.194	27.364
64.000	10.200	17.216	27.416
64.100	10.230	17.238	27.468
64.200	10.260	17.261	27.521
64.300	10.290	17.283	27.573
64.400	10.320	17.306	27.626
64.500	10.350	17.328	27.678

Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за стандардна изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари	Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за стандардна изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4	1	2	3	4
64.600	10.380	17.350	27.730	71.400	12.420	18.874	31.294
64.700	10.410	17.373	27.783	71.500	12.450	18.896	31.346
64.800	10.440	17.385	27.835	71.600	12.480	18.918	31.398
64.900	10.470	17.418	27.888	71.700	12.510	18.941	31.451
65.000	10.500	17.440	27.940	71.800	12.540	18.963	31.503
65.100	10.530	17.462	27.992	71.900	12.570	18.986	31.556
65.200	10.560	17.485	28.045	72.000	12.600	19.008	31.608
65.300	10.590	17.507	28.097	72.100	12.630	19.030	31.660
65.400	10.620	17.530	28.150	72.200	12.660	19.053	31.713
65.500	10.650	17.552	28.202	72.300	12.690	19.075	31.765
65.600	10.680	17.574	28.254	72.400	12.720	19.098	31.818
65.700	10.710	17.597	28.307	72.500	12.750	19.120	31.870
65.800	10.740	17.619	28.359	72.600	12.780	19.142	31.922
65.900	10.770	17.642	28.412	72.700	12.810	19.165	31.975
66.000	10.800	17.664	28.464	72.800	12.840	19.187	32.027
66.100	10.830	17.686	28.516	72.900	12.870	19.210	32.080
66.200	10.860	17.709	28.569	73.000	12.900	19.232	32.132
66.300	10.890	17.731	28.621	73.100	12.930	19.254	32.184
66.400	10.920	17.754	28.674	73.200	12.960	19.277	32.237
66.500	10.950	17.776	28.726	73.300	12.990	19.299	32.289
66.600	10.980	17.798	28.778	73.400	13.020	19.322	32.342
66.700	11.010	17.821	28.831	73.500	13.050	19.344	32.394
66.800	11.040	17.843	28.883	73.600	13.080	19.366	32.446
66.900	11.070	17.866	28.936	73.700	13.110	19.389	32.499
67.000	11.100	17.888	28.988	73.800	13.140	19.411	32.551
67.100	11.130	17.910	29.040	73.900	13.170	19.434	32.604
67.200	11.160	17.933	29.093	74.000	13.200	19.456	32.656
67.300	11.190	17.955	29.145	74.100	13.230	19.478	32.708
67.400	11.220	17.978	29.198	74.200	13.260	19.501	32.761
67.500	11.250	18.000	29.250	74.300	13.290	19.523	32.813
67.600	11.280	18.022	29.302	74.400	13.320	19.546	32.866
67.700	11.310	18.045	29.355	74.500	13.350	19.568	32.918
67.800	11.340	18.067	29.407	74.600	13.380	19.590	32.970
67.900	11.370	18.090	29.460	74.700	13.410	19.613	33.023
68.000	11.400	18.112	29.512	74.800	13.440	19.635	33.075
68.100	11.430	18.134	29.564	74.900	13.470	19.658	33.128
68.200	11.460	18.157	29.617	75.000	13.500	19.680	33.180
68.300	11.490	18.179	29.669	75.100	13.530	19.702	33.232
68.400	11.520	18.202	29.722	75.200	13.560	19.725	33.285
68.500	11.550	18.224	29.774	75.300	13.590	19.747	33.337
68.600	11.580	18.246	29.826	75.400	13.620	19.770	33.390
68.700	11.610	18.269	29.879	75.500	13.650	19.792	33.442
68.800	11.640	18.291	29.931	75.600	13.680	19.814	33.494
68.900	11.670	18.314	29.984	75.700	13.710	19.837	33.547
69.000	11.700	18.336	30.036	75.800	13.740	19.859	33.599
69.100	11.730	18.358	30.088	75.900	13.770	19.882	33.652
69.200	11.760	18.381	30.141	76.000	13.800	19.904	33.704
69.300	11.790	18.403	30.193	76.100	13.830	19.926	33.756
69.400	11.820	18.426	30.246	76.200	13.860	19.949	33.809
69.500	11.850	18.448	30.298	76.300	13.890	19.971	33.861
69.600	11.880	18.470	30.350	76.400	13.920	19.994	33.914
69.700	11.910	18.493	30.403	76.500	13.950	20.016	33.966
69.800	11.940	18.515	30.455	76.600	13.980	20.038	34.018
69.900	11.970	18.538	30.508	76.700	14.010	20.061	34.071
70.000	12.000	18.560	30.560	76.800	14.040	20.083	34.123
70.100	12.030	18.582	30.612	76.900	14.070	20.106	34.176
70.200	12.060	18.605	30.665	77.000	14.100	20.128	34.228
70.300	12.090	18.627	30.717	77.100	14.130	20.150	34.280
70.400	12.120	18.650	30.770	77.200	14.160	20.173	34.333
70.500	12.150	18.672	30.822	77.300	14.190	20.195	34.385
70.600	12.180	18.694	30.874	77.400	14.220	20.218	34.438
70.700	12.210	18.717	30.927	77.500	14.250	20.240	34.490
70.800	12.240	18.739	30.979	77.600	14.280	20.262	34.542
70.900	12.270	18.762	31.032	77.700	14.310	20.285	34.595
71.000	12.300	18.784	31.084	77.800	14.340	20.307	34.647
71.100	12.330	18.806	31.136	77.900	14.370	20.330	34.700
71.200	12.360	18.829	31.189	78.000	14.400	20.352	34.752
71.300	12.390	18.851	31.241	78.100	14.430	20.374	34.804
				78.200	14.460	20.397	34.857

Основаца на придоносот за буџетите од личниот доход над динари	Придонос за буџетите од личниот доход динари	Придонос за социјално осигурување и придонос за стандардна изградба динари	Вкупно придоноси (2 + 3) динари	Основаца на придоносот за буџетите од личниот доход над динари	Придонос за буџетите од личниот доход динари	Придонос за социјално осигурување и придонос за стандардна изградба динари	Вкупно придоноси (2 + 3) динари
1	2	3	4	1	2	3	4
78.300	14.490	20.419	34.909	85.100	16.530	21.942	38.472
78.400	14.520	20.442	34.962	85.200	16.560	21.965	38.525
78.500	14.550	20.464	35.014	85.300	16.590	21.987	38.577
78.600	14.580	20.486	35.066	85.400	16.620	22.010	38.630
78.700	14.610	20.509	35.119	85.500	16.650	22.032	38.682
78.800	14.640	20.531	35.171	85.600	16.680	22.054	38.734
78.900	14.670	20.554	35.224	85.700	16.710	22.077	38.787
79.000	14.700	20.576	35.276	85.800	16.740	22.099	38.839
79.100	14.730	20.598	35.328	85.900	16.770	22.122	38.892
79.200	14.760	20.621	35.381	86.000	16.800	22.144	38.944
79.300	14.790	20.643	35.433	86.100	16.830	22.166	38.996
79.400	14.820	20.666	35.486	86.200	16.860	22.189	39.049
79.500	14.850	20.688	35.538	86.300	16.890	22.211	39.101
79.600	14.880	20.710	35.590	86.400	16.920	22.234	39.154
79.700	14.910	20.733	35.643	86.500	16.950	22.256	39.206
79.800	14.940	20.755	35.695	86.600	16.980	22.278	39.258
79.900	14.970	20.778	35.748	86.700	17.010	22.301	39.311
80.000	15.000	20.800	35.800	86.800	17.040	22.323	39.363
80.100	15.030	20.822	35.852	86.900	17.070	22.346	39.416
80.200	15.060	20.845	35.905	87.000	17.100	22.368	39.468
80.300	15.090	20.867	35.957	87.100	17.130	22.390	39.520
80.400	15.120	20.890	36.010	87.200	17.160	22.413	39.573
80.500	15.150	20.912	36.062	87.300	17.190	22.435	39.625
80.600	15.180	20.934	36.114	87.400	17.220	22.458	39.677
80.700	15.210	20.957	36.167	87.500	17.250	22.480	39.730
80.800	15.240	20.979	36.219	87.600	17.280	22.502	39.782
80.900	15.270	21.002	36.272	87.700	17.310	21.525	39.835
81.000	15.300	21.024	36.324	87.800	17.340	22.547	39.887
81.100	15.330	21.046	36.376	87.900	17.370	22.570	39.940
81.200	15.360	21.069	36.429	88.000	17.400	22.592	39.992
81.300	15.390	21.091	36.481	88.100	17.430	22.614	40.044
81.400	15.420	21.114	36.534	88.200	17.460	22.637	40.097
81.500	15.450	21.136	36.586	88.300	17.490	22.659	40.149
81.600	15.480	21.158	36.638	88.400	17.520	22.682	40.202
81.700	15.510	21.181	36.691	88.500	17.550	22.704	40.254
81.800	15.540	21.203	36.743	88.600	17.580	22.726	40.306
81.900	15.570	21.226	36.796	88.700	17.610	22.749	40.359
82.000	15.600	21.248	36.848	88.800	17.640	22.771	40.411
82.100	15.630	21.270	36.900	88.900	17.670	22.794	40.464
82.200	15.660	21.293	36.953	89.000	17.700	22.816	40.516
82.300	15.690	21.315	37.005	89.100	17.730	22.838	40.568
82.400	15.720	21.338	37.058	89.200	17.760	22.861	40.621
82.500	15.750	21.360	37.110	89.300	17.790	22.883	40.673
82.600	15.780	21.382	37.162	89.400	17.820	22.906	40.726
82.700	15.810	21.405	37.215	89.500	17.850	22.928	40.778
82.800	15.840	21.427	37.267	89.600	17.880	22.950	40.830
82.900	15.870	21.450	37.320	89.700	17.910	22.973	40.883
83.000	15.900	21.472	37.372	89.800	17.940	22.995	40.935
83.100	15.930	21.494	37.424	89.900	17.970	23.018	40.988
83.200	15.960	21.517	37.477	90.000	18.000	23.040	41.040
83.300	15.990	21.539	37.529	90.100	18.030	23.062	41.092
83.400	16.020	21.562	37.582	90.200	18.060	23.085	41.145
83.500	16.050	21.584	37.634	90.300	18.090	23.107	41.197
83.600	16.080	21.606	37.686	90.400	18.120	23.130	41.250
83.700	16.110	21.629	37.739	90.500	18.150	23.152	41.302
83.800	16.140	21.651	37.791	90.600	18.180	23.174	41.354
83.900	16.170	21.674	37.844	90.700	18.210	23.197	41.407
84.000	16.200	21.696	37.896	90.800	18.240	23.219	41.459
84.100	16.230	21.718	37.948	90.900	18.270	23.242	41.512
84.200	16.260	21.741	38.001	91.000	18.300	23.264	41.564
84.300	16.290	21.763	38.053	91.100	18.330	23.286	41.616
84.400	16.320	21.786	38.106	91.200	18.360	23.309	41.669
84.500	16.350	21.808	38.158	91.300	18.390	23.331	41.721
84.600	16.380	21.830	38.210	91.400	18.420	23.354	41.774
84.700	16.410	21.853	38.263	91.500	18.450	23.376	41.826
84.800	16.440	21.875	38.315	91.600	18.480	23.398	41.878
84.900	16.470	21.898	38.368	91.700	18.510	23.421	41.931
85.000	16.500	21.920	38.420	91.800	18.540	23.443	41.983

Основа на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба над динари	ВКУПНО придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	
91.900	18.570	23.466	42.036
92.000	18.600	23.488	42.088
92.100	18.630	23.510	42.140
92.200	18.660	23.533	42.193
92.300	18.690	23.555	42.245
92.400	18.720	23.578	42.298
92.500	18.750	23.600	42.350
92.600	18.780	23.622	42.402
92.700	18.810	23.645	42.455
92.800	18.840	23.667	42.507
92.900	18.870	23.690	42.560
93.000	18.900	23.712	42.612
93.100	18.930	23.734	42.664
93.200	18.960	23.757	42.717
93.300	18.990	23.779	42.769
93.400	19.020	23.802	42.822
93.500	19.050	23.824	42.874
93.600	19.080	23.846	42.926
93.700	19.110	23.869	42.979
93.800	19.140	23.891	43.031
93.900	19.170	23.914	43.084
94.000	19.200	23.936	43.136
94.100	19.230	23.958	43.188
94.200	19.260	23.981	43.241
94.300	19.290	24.003	43.293
94.400	19.320	24.026	43.346
94.500	19.350	24.048	43.398
94.600	19.380	24.070	43.450
94.700	19.410	24.093	43.503
94.800	19.440	24.115	43.555
94.900	19.470	24.138	43.608
95.000	19.500	24.160	43.660
95.100	19.530	24.182	43.712
95.200	19.560	24.205	43.765
95.300	19.590	24.227	43.817
95.400	19.620	24.250	43.870
95.500	19.650	24.272	43.922
95.600	19.680	24.294	43.974
95.700	19.710	24.317	44.027
95.800	19.740	24.339	44.079
95.900	19.770	24.362	44.132
96.000	19.800	24.384	44.184
96.100	19.830	24.406	44.236
96.200	19.860	24.428	44.288
96.300	19.890	24.451	44.341
96.400	19.920	24.474	44.394
96.500	19.950	24.496	44.446
96.600	19.980	24.518	44.498
96.700	20.010	24.541	44.551
96.800	20.040	24.563	44.603
96.900	20.070	24.586	44.656
97.000	20.100	24.608	44.708
97.100	20.130	24.630	44.760
97.200	20.160	24.653	44.813
97.300	20.190	24.675	44.865
97.400	20.220	24.698	44.918
97.500	20.250	24.720	44.970
97.600	20.280	24.742	45.022
97.700	20.310	24.765	45.075
97.800	20.340	24.787	45.127
97.900	20.370	24.810	45.180
98.000	20.400	24.832	45.232
98.100	20.430	24.854	45.284
98.200	20.460	24.877	45.337
98.300	20.490	24.899	45.389
98.400	20.520	24.922	45.442
98.500	20.550	24.944	45.494

Основа на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба над динари	ВКУПНО придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4
98.600	20.580	24.966	45.546
98.700	20.610	24.989	45.599
98.800	20.640	25.011	45.651
98.900	20.670	25.034	45.704
99.000	20.700	25.056	45.756
99.100	20.730	25.078	45.808
99.200	20.760	25.101	45.861
99.300	20.790	25.123	45.913
99.400	20.820	25.146	45.966
99.500	20.850	25.168	46.018
99.600	20.880	25.190	46.070
99.700	20.910	25.213	46.123
99.800	20.940	25.235	46.175
99.900	20.970	25.258	46.228
100.000			
до			
100.100	21.000	25.280	46.280

На месечниот личен доход се плаќа на име:

- 1) придонес за буџетите од личниот доход:
 - а) до основицата до 100.100 дин. 21.000 дин.;
 - б) од вишокот на основицата над 100.100 дин. 40%;
- 2) придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба:
 - а) од основицата до 100.100 дин. 25.280 дин.;
 - б) од вишокот на основицата над 100.100 дин. 32%.

II ТАБЕЛА

НА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ ЗА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАБОТНИЦИ СПОРЕД ПОСЕБНИТЕ НОРМИ, НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПО НОРМАТА ОД 27% И НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ПО НОРМАТА ОД 2%

Основа на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба над динари	ВКУПНО придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4
129	—	29	29
200	—	58	58
300	—	87	87
400	—	116	116
500	—	145	145
600	—	174	174
700	—	203	203
800	—	232	232
900	—	261	261
1.000	—	290	290
1.100	—	319	319
1.200	—	348	348
1.300	—	377	377
1.400	—	406	406
1.500	—	435	435
1.600	—	464	464
1.700	—	493	493
1.800	—	522	522
1.900	—	551	551
2.000	—	580	580
2.100	—	609	609
2.200	—	638	638
2.300	—	667	667

Основаца на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонос за станбена изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	
2.400	—	696	696
2.500	—	725	725
2.600	—	754	754
2.700	—	783	783
2.800	—	812	812
2.900	—	841	841
3.000	—	870	870
3.100	—	899	899
3.200	—	928	928
3.300	—	957	957
3.400	—	986	986
3.500	—	1.015	1.015
3.600	—	1.044	1.044
3.700	—	1.073	1.073
3.800	—	1.102	1.102
3.900	—	1.131	1.131
4.000	—	1.160	1.160
4.100	—	1.189	1.189
4.200	—	1.218	1.218
4.300	—	1.247	1.247
4.400	—	1.276	1.276
4.500	—	1.305	1.305
4.600	—	1.334	1.334
4.700	—	1.363	1.363
4.800	—	1.392	1.392
4.900	—	1.421	1.421
5.000	—	1.450	1.450
5.100	—	1.479	1.479
5.200	—	1.508	1.508
5.300	—	1.537	1.537
5.400	—	1.566	1.566
5.500	—	1.595	1.595
5.600	—	1.624	1.624
5.700	—	1.653	1.653
5.800	—	1.682	1.682
5.900	—	1.711	1.711
6.000	—	1.740	1.740
6.100	—	1.769	1.769
6.200	—	1.798	1.798
6.300	—	1.827	1.827
6.400	—	1.856	1.856
6.500	—	1.885	1.885
6.600	—	1.914	1.914
6.700	—	1.943	1.943
6.800	—	1.972	1.972
6.900	—	2.001	2.001
7.000	—	2.030	2.030
7.100	—	2.059	2.059
7.200	—	2.088	2.088
7.300	—	2.117	2.117
7.400	—	2.146	2.146
7.500	—	2.175	2.175
7.600	—	2.204	2.204
7.700	—	2.233	2.233
7.800	—	2.262	2.262
7.900	—	2.291	2.291
8.000	—	2.320	2.320
8.100	—	2.349	2.349
8.200	—	2.378	2.378
8.300	—	2.407	2.407
8.400	—	2.436	2.436
8.500	—	2.465	2.465
8.600	—	2.494	2.494
8.700	—	2.523	2.523
8.800	—	2.552	2.552
8.900	—	2.581	2.581
9.000	—	2.610	2.610
9.100	—	2.639	2.639

Основаца на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонос за станбена изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	
9.200	—	2.668	2.668
9.300	—	2.697	2.697
9.400	—	2.726	2.726
9.500	—	2.755	2.755
9.600	—	2.784	2.784
9.700	—	2.813	2.813
9.800	—	2.842	2.842
9.900	—	2.871	2.871
10.000	—	2.900	2.900
10.100	—	2.929	2.929
10.200	—	2.958	2.958
10.300	—	2.987	2.987
10.400	—	3.016	3.016
10.500	—	3.045	3.045
10.600	—	3.074	3.074
10.700	—	3.103	3.103
10.800	—	3.132	3.132
10.900	—	3.161	3.161
11.000	—	3.190	3.190
11.100	—	3.219	3.219
11.200	—	3.248	3.248
11.300	—	3.277	3.277
11.400	—	3.306	3.306
11.500	—	3.335	3.335
11.600	—	3.364	3.364
11.700	—	3.393	3.393
11.800	—	3.422	3.422
11.900	—	3.451	3.451
12.000	—	3.480	3.480
12.100	—	3.509	3.509
12.200	—	3.538	3.538
12.300	—	3.567	3.567
12.400	—	3.596	3.596
12.500	—	3.625	3.625
12.600	—	3.654	3.654
12.700	—	3.683	3.683
12.800	—	3.712	3.712
12.900	—	3.741	3.741
13.000	—	3.770	3.770
13.100	—	3.799	3.799
13.200	—	3.828	3.828
13.300	—	3.857	3.857
13.400	—	3.886	3.886
13.500	—	3.915	3.915
13.600	—	3.944	3.944
13.700	—	3.973	3.973
13.800	—	4.002	4.002
13.900	—	4.031	4.031
14.000	—	4.060	4.060
14.100	—	4.089	4.089
14.200	—	4.118	4.118
14.300	—	4.147	4.147
14.400	—	4.176	4.176
14.500	—	4.205	4.205
14.600	—	4.234	4.234
14.700	—	4.263	4.263
14.800	—	4.292	4.292
14.900	—	4.321	4.321
15.000	—	4.350	4.350
15.100	10	4.376	4.386
15.200	20	4.402	4.422
15.300	30	4.428	4.458
15.400	40	4.454	4.494
15.500	50	4.480	4.530
15.600	60	4.507	4.567
15.700	70	4.533	4.603
15.800	80	4.559	4.639
15.900	90	4.585	4.675

Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонос за стандарба изградба динари	ВКУПНО ПРИДОНЕСИ (2 + 3) динари	Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонос за стандарба изградба динари	ВКУПНО ПРИДОНЕСИ (2 + 3) динари
1	2	3	4	1	2	3	4
16.000	100	4.611	4.711	22.900	935	6.370	7.305
16.100	110	4.637	4.747	23.000	950	6.394	7.344
16.200	120	4.663	4.783	23.100	965	6.419	7.384
16.300	130	4.689	4.819	23.200	980	6.444	7.424
16.400	140	4.715	4.855	23.300	995	6.468	7.463
16.500	150	4.741	4.891	23.400	1.010	6.493	7.503
16.600	160	4.768	4.928	23.500	1.025	6.518	7.543
16.700	170	4.794	4.964	23.600	1.040	6.542	7.582
16.800	180	4.820	4.500	23.700	1.055	6.567	7.622
16.900	190	4.846	5.036	23.800	1.070	6.592	7.662
17.000	200	4.872	5.072	23.900	1.085	6.616	7.701
17.100	210	4.898	5.108	24.000	1.100	6.641	7.741
17.200	220	4.924	5.144	24.100	1.115	6.666	7.781
17.300	230	4.950	5.180	24.200	1.130	6.690	7.820
17.400	240	4.976	5.216	24.300	1.145	6.715	7.860
17.500	250	5.002	5.252	24.400	1.160	6.740	7.900
17.600	260	5.029	5.289	24.500	1.175	6.764	7.939
17.700	270	5.055	5.325	24.600	1.190	6.789	7.979
17.800	280	5.081	5.361	24.700	1.205	6.814	8.019
17.900	290	5.107	5.397	24.800	1.220	6.838	8.058
18.000	300	5.133	5.433	24.900	1.235	6.863	8.098
18.100	310	5.159	5.469	25.000	1.250	6.887	8.137
18.200	320	5.185	5.505	25.100	1.265	6.912	8.177
18.300	330	5.211	5.541	25.200	1.280	6.937	8.217
18.400	340	5.237	5.577	25.300	1.295	6.961	8.256
18.500	350	5.263	5.613	25.400	1.310	6.986	8.296
18.600	360	5.290	5.650	25.500	1.325	7.011	8.336
18.700	370	5.316	5.686	25.600	1.340	7.035	8.375
18.800	380	5.342	5.722	25.700	1.355	7.060	8.415
18.900	390	5.368	5.758	25.800	1.370	7.085	8.455
19.000	400	5.394	5.794	25.900	1.385	7.109	8.494
19.100	410	5.420	5.830	26.000	1.400	7.134	8.534
19.200	420	5.446	5.866	26.100	1.415	7.159	8.574
19.300	430	5.472	5.902	26.200	1.430	7.183	8.613
19.400	440	5.498	5.938	26.300	1.445	7.208	8.653
19.500	450	5.524	5.974	26.400	1.460	7.233	8.693
19.600	460	5.551	6.011	26.500	1.475	7.257	8.732
19.700	470	5.577	6.047	26.600	1.490	7.282	8.772
19.800	480	5.603	6.083	26.700	1.505	7.307	8.812
19.900	490	5.629	6.119	26.800	1.520	7.331	8.851
20.000	500	5.655	6.155	26.900	1.535	7.356	8.891
20.100	515	5.680	6.195	27.000	1.550	7.380	8.930
20.200	530	5.704	6.234	27.100	1.565	7.405	8.970
20.300	545	5.729	6.274	27.200	1.580	7.430	9.010
20.400	560	5.754	6.314	27.300	1.595	7.454	9.049
20.500	575	5.778	6.353	27.400	1.610	7.479	9.089
20.600	590	5.803	6.393	27.500	1.625	7.504	9.129
20.700	605	5.828	6.433	27.600	1.640	7.528	9.168
20.800	620	5.852	6.472	27.700	1.655	7.553	9.208
20.900	635	5.877	6.512	27.800	1.670	7.578	9.248
21.000	650	5.901	6.551	27.900	1.685	7.602	9.287
21.100	665	5.926	6.591	28.000	1.700	7.627	9.327
21.200	680	5.951	6.631	28.100	1.715	7.652	9.367
21.300	695	5.975	6.670	28.200	1.730	7.676	9.406
21.400	710	6.000	6.710	28.300	1.745	7.701	9.446
21.500	725	6.025	6.750	28.400	1.760	7.726	9.486
21.600	740	6.049	6.789	28.500	1.775	7.750	9.525
21.700	755	6.074	6.829	28.600	1.790	7.775	9.565
21.800	770	6.099	6.869	28.700	1.805	7.800	9.605
21.900	785	6.123	6.908	28.800	1.820	7.824	9.644
22.000	800	6.148	6.948	28.900	1.835	7.849	9.684
22.100	815	6.173	6.988	29.000	1.850	7.873	9.723
22.200	830	6.197	7.027	29.100	1.865	7.898	9.763
22.300	845	6.222	7.067	29.200	1.880	7.923	9.803
22.400	860	6.247	7.107	29.300	1.895	7.947	9.842
22.500	875	6.271	7.146	29.400	1.910	7.972	9.882
22.600	890	6.296	7.186	29.500	1.925	7.997	9.922
22.700	905	6.321	7.226	29.600	1.940	8.021	9.961
22.800	920	6.345	7.265	29.700	1.955	8.046	10.001

Основна на придоносот за буџетите од личниот доход над дунари	Придонос за буџетите од личниот доход	Придонос за социјално осигурување и придонос за стабилна изградба дунари	Вкупно придоноси (2 + 3) дунари
1	2	3	
29.800	1.970	8.071	10.041
29.900	1.985	8.095	10.080
30.000	2.000	8.120	10.120
30.100	2.015	8.145	10.160
30.200	2.030	8.169	10.199
30.300	2.045	8.194	10.239
30.400	2.060	8.219	10.279
30.500	2.075	8.243	10.318
30.600	2.090	8.268	10.358
30.700	2.105	8.293	10.398
30.800	2.120	8.317	10.437
30.900	2.135	8.342	10.477
31.000	2.150	8.366	10.516
31.100	2.165	8.391	10.556
31.200	2.180	8.416	10.596
31.300	2.195	8.440	10.635
31.400	2.210	8.465	10.675
31.500	2.225	8.490	10.715
31.600	2.240	8.514	10.754
31.700	2.255	8.539	10.794
31.800	2.270	8.564	10.834
31.900	2.285	8.588	10.873
32.000	2.300	8.613	10.913
32.100	2.315	8.638	10.953
32.200	2.330	8.662	10.992
32.300	2.345	8.687	11.032
32.400	2.360	8.712	11.072
32.500	2.375	8.736	11.111
32.600	2.390	8.761	11.151
32.700	2.405	8.786	11.191
32.800	2.420	8.810	11.230
32.900	2.435	8.835	11.270
33.000	2.450	8.859	11.309
33.100	2.465	8.884	11.349
33.200	2.480	8.909	11.389
33.300	2.495	8.933	11.428
33.400	2.510	8.958	11.468
33.500	2.525	8.983	11.508
33.600	2.540	9.007	11.547
33.700	2.555	9.032	11.587
33.800	2.570	9.057	11.627
33.900	2.585	9.081	11.666
34.000	2.600	9.106	11.706
34.100	2.615	9.131	11.746
34.200	2.630	9.155	11.785
34.300	2.645	9.180	11.825
34.400	2.660	9.205	11.865
34.500	2.675	9.229	11.904
34.600	2.690	9.254	11.944
34.700	2.705	9.279	11.984
34.800	2.720	9.303	12.023
34.900	2.735	9.328	12.063
35.000	2.750	9.352	12.102
35.100	2.765	9.377	12.142
35.200	2.780	9.402	12.182
35.300	2.795	9.426	12.221
35.400	2.810	9.451	12.261
35.500	2.825	9.476	12.301
35.600	2.840	9.500	12.340
35.700	2.855	9.525	12.380
35.800	2.870	9.550	12.420
35.900	2.885	9.574	12.459
36.000	2.900	9.599	12.499
36.100	2.915	9.624	12.539
36.200	2.930	9.648	12.578
36.300	2.945	9.673	12.618
36.400	2.960	9.697	12.657

Основна на придоносот за буџетите од личниот доход над дунари	Придонос за социјално осигурување и придонос за стабилна изградба дунари	Придонос за социјално осигурување и придонос за стабилна изградба дунари	Вкупно придоноси (2 + 3) дунари
1	2	3	4
36.500	2.975	9.722	12.697
36.600	2.990	9.747	12.737
36.700	3.005	9.772	12.777
36.800	3.020	9.796	12.816
36.900	3.035	9.821	12.856
37.000	3.050	9.845	12.895
37.100	3.065	9.870	12.935
37.200	3.080	9.895	12.975
37.300	3.095	9.919	13.014
37.400	3.110	9.944	13.054
37.500	3.125	9.969	13.094
37.600	3.140	9.993	13.133
37.700	3.155	10.018	13.173
37.800	3.170	10.043	13.213
37.900	3.185	10.067	13.252
38.000	3.200	10.092	13.292
38.100	3.215	10.117	13.332
38.200	3.230	10.141	13.371
38.300	3.245	10.166	13.411
38.400	3.260	10.191	13.451
38.500	3.275	10.215	13.490
38.600	3.290	10.240	13.530
38.700	3.305	10.265	13.570
38.800	3.320	10.289	13.609
38.900	3.335	10.314	13.649
39.000	3.350	10.338	13.688
39.100	3.365	10.363	13.728
39.200	3.380	10.388	13.768
39.300	3.395	10.412	13.807
39.400	3.410	10.437	13.847
39.500	3.425	10.462	13.887
39.600	3.440	10.486	13.926
39.700	3.455	10.511	13.966
39.800	3.470	10.536	14.006
39.900	3.485	10.560	14.045
40.000	3.500	10.585	14.085
40.100	3.520	10.608	14.128
40.200	3.540	10.631	14.171
40.300	3.560	10.655	14.215
40.400	3.580	10.678	14.258
40.500	3.600	10.701	14.301
40.600	3.620	10.724	14.344
40.700	3.640	10.747	14.387
40.800	3.660	10.771	14.431
40.900	3.680	10.794	14.474
41.000	3.700	10.817	14.517
41.100	3.720	10.840	14.560
41.200	3.740	10.863	14.603
41.300	3.760	10.887	14.647
41.400	3.780	10.910	14.690
41.500	3.800	10.933	14.733
41.600	3.820	10.956	14.776
41.700	3.840	10.979	14.819
41.800	3.860	11.003	14.863
41.900	3.880	11.026	14.906
42.000	3.900	11.049	14.949
42.100	3.920	11.072	14.992
42.200	3.940	11.095	15.035
42.300	3.960	11.119	15.079
42.400	3.980	11.142	15.122
42.500	4.000	11.165	15.165
42.600	4.020	11.188	15.208
42.700	4.040	11.211	15.251
42.800	4.060	11.235	15.295
42.900	4.080	11.258	15.338
43.000	4.100	11.281	15.381
43.100	4.120	11.304	15.424

Основаца на при- донесот за 4 од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигуру- вање и при- донес за станбена изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари	Основаца на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигуру- вање и при- донес за станбена изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4	1	2	3	4
43.200	4.140	11.327	15.467	50.000	5.500	12.905	18.405
43.300	4.160	11.351	15.511	50.100	5.520	12.928	18.448
43.400	4.180	11.374	15.554	50.200	5.540	12.951	18.491
43.500	4.200	11.397	15.597	50.300	5.560	12.975	18.535
43.600	4.220	11.420	15.640	50.400	5.580	12.998	18.578
43.700	4.240	11.443	15.683	50.500	5.600	13.021	18.621
43.800	4.260	11.467	15.727	50.600	5.620	13.044	18.664
43.900	4.280	11.490	15.770	50.700	5.640	13.067	18.707
44.000	4.300	11.513	15.813	50.800	5.660	13.091	18.751
44.100	4.320	11.536	15.856	50.900	5.680	13.114	18.794
44.200	4.340	11.559	15.899	51.000	5.700	13.137	18.837
44.300	4.360	11.583	15.943	51.100	5.720	13.160	18.880
44.400	4.379	11.606	15.986	51.200	5.740	13.183	18.923
44.500	4.400	11.629	16.029	51.300	5.760	13.207	18.967
44.600	4.420	11.652	16.072	51.400	5.780	13.230	19.010
44.700	4.440	11.675	16.115	51.500	5.800	13.253	19.053
44.800	4.460	11.699	16.159	51.600	5.820	13.276	19.096
44.900	4.480	11.722	16.202	51.700	5.840	13.299	19.139
45.000	4.500	11.745	16.245	51.800	5.860	13.323	19.183
45.100	4.520	11.768	16.288	51.900	5.880	13.346	19.226
45.200	4.540	11.791	16.331	52.000	5.900	13.369	19.269
45.300	4.560	11.815	16.375	52.100	5.920	13.392	19.312
45.400	4.590	11.838	16.418	52.200	5.940	13.415	19.355
45.500	4.600	11.861	16.461	52.300	5.960	13.439	19.399
45.600	4.620	11.884	16.504	52.400	5.980	13.462	19.442
45.700	4.640	11.907	16.547	52.500	6.000	13.485	19.485
45.800	4.660	11.931	16.591	52.600	6.020	13.508	19.528
45.900	4.680	11.954	16.634	52.700	6.040	13.531	19.571
46.000	4.700	11.977	16.677	52.800	6.060	13.555	19.615
46.100	4.720	12.000	16.720	52.900	6.080	13.578	19.658
46.200	4.740	12.023	16.763	53.000	6.100	13.601	19.701
46.300	4.760	12.047	16.807	53.100	6.120	13.624	19.744
46.400	4.780	12.070	16.850	53.200	6.140	13.647	19.787
46.500	4.800	12.093	16.893	53.300	6.160	13.671	19.831
46.600	4.820	12.116	16.936	53.400	6.180	13.694	19.874
46.700	4.840	12.139	16.979	53.500	6.200	13.717	19.917
46.800	4.860	12.163	17.023	53.600	6.220	13.740	19.960
46.900	4.880	12.186	17.066	53.700	6.240	13.763	20.003
47.000	4.900	12.209	17.109	53.800	6.260	13.787	20.047
47.100	4.920	12.232	17.152	53.900	6.280	13.810	20.090
47.200	4.940	12.255	17.195	54.000	6.300	13.833	20.133
47.300	4.960	12.279	17.239	54.100	6.320	13.856	20.176
47.400	4.980	12.302	17.282	54.200	6.340	13.879	20.219
47.500	5.000	12.325	17.325	54.300	6.360	13.903	20.263
47.600	5.020	12.348	17.368	54.400	6.380	13.926	20.306
47.700	5.040	12.371	17.411	54.500	6.400	13.949	20.349
47.800	5.060	12.395	17.455	54.600	6.420	13.972	20.392
47.900	5.080	12.418	17.498	54.700	6.440	13.995	20.435
48.000	5.100	12.441	17.541	54.800	6.460	14.019	20.479
48.100	5.120	12.464	17.584	54.900	6.480	14.042	20.522
48.200	5.140	12.487	17.627	55.000	6.500	14.065	20.565
48.300	5.160	12.511	17.671	55.100	6.520	14.088	20.608
48.400	5.180	12.534	17.714	55.200	6.540	14.111	20.651
48.500	5.200	12.557	17.757	55.300	6.560	14.135	20.695
48.600	5.220	12.580	17.800	55.400	6.580	14.158	20.738
48.700	5.240	12.603	17.843	55.500	6.600	14.181	20.781
48.800	5.260	12.627	17.887	55.600	6.620	14.204	20.824
48.900	5.280	12.650	17.930	55.700	6.640	14.227	20.867
49.000	5.300	12.673	17.973	55.800	6.660	14.251	20.911
49.100	5.320	12.696	18.016	55.900	6.680	14.274	20.954
49.200	5.340	12.719	18.059	56.000	6.700	14.297	20.997
49.300	5.360	12.743	18.103	56.100	6.720	14.320	21.040
49.400	5.380	12.766	18.146	56.200	6.740	14.343	21.083
49.500	5.400	12.789	18.189	56.300	6.760	14.367	21.127
49.600	5.420	12.812	18.232	56.400	6.780	14.390	21.170
49.700	5.440	12.835	18.275	56.500	6.800	14.413	21.213
49.800	5.460	12.859	18.319	56.600	6.820	14.436	21.256
49.900	5.480	12.882	18.362	56.700	6.840	14.459	21.299

С-новина на придонесот за буџетите од личниот доход над динлари	Придонес за буџетите од личниот доход динлари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба динлари	Вкупно придонеси (2 + 3) динлари	Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динлари	Придонес за буџетите од личниот доход динлари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба динлари	ВКУПНО ПРИДОНЕСИ (2 + 3) динлари
1	2	3	4	1	2	3	4
56.800	6.860	14.483	21.343	63.600	8.580	15.956	24.536
56.900	6.880	14.506	21.386	63.700	8.610	15.976	24.586
57.000	6.900	14.529	21.429	63.800	8.640	15.996	24.636
57.100	6.920	14.552	21.472	63.900	8.670	16.017	24.687
57.200	6.940	14.575	21.515	64.000	8.700	16.037	24.737
57.300	6.960	14.599	21.559	64.100	8.730	16.057	24.787
57.400	6.980	14.622	21.602	64.200	8.760	16.078	24.838
57.500	7.000	14.645	21.645	64.300	8.790	16.098	24.888
57.600	7.020	14.668	21.688	64.400	8.820	16.118	24.938
57.700	7.040	14.691	21.731	64.500	8.850	16.138	24.988
57.800	7.060	14.715	21.775	64.600	8.880	16.159	25.039
57.900	7.080	14.738	21.818	64.700	8.910	16.179	25.089
58.000	7.100	14.761	21.861	64.800	8.940	16.199	25.139
58.100	7.120	14.784	21.904	64.900	8.970	16.220	25.190
58.200	7.140	14.807	21.947	65.000	9.000	16.240	25.240
58.300	7.160	14.831	21.991	65.100	9.030	16.260	25.290
58.400	7.180	14.854	22.034	65.200	9.060	16.281	25.341
58.500	7.200	14.877	22.077	65.300	9.090	16.301	25.391
58.600	7.220	14.900	22.120	65.400	9.120	16.321	25.441
58.700	7.240	14.923	22.163	65.500	9.150	16.341	25.491
58.800	7.260	14.947	22.207	65.600	9.180	16.362	25.542
58.900	7.280	14.970	22.250	65.700	9.210	16.382	25.592
59.000	7.300	14.993	22.293	65.800	9.240	16.402	25.642
59.100	7.320	15.016	22.336	65.900	9.270	16.423	25.693
59.200	7.340	15.039	22.379	66.000	9.300	16.443	25.743
59.300	7.360	15.063	22.423	66.100	9.330	16.463	25.793
59.400	7.380	15.086	22.466	66.200	9.360	16.484	25.844
59.500	7.400	15.109	22.509	66.300	9.390	16.504	25.894
59.600	7.420	15.132	22.552	66.400	9.420	16.524	25.944
59.700	7.440	15.155	22.595	66.500	9.450	16.544	25.994
59.800	7.460	15.179	22.639	66.600	9.480	16.565	26.045
59.900	7.480	15.202	22.682	66.700	9.510	16.585	26.095
60.000	7.500	15.225	22.725	66.800	9.540	16.605	26.145
60.100	7.530	15.245	22.775	66.900	9.570	16.626	26.196
60.200	7.560	15.266	22.826	67.000	9.600	16.646	26.246
60.300	7.590	15.286	22.876	67.100	9.630	16.666	26.296
60.400	7.620	15.306	22.926	67.200	9.660	16.687	26.347
60.500	7.650	15.326	22.976	67.300	9.690	16.707	26.397
60.600	7.680	15.347	23.027	67.400	9.720	16.727	26.447
60.700	7.710	15.367	23.077	67.500	9.750	16.747	26.497
60.800	7.740	15.387	23.127	67.600	9.780	16.768	26.548
60.900	7.770	15.408	23.178	67.700	9.810	16.788	26.598
61.000	7.800	15.428	23.228	67.800	9.840	16.808	26.648
61.100	7.830	15.448	23.278	67.900	9.870	16.829	26.699
61.200	7.860	15.469	23.329	68.000	9.900	16.849	26.749
61.300	7.890	15.489	23.379	68.100	9.930	16.869	26.799
61.400	7.920	15.509	23.429	68.200	9.960	16.890	26.850
61.500	7.950	15.529	23.479	68.300	9.990	16.910	26.900
61.600	7.980	15.550	23.530	68.400	10.020	16.930	26.950
61.700	8.010	15.570	23.580	68.500	10.050	16.950	27.000
61.800	8.040	15.590	23.630	68.600	10.080	16.971	27.051
61.900	8.070	15.611	23.681	68.700	10.110	16.991	27.101
62.000	8.100	15.631	23.731	68.800	10.140	17.011	27.151
62.100	8.130	15.651	23.781	68.900	10.170	17.032	27.202
62.200	8.160	15.672	23.832	69.000	10.200	17.052	27.252
62.300	8.190	15.692	23.882	69.100	10.230	17.072	27.302
62.400	8.220	15.712	23.932	69.200	10.260	17.093	27.353
62.500	8.250	15.732	23.982	69.300	10.290	17.113	27.403
62.600	8.280	15.753	24.033	69.400	10.320	17.133	27.453
62.700	8.310	15.773	24.083	69.500	10.350	17.153	27.503
62.800	8.340	15.793	24.133	69.600	10.380	17.174	27.554
62.900	8.370	15.814	24.184	69.700	10.410	17.194	27.604
63.000	8.400	15.834	24.234	69.800	10.440	17.214	27.654
63.100	8.430	15.854	24.284	69.900	10.470	17.235	27.705
63.200	8.460	15.875	24.335	70.000	10.500	17.255	27.755
63.300	8.490	15.895	24.385	70.100	10.530	17.275	27.805
63.400	8.520	15.915	24.435	70.200	10.560	17.296	27.856
63.500	8.550	15.935	24.485				

Основна за придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за стапбена награба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари	Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за стапбена награба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4	1	2	3	4
70 300	10.590	17.316	27.906	77.000	12.600	18.676	31.276
70 400	10.620	17.336	27.956	77.100	12.630	18.696	31.326
70 500	10.650	17.356	28.006	77.200	12.660	18.717	31.377
70 600	10.680	17.377	28.057	77.300	12.690	18.737	31.427
70 700	10.710	17.397	28.107	77.400	12.720	18.757	31.477
70 800	10.740	17.417	28.157	77.500	12.750	18.777	31.527
70 900	10.770	17.438	28.208	77.600	12.780	18.798	31.578
71 000	10.800	17.458	28.258	77.700	12.810	18.818	31.628
71 100	10.830	17.478	28.298	77.800	12.840	18.838	31.678
71 200	10.860	17.499	29.359	77.900	12.870	18.859	31.729
71 300	10.890	17.519	28.409	78.000	12.900	18.879	31.779
71 400	10.920	17.539	23.459	78.100	12.930	18.899	31.829
71 500	10.950	17.559	28.509	78.200	12.960	18.920	31.880
71 600	10.980	17.580	28.560	78.300	12.990	18.940	31.930
71 700	11.010	17.600	28.610	78.400	13.020	18.960	31.980
71 800	11.040	17.620	28.660	78.500	13.050	18.980	32.030
71 900	11.070	17.641	28.711	78.600	13.080	19.001	32.081
72 000	11.100	17.661	28.761	78.700	13.110	19.021	32.131
72 100	11.130	17.681	23.811	78.800	13.140	19.041	32.181
72 200	11.160	17.702	28.862	78.900	13.170	19.062	32.232
72 300	11.190	17.722	28.912	79.000	13.200	19.082	32.282
72 400	11.220	17.742	28.962	79.100	13.230	19.102	32.332
72 500	11.250	17.762	29.012	79.200	13.260	19.123	32.383
72 600	11.280	17.783	29.063	79.300	13.290	19.143	32.433
72 700	11.310	17.803	29.123	79.400	13.320	19.163	32.483
72 800	11.340	17.823	29.163	79.500	13.350	19.183	32.533
72 900	11.370	17.844	29.214	79.600	13.380	19.204	32.584
73 000	11.400	17.864	29.264	79.700	13.410	19.224	32.634
73 100	11.450	17.884	29.304	79.800	13.440	19.244	32.684
73 200	11.460	17.905	29.365	79.900	13.470	19.265	32.735
73 300	11.490	17.925	29.415	80.000	13.500	19.285	32.785
73 400	11.520	17.945	29.465	80.100	13.530	19.305	32.835
73 500	11.550	17.965	29.515	80.200	13.560	19.326	32.886
73 600	11.580	17.986	29.566	80.300	13.590	19.346	32.936
73 700	11.610	18.006	29.616	80.400	13.620	19.366	32.986
73 800	11.640	18.026	29.666	80.500	13.650	19.386	33.036
73 900	11.670	18.047	29.717	80.600	13.680	19.407	33.087
74 000	11.700	18.067	29.767	80.700	13.710	19.427	33.137
74 100	11.730	18.087	29.817	80.800	13.740	19.447	33.187
74 200	11.760	18.108	29.868	80.900	13.770	19.468	33.238
74 300	11.790	18.128	29.918	81.000	13.800	19.488	33.288
74 400	11.820	18.148	29.968	81.100	13.830	19.508	33.338
74 500	11.850	18.168	30.018	81.200	13.860	19.529	33.389
74 600	11.880	18.189	30.069	81.300	13.890	19.549	33.439
74 700	11.910	18.209	30.119	81.400	13.920	19.569	33.489
74 800	11.940	18.229	30.169	81.500	13.950	19.589	33.539
74 900	11.970	18.250	30.220	81.600	13.980	19.610	33.590
75 000	12.000	18.270	30.270	81 700	14.010	19.630	33.640
75 100	12.030	18.290	30.320	81.800	14.040	19.650	33.690
75 200	12.060	18.311	30.371	81.900	14.070	19.671	33.741
75 300	12.090	18.331	30.421	82.000	14.100	19.691	33.791
75 400	12.120	18.351	30.471	82.100	14.130	19.711	33.841
75 500	12.150	18.371	30.521	82.200	14.160	19.732	33.892
75 600	12.180	18.392	30.572	82.300	14.190	19.752	33.942
75 700	12.210	18.412	30.622	82.400	14.220	19.772	33.992
75 800	12.240	18.432	30.672	82.500	14.250	19.792	34.042
75 900	12.270	18.453	30.723	82.600	14.280	19.813	34.093
76 000	12.300	18.473	30.773	82.700	14.310	19.833	34.143
76 100	12.330	18.493	30.823	82.800	14.340	19.853	34.193
76 200	12.360	18.514	30.874	82.900	14.370	19.874	34.244
76 300	12.390	18.534	30.924	83.000	14.400	19.894	34.294
76 400	12.420	18.554	30.974	83.100	14.430	19.914	34.344
76 500	12.450	18.574	31.024	83.200	14.460	19.935	34.395
76 600	12.480	18.595	31.075	83.300	14.490	19.955	34.445
76 700	12.510	18.615	31.125	83.400	14.520	19.975	34.495
76 800	12.540	18.635	31.175	83.500	14.550	19.995	34.545
76 900	12.570	18.656	31.226	83.600	14.580	20.016	34.596

Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари	Основна на придонесот за буџетите од личниот доход над динари	Придонес за буџетите од личниот доход динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4	1	2	3	4
83.700	14.610	20.036	34.646	90.400	16.620	21.396	38.016
83.800	14.640	20.056	34.696	90.500	16.650	21.416	38.066
83.900	14.670	20.077	34.747	90.600	16.680	21.437	38.117
84.000	14.700	20.097	34.797	90.700	16.710	21.457	38.167
84.100	14.730	20.117	34.847	90.800	16.740	21.477	38.217
84.200	14.760	20.138	34.898	90.900	16.770	21.498	38.268
84.300	14.790	20.158	34.948	91.000	16.800	21.518	38.318
84.400	14.820	20.178	34.998	91.100	16.830	21.538	38.368
84.500	14.850	20.198	35.048	91.200	16.860	21.559	38.419
84.600	14.880	20.219	35.099	91.300	16.890	21.579	38.469
84.700	14.910	20.239	35.149	91.400	16.920	21.599	38.519
84.800	14.940	20.259	35.199	91.500	16.950	21.619	38.569
84.900	14.970	20.280	35.250	91.600	16.980	21.640	38.620
85.000	15.000	20.300	35.300	91.700	17.010	21.660	38.670
85.100	15.030	20.320	35.350	91.800	17.040	21.680	38.720
85.200	15.060	20.341	35.401	91.900	17.070	21.701	38.771
85.300	15.090	20.361	35.451	92.000	17.100	21.721	38.821
85.400	15.120	20.381	35.501	92.100	17.130	21.741	38.871
85.500	15.150	20.401	35.551	92.200	17.160	21.762	38.922
85.600	15.180	20.422	35.602	92.300	17.190	21.782	38.972
85.700	15.210	20.442	35.652	92.400	17.220	21.802	39.022
85.800	15.240	20.462	35.702	92.500	17.250	21.822	39.072
85.900	15.270	20.483	35.753	92.600	17.280	21.843	39.123
86.000	15.300	20.503	35.803	92.700	17.310	21.863	39.173
86.100	15.330	20.523	35.853	92.800	17.340	21.883	39.223
86.200	15.360	20.544	35.904	92.900	17.370	21.904	39.274
86.300	15.390	20.564	35.954	93.000	17.400	21.924	39.324
86.400	15.420	20.584	36.004	93.100	17.430	21.944	39.374
86.500	15.450	20.604	36.054	93.200	17.460	21.965	39.425
86.600	15.480	20.625	36.105	93.300	17.490	21.985	39.475
86.700	15.510	20.645	36.155	93.400	17.520	22.005	39.525
86.800	15.540	20.665	36.205	93.500	17.550	22.025	39.575
86.900	15.570	20.686	36.256	93.600	17.580	22.046	39.626
87.000	15.600	20.706	36.306	93.700	17.610	22.066	39.676
87.100	15.630	20.726	36.356	93.800	17.640	22.086	39.726
87.200	15.660	20.747	36.407	93.900	17.670	22.107	39.777
87.300	15.690	20.767	36.457	94.000	17.700	22.127	39.827
87.400	15.720	20.787	36.507	94.100	17.730	22.147	39.877
87.500	15.750	20.807	36.557	94.200	17.760	22.168	39.928
87.600	15.780	20.828	36.608	94.300	17.790	22.188	39.978
87.700	15.810	20.848	36.658	94.400	17.820	22.208	40.028
87.800	15.840	20.868	36.708	94.500	17.850	22.228	40.078
87.900	15.870	20.889	36.759	94.600	17.880	22.249	40.129
88.000	15.900	20.909	36.809	94.700	17.910	22.269	40.179
88.100	15.930	20.929	36.859	94.800	17.940	22.289	40.229
88.200	15.960	20.950	36.910	94.900	17.970	22.310	40.280
88.300	15.990	20.970	36.960	95.000	18.000	22.330	40.330
88.400	16.020	20.990	37.010	95.100	18.030	22.350	40.380
88.500	16.050	21.010	37.060	95.200	18.060	22.371	40.431
88.600	16.080	21.031	37.111	95.300	18.090	22.391	40.481
88.700	16.110	21.051	37.161	95.400	18.120	22.411	40.531
88.800	16.140	21.071	37.211	95.500	18.150	22.431	40.581
88.900	16.170	21.092	37.262	95.600	18.180	22.452	40.632
89.000	16.200	21.112	37.312	95.700	18.210	22.472	40.682
89.100	16.230	21.132	37.362	95.800	18.240	22.492	40.732
89.200	16.260	21.153	37.413	95.900	18.270	22.513	40.783
89.300	16.290	21.173	37.463	96.000	18.300	22.533	40.833
89.400	16.320	21.193	37.513	96.100	18.330	22.553	40.883
89.500	16.350	21.213	37.563	96.200	18.360	22.574	40.934
89.600	16.380	21.234	37.614	96.300	18.390	22.594	40.984
89.700	16.410	21.254	37.664	96.400	18.420	22.614	41.034
89.800	16.440	21.274	37.714	96.500	18.450	22.634	41.084
89.900	16.470	21.295	37.765	96.600	18.480	22.655	41.135
90.000	16.500	21.315	37.815	96.700	18.510	22.675	41.185
90.100	16.530	21.335	37.865	96.800	18.540	22.695	41.235
90.200	16.560	21.356	37.916	96.900	18.570	22.716	41.286
90.300	16.590	21.376	37.966	97.000	18.600	22.736	41.336

Основаца на придонесот за буџетите од личниот доход над, динари	Придонес за буџетите од личниот доход, динари	Придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба, динари	Вкупно придонеси (2 + 3) динари
1	2	3	4
97.100	18.630	22.756	41.386
97.200	18.660	22.777	41.437
97.300	18.690	22.797	41.487
97.400	18.720	22.817	41.537
97.500	18.750	22.837	41.587
97.600	18.780	22.858	41.638
97.700	18.810	22.878	41.688
97.800	18.840	22.898	41.738
97.900	18.870	22.919	41.789
98.000	18.900	22.939	41.839
98.100	18.930	22.959	41.889
98.200	18.960	22.980	41.940
98.300	18.990	23.000	41.990
98.400	19.020	23.020	42.040
98.500	19.050	23.040	42.090
98.600	19.080	23.061	42.141
98.700	19.110	23.081	42.191
98.800	19.140	23.101	42.241
98.900	19.170	23.122	42.292
99.000	19.200	23.142	42.342
99.100	19.230	23.162	42.392
99.200	19.260	23.183	42.443
99.300	19.290	23.203	42.493
99.400	19.320	23.223	42.543
99.500	19.350	23.243	42.593
99.600	19.380	23.264	42.644
99.700	19.410	23.284	42.694
99.800	19.440	23.304	42.744
99.900	19.470	23.325	42.795
100.000			
до			
100.100	19.500	23.345	42.845

На месечниот личен доход над 100.000 динари се плаќа на име:

- 1) придонес за буџетите од личниот доход:
 - а) од основацата до 100.100 дин. 19.500 дин.;
 - б) од вишокот на основацата над 100.100 дин. 40%;
- 2) придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба:
 - а) од основацата до 100.100 дин. 23.345 дин.;
 - б) од вишокот на основацата над 100.100 дин. 29%.

337.

Врз основа на членот 25 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), а во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДОДАТОЦИТЕ, НАДОМЕСТОЦИТЕ И ИЗДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО ПЛАТИ ПРЕД УТВРДУВАЊЕТО НА ДОБИВКАТА ВО ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Од вкупниот приход на определени стопански организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на добивката можат да се издвојат пред утврдувањето на добивката додатоците, надоместоците и издатоците што се признаваат како плати од чл. 25 под а) точ. 4—8 и под б) точ. 9—11 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, како и додатоците на членовите на посада на бродовите што превезуваат опасни товари, зголемувањето на тарифните ставови на членовите на посади на бродовите што платат на Далечниот Исток и наградите на персоналот на претпријатието „Бродоспас“ што со особено залагање ќе се истакне при спасување на

настрадани бродови, и тоа во износите и под условите определени со оваа наредба.

Како определени стопански организации се подразбираат стопанските организации наведени во точ. 5, 6, 8 под а) и 9—11 под б) од членот 25 на уредбата од претходниот став, односно во кои се изведуваат работите поб оени во точ. 4 и 7 под а) од истиот член.

II. Додатоците, надоместоците и издатоците од претходната точка се признаваат на товар на вкупниот приход пред утврдувањето на добивката најмногу во износите утврдени во тарифните правилници од 1954 година односно утврдени во прописите за платите што важеле за истата година.

Стопанските организации се должни од односната документација да изработат список на одделни издатоци што им се признаваат како плати пред утврдување на добивката (освен издатоците од точ. III на оваа наредба) со следните податоци:

- 1) вид на доходот, надоместокот или издатокот;
- 2) квалификација на работното место за кое се определува додатокот, надоместокот или издатокот;
- 3) височина на додатокот, надоместокот или издатокот по час или по друго мерило од тарифниот правилник во 1954 година.

Списокот го потпишуваат претседателот на управниот одбор, директорот и раководителот на сметководството на стопанската организација. Стопанската организација е должна податоците наведени во списокот да му ги поднесе на заверка на управниот орган за прашањата на трудот на надлежниот народен одбор на околицата и така заверените податоци на стопанската организација ќе ѝ служат како документација пред финансиските органи за признавање на наведените издатоци во плати пред утврдувањето на добивката.

Стопанските организации што во тарифните правилници од 1954 година ја немале утврдено височината на некои или на сите наведени издатоци, а ќе пристапат кон изведување на работите за кои се исплатуваат некои од признаените додатоци, надоместоци или издатоци во смисла на оваа наредба, како новооснованите стопански организации, при утврдувањето на височината од претходниот став ќе постапат согласно со одредбата на членот 27 став 1 и со поблиските прописи од ставот 3 на истиот член од Уредбата за платите на работниците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57).

III. По исклучок од одредбите од ставот 1 на претходната точка можат да се признаат во цената на чинењето издатоците од точката I на оваа наредба и во поголеми износи од износите од 1954 година, и тоа:

- 1) во воздушниот сообраќај: додатокот за исполнување на нормата на летањето кој може да изнесува најмногу до 1 динар по прелетан километар;
- 2) во речниот сообраќај:
 - а) додатоците за вкрцаниот персонал на бродовите-цистерни (танкери) во височината најмногу до 10% од тарифниот став;

б) износот на странската валута за вкрцаниот персонал за време престојот на пловниот објект на двор од границите на Југославија а кој, врз база на пресметковниот курс, изнесува најмногу за едно вкрцано лице:

- за заповедникот на брод, постариот машинист и првиот бродски крмар — — — — — Дин. 900 на ден
- за машинистот, бродскиот поручник, II-иот бродски крмар и крмарот на шлеп — — — — — Дин. 800 на ден
- за ситот останат персонал на брод или шлеп — — — — — Дин. 700 на ден

Исплатата на највисоко определениот износ може да се врши врз база на пресметковниот курс во валутата на оваа земја во која пловниот објект се наоѓа или во валутата на онаа земја во која пловниот објект претежно се наоѓа или, според изборот на работникот во определен дел во динарски износ

по враќањето на членовите на посадата во Југославија;

в) износот на странската валута на линискиот персонал стациониран на секторот узводно од Коморан, кој може да изнесува за 24 часа:

	Во Австрија	во Западна Германија
за спроводникот на брод	70 АШ	11,50 ДМ
за првиот бродски крмар	60 АШ	10 ДМ
за вториот бродски крмар	55 АШ	9 ДМ
за спроводникот на шлеп	55 АШ	9 ДМ

3) Во поморскиот сообраќај:

а) износот на странската валута што го прима вкрцаниот персонал за време престојот на бродот надвор од крајбрежното море на ФНРЈ, кој може да изнесува најмногу:

— за запovedниците и управителите на машини	— — — —	1,50 дол. на ден
— за I-иот офицер на машина и палуба, бродскиот комесар, радиотелеграфистите I класа и лекарите	— — — —	1,40 " " "
— за II-ите офицери на машина и палуба, бродскиот економ и радиотелеграфистите II класа	— — — —	1,30 " " "
— за III-те офицери и водачите на машини и палуби, огариите, мачкачите, кормиларите, електричарите, механичарите, мотористите, I-ите готвачи, I-ите келнери и тесарите	— — — —	1,20 " " "
— за морнарите, јагленарите, помошниците мотористи, II-ите готвачи и II-ите келнери	— — — —	1,00 " " "
— за младичите на палуби, чистачите на машини, младичите на соби и куќни, приправниците на машини и радиотелеграфистите и кадетите	— — — —	0,70 " " "

Износите на странската валута од претходниот став ги прима и соодветниот вкрцан персонал од речниот сообраќај на речно-морските бродови за време престојот на бродот надвор од крајбрежното море на ФНРЈ;

б) нуркачките додатоци и надоместоците на нуркачите за засилена исхрана, кои можат да се зголемат до 100%;

в) зголемувањето на тарифните ставови на членовите на посади на бродовите што пловат на Далечниот Исток, кое може да изнесува најмногу до 15% од тарифниот став;

г) додатоците на членовите на посади на бродовите што превозуваат опасни товари — во височина најмногу до 10% од тарифниот став;

д) додатоците за вкрцаниот персонал на бродовите-цистерни (танкери) — во височина најмногу до 10% од тарифниот став, и

ј) наградите на персоналот на претпријатието „Бродоспас“ што со особено залагање ќе се истакне при спасување на настрадали бродови во износ кој ќе го определи работничкиот совет на претпријатието со согласност од Советот за прашањата на трудот на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието. Додека во народниот одбор на општината ќе се формира совет надлежен за прашањата на трудот, согласност ќе дава советот за прашањата на трудот на надлежниот народен одбор на околицата.

IV. Посебните додатоци на дувачите на стакло во фабриките на стакло можат да се признаат како плати пред утврдување на добивката во височина предвидена според тарифниот правилник за 1954 година, ако стопанската организација износот на тие додатоци не го зела во предвид за утврдување нивото на тарифните ставови во тарифните правилници за 1956 година.

V. Со денот на почетокот на примената на оваа наредба престанува да важи Одлуката за најголемиот износ на издатоците за одделните додатоци и

надоместоци во речниот, воздушниот и поморскиот сообраќај и во градежништвото кои до вкупниот приход на стопанската организација се издвојуваат пред да се утврди добивката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55 и 53/55).

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 12353

17 јуни 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

338.

Врз основа на членот 69 и 82 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57), а во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦЕ И ЗА ПРИСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Стопанските организации го пресметуваат и плаќаат придонесот за станбена изградба, и тоа:

1) по нормата од 2%: земјоделските стопанства, селанските работни задруги, самостојните економии што имаат својство на правно лице, економиите на општите земјоделски задруги со самостојно пресметување, претпријатијата и задругите за морски и слатководен риболов, расадниците, ергелите, селкостопанските станици, огледните добра и други селкостопански организации што се организирани како претпријатија или како установи со самостојно финансирање;

2) по нормата од 10% — сите други стопански организации.

Стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдување на доходот според одредбите на главата III од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, освен наведените во претходниот став под 1), го пресметуваат придонесот за станбена изградба од основницата од точ. III став 2 од оваа наредба по заокружената норма од 7% што и одговара на пресметаната норма од 10% од нето приманата на работниците.

II. Селкостопанските организации од претходната точка под 1) што во својот состав имаат индустриски погони за кои распределбата на вкупниот приход ја вршат врз основа на утврдувањето на доходот според одредбите на главата II од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, го плаќаат за тие погони придонесот за станбена изградба по општата норма на придонесот од 10% од основницата за пресметување и плаќање на овој придонес, а за индустриските и други неселкостопански погони за кои ја вршат распределбата на вкупниот приход врз основа на утврдувањето на доходот според одредбите на главата III од споменатата уредба, го плаќаат придонесот за станбена изградба на тие погони по нормата од 7% од основницата од точката III став 2 од оваа наредба.

III. Стопанските организации и погоните на стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход според одредбите од главата II од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации придонесот за станбена изградба го пресметуваат на исплатените плати.

Стопанските организации и погоните на стопанските организации што го распределуваат вкупниот приход врз основа на утврдувањето на доходот според одредбите од главата III на уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските

организации придонесот за станбена изградба во пресметуваат на износите исплатени на име лични доходи на работниците по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход.

IV. Стопанските организации го пресметуваат придонесот за станбена изградба во сите случаи во кои според важечките прописи го пресметуваат и придонесот за социјално осигурување и од истата основица од која го пресметуваат придонесот за социјално осигурување, освен на примањата на сезонските земјоделски работници.

Ако стопанските организации не пресметале и не уплатиле придонес за станбена изградба на повремени хонорари и на други повремени приходи што се исплатени пред влегувањето во сила на оваа наредба, на тие приходи нема да се пресмета и да се плати придонес за станбена изградба.

V. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 12362

17 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

339.

Врз основа на членот 25 став 1 под а) точка 2 од Уредбата за распределба на вкупниот приход од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), а во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛАТИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА И ЗА РАБОТА ВО ДНИТЕ НА НЕДЕЛЕН ОДМОР И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ПОДМИРУВААТ ОД ВКУПНИОТ ПРИХОД ПРЕД УТВРДУВАЊЕТО НА ДОБИВКАТА

I. Платите на работниците на стопанските организации што вкупниот приход го распределуваат врз основа на утврдувањето на добивката според одредбите на главата II од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, пресметати за работата извршена во прекувремени часови, при пропишано зголемување на тарифните ставови, се подмируваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката под следните услови:

1) писменото решение за воведување прекувремена работа да го издал надлежниот орган на стопанската организација односно на нејзината деловна или погонска единица, определен со тарифниот правилник.

Во случаи на исклучителна потреба од прекувремена работа кога не е можно да се прибави решение од надлежниот орган, решението може да го издаде и друго лице, при услов со тоа дополнително да се согласи надлежниот орган со свое решение, кое мора да биде донесено во писмена форма;

2) решението да ги содржи причините за воведување на прекувремената работа, назначување на работните места на кои ќе се работи прекувремено и траење на прекувремената работа во текот на денот и вкупно до нејзиниот престанок според тоа решение.

Ако при донесувањето на решението не може да се предвиди вкупното траење на прекувремената работа, решението може да важи најдолго еден месец. По истекот на тој срок мора да се донесе ново решение за воведување прекувремена работа;

3) надлежниот орган на стопанската организација во рок од еден месец по истекот на секое тримесечје да подготви извештај за прекувремената работа и на работничкиот совет да му го поднесе на првата наредна седница. Тој извештај треба да ги содржи следните податоци:

а) број на работниците што работеле прекувремено, искажан по работни места;

б) вкупен број на часовите на прекувремена работа;

в) износ на платите исплатени за прекувремената работа, заедно со пропишаното зголемување, со придонесот за социјално осигурување и со придонесот за станбена изградба;

г) работи што се извршени со прекувремената работа — според видот, количината и вредноста;

д) причини за воведување на прекувремената работа, со економско образложение на нејзината корисност.

Во стопанските организации што одржуваат седници на работничкиот совет во интервали подолги од три месеци, надлежниот орган на стопанската организација е должен на првата наредна седница на работничкиот совет да поднесе извештај за прекувремената работа во изминатите тримесечја, кој ќе ги содржи податоците од претходниот став одвоено по тримесечја.

Директорот на стопанската организација е должен во рок од еден месец по истекот на секое тримесечје да му достави еден примерок од извештајот од ставот 1 под 3) на оваа точка на органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за прашањата на трудот. Додека во народниот одбор на општината не се формира орган на управата надлежен за прашањата на трудот, извештајот им се поднесува на органот на управата на народниот одбор на околицата надлежен за прашањата на трудот и на општинската управа за приходи.

Како работници во смисла на оваа наредба се подразбираат лицата што во стопанската организација непосредно учествуваат во процесот на производството и во вршењето на услуги, доколку со одредбите од оваа наредба не е определено поинаку.

II. Прекувремената работа на лицата на раководни работни места може да се пресметува и да се исплатува на товар на вкупниот приход пред утврдувањето на добивката само под условите определени со прописите за платите, односно под условите определени со оваа наредба.

Платите за прекувремена работа на лицата што според прописите за платите немаат право на плата за прекувремена работа, не можат да се подмируваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката.

По исклучок, платите за прекувремената работа на лицата на работните места со раководни должности можат да се исплатуваат на товар на вкупниот приход пред утврдувањето на добивката ако прекувремено работат сите работници на стопанската организација или ако лицата на работните места со раководни должности во прекувремените часови вршат работи надвор од својот редовен делокруг. Овој исклучок се однесува и на лицата на работните места со раководни должности во одделни погони, работилишта или други организациони единици, ако сите работници на погонот, работилиштето односно на организациона единица работат во прекувремени часови.

Платите за прекувремената работа на лицата на работните места со раководни должности можат да се исплатуваат на товар на вкупниот приход пред утврдувањето на добивката, кога тие лица вршат работи надвор од нивниот делокруг, само ако работничкиот совет на стопанската организација претходно определил кои се тие работи и ако директорот на стопанската организација донесол решение со кое им е наредено да ги вршат тие работи во прекувремени часови.

III. Под условите од точката I на оваа наредба се подмируваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката и платите на лицата запослени во стопанските организации пресметани со пропишаното зголемување на тарифните ставови за работата извршена прекувремено, и тоа платите:

1) на инженерите и техничарите што во процесот на производството или во вршењето на услуги

непосредно ражуваат со посложени машини, постројки и автомати;

2) на инженерите и техничарите во процесот на производството односно во вршењето на услуги, на поентерите, евидентичарите, нормирците на погонот, работородителите, магационерите, издавачите на материјали и алати и слично, чија работа непосредно и оперативно е врзана за работата на работниците што работат прекувремено;

3) на лицата запослени во надворешнотрговските претпријатија — за време на вршењето на определени задачи врзани за срок, чие извршување е наредено од страна на надлежните државни органи или е барано од Сојузната надворешнотрговска комора;

4) на лицата запослени на прифаќање стоки во стопанските организации на меѓународниот транспорт и на лицата кои во претпријатијата на луцките и складовите и во претпријатијата за контрола на квалитетот и квантитетот на стоките непосредно учествуваат во процесот на манипулирањето со стоките во складовите и бродовите, како што се: складарите, бројачите, надзорниците на утоварот и други;

5) на извршниот персонал запослен во стопанските организации на речниот или поморскиот сообраќај, на извршниот персонал на надворешната служба и отпремата на бродови запослен во поморските агенции, на извршниот персонал во стопанските организации на воздушниот сообраќај (само на шалтерскиот персонал, на персоналот за прифаќање и отпрема, на персоналот на сообраќајно-диспечерската служба и на сервисите на аеродромите) и на персоналот вклучен на бродовите на претпријатијата на поморското стопанство;

6) на запослените лица определени од страна на стопанската организација — за време вршењето на задачите на саеми, изложби и слично во земјата;

7) на лицата запослени во сметководствено-книговодствената служба — за време составувањето на привремените периодични пресметки и годишните завршни сметки, односно за време работата на комисијата за преглед на завршните годишни сметки или за време на вооредните прегледи наредени од страна на надлежните органи;

8) на запослените лица кои со решение од надлежниот орган на стопанската организација се определени да вршат редовен годишен или периодичен попис на инвентарната состојба, односно да вршат попис на состојбата на инвентарот нареден од страна на државен орган — за времето колку траела прекувремената работа;

9) на запослените лица во состав на филмски екипи што вршат снимање на филм и на лицата придодани кон тие екипи — само за часовите на прекувремена работа предвидени со финансискиот план на филмот што го одобрил работничкиот совет во согласност со филмскиот совет на претпријатието, во границите на највисокиот број на часовите на прекувремена работа кој според важечките прописи е дозволен дневно односно неделно

IV. Под условите од точ. I, II и III од оваа наредба од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката се подмируваат и платите за работа во дните на негелен одмор и во дните на државни празници, исплатени на работниците и лицата наведени во точ. I, II и III од оваа наредба.

V. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок директорот на стопанската организација ако на органите од точката I став 3 од оваа наредба не им достави примерок од извештајот за извршената прекувремена работа поднесен на работничкиот совет.

VI. Со денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престанува да важи Наредбата за условите под кои платите за прекувремена работа и за работа на дните на неделен одмор и државни празници се признаваат во цената на чинието („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/56)

VII. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 11571

6 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

340.

Врз основа на членот 97 став 5 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), а во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС (КОТИЗАЦИЈА) НА ОСНОВНИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ОД СТРАНА НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ И ДЕЛОВНИТЕ СОЈУЗИ

1. Специјализираните земјоделски задруги и деловните сојузи на земјоделските задруги, како и деловните сојузи од пошироко подрачје формирани според членот 82 од Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/56 и 47/56), плаќаат придонес (котизација) за издршка на основниот задружен сојуз во кој се зачленети.

Височината на придонесот, начинот на пресметување и сроковите за уплатување ги определува собраниеот на задружниот сојуз во кој се зачленети специјализираните земјоделски задруги и деловните сојузи.

2. Специјализираните земјоделски задруги од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката односно доходот издвојуваат придонес за основниот задружен сојуз во износот утврден од собраниеот на задружниот сојуз до височината одобрена од советот надлежен за работи на финансиите на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на основниот задружен сојуз.

Деловните сојузи на земјоделските задруги и деловните сојузи од пошироко подрачје можат да му плаќаат придонес на основниот задружен сојуз во кој се зачленети најмногу до 50.000 динари месечно и платениот износ да го издвојуваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката односно доходот.

3. Ако деловните сојузи се зачленети и во комори и во стручни здруженија, износите на членарините што тие им ги плаќаат на тие комори и стручни здруженија се пресметуваат посебно за секоја комора односно здружение. Износите на тие членарини паѓаат на товар на вкупниот приход пред утврдувањето на добивката односно доходот до височината определена со посебни прописи, независно од износот што се плаќа на име придонес на задружниот сојуз.

4. Со денот на почетокот на примената на оваа наредба престанува да важи Одлуката за плаќање придонес на основните сојузи на земјоделските задруги од страна на специјализираните земјоделски задруги зачленети во нив („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56) и Наредбата за плаќање придонес (котизација) на основните сојузи на земјоделските задруги од страна на деловните сојузи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/57).

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Бр. 11849

12 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,

Авдо Хумо, с. р.

341.

Врз основа на членот 55 став 2, во врска со членот 151 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), а во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА РАБОТИТЕ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ШУМИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА

1. Како експлоатација на шуми и шумски земјишта во сопствена режија од страна на шумските стопанства и шумариите (во натамошниот текст: шумски стопанства) се подразбира секоје искористување на главните и споредните производи на шумите и на шумските земјишта, како што е: искористувањето на дрво, смола, лековити и други растенија, шумски плодови и други споредни производи, искористувањето на камен, земја и други нерудни материјали, освен искористувањето на шумите и на шумските земјишта наведени во точката 2 од оваа наредба.

2. Како експлоатација на шуми и на шумски земјишта според одредбите на претходната точка од оваа наредба не се подразбира искористувањето на шуми и на шумски земјишта што како споредно работење произлегува од вршење на санитарна и ресурекициона сеча, одгледување, нега и заштита на шумите и на шумските земјишта. Исто така, како експлоатација на шуми и шумски земјишта во сопствена режија не се подразбира ниту производството на семе и садници, вршењето на пошумување и на шумски мелиорации, одгледувањето на дивеч, изградбата на шумски комуникации и згради.

3. Шумските стопанства се должни во своето книговодство посебно да го искажуваат успехот од работењето во експлоатацијата на шумите и на шумските земјишта во сопствена режија според точката 1, а посебно успехот од работењето кое не се смета како експлоатација според точката 2 од оваа наредба, та и во случај кога работењето од точката 2 од оваа наредба се врши за туѓа сметка со надоместок.

Заедничките трошоци на шумското стопанство што се однесуваат на работењето од точката 1 и на работењето од точката 2 на оваа наредба се делат на тие работења сразмерно со исплатените плати на работниците.

4. Вкупниот приход на шумското стопанство остварен со експлоатација на шумите и на шумските земјишта во смисла на одредбата од точката 1 на оваа наредба се утврдува и се распределува според одредбите на главата II од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, не применувајќи ги при тоа одредбите од чл. 50—54 од истата уредба.

Вкупниот приход на шумското стопанство остварен со работењето од точката 2 на оваа наредба се утврдува и се распределува според одредбите од чл. 50—54 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со тоа добивката остварена со тоа работење да се распределува според прописите од републичкиот извршен совет.

5. Одредбите од оваа наредба се однесуваат на сите шумски стопанства и шумари, без оглед на тоа дали се организирани како претпријатија или како установи со самостојно финансирање.

6. Од денот на почетокот на применувањето на оваа наредба престануваат да важат Одлуката за искористување на главните и споредните производи на шумите и на шумските земјишта во сопствена режија од страна на шумските стопанства, шумариите и дирекциите на шумите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56) и Упатството за начинот и усло-

вите за искористување на главните и споредните производи во сопствена режија од страна на шумските стопанства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/57).

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува и за целата 1957 година.

Број 10811

15 јуни 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

342.

Врз основа на членот 12 оддел II точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/56), во согласност со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, а по прибавеното мислење од Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СКРАТЕНО РЕДОВНО РАБОТНО ВРЕМЕ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОДИ И ФЕРОЛЕГУРИ

1. Во стопанските организации за производство на електроди и феролегури се определува скратено редовно работно време од 6 часови дневно во производницата на фероманган за работите: на возачи на мишела, на крчачи на мишела, на уфрлање во печка, на дупчење на монтажа на електроди и на амперисти.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1415

10 мај 1957 година

Белград

Го заменува
Секретарот за трудот на Сојузниот
извршен совет

Помошник државен секретар,
инж. Спасоје Велимировиќ, с. р.

343.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА ПРВИОТ КОНГРЕС НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

На 25 јуни 1957 година ќе се пуштат во оптек две пригодни поштенски марки по повод одржувањето на Првиот конгрес на работничките совети на Југославија, и тоа:

1) марката од 15 динари, во црвенојоргованеста боја;

2) марката од 30 динари, во виолетноултрамаринска боја.

Сликата на обете марки е иста, и прикажува фабрика во подадена рака, што ја симболизира паролата: „Фабрики на работниците“. На горниот дел од сликата отпечатено е „Југославија“, и тоа со кирилица на првата, а со латиница на втората марка. На долниот дел од марката, под мотивот, отпечатено е со ситни букви: „Конгрес радничких савета 1957“, и тоа со латиница на првата, а со кирилица на втората марка. Ознаката на вредноста на обете марки е отпечатена во горниот десни агол.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштански пратки ќе важат неограничено време.

Вр. 3380

8 јуни 1957 година

Белград

**Генерална дирекција на поштите
телеграфите и телефоните**

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

344.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфите и телефоните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУСТАЊЕ ВО ОПТЕК НА СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД НА П ГИМНАЕСТРАДА

На 1 јуни 1957 година ќе се пушти во оптек серија пригодни поштенски марки по повод на II-та гимнаестрада, која се одржува оваа година во Загреб.

Серијата на овие марки има четири вредности со мотиви што прикажуваат фигури на вежбачи и вежбачки од разни дисциплини на гимнастиката. Фигурите се претставени линеарно-црно и површински-бело на секоја марка. Вредностите и боите се следните:

- 1) од 10 динари, маслинестозелена;
- 2) од 15 динари, кафеавокарминска;
- 3) од 30 динари, зеленкаестосина;
- 4) од 50 динари, кафеава.

На сите марки под мотивот отпечатено е „Југославија“, и тоа на првата и третата со латиница, а на втората и четвртата со кирилица. Натписот „II гимнаестрада 1957“ отпечатен е со латиница на секоја марка над мотивот. Ознаките на вредноста отпечатени се на левата страна на марката.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време.

Вр. 2527

10 јуни 1957 година

Белград

**Генерална дирекција на поштите,
телеграфите и телефоните**

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на македонски јазик на Законот за експропријацијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/57) се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А

НА ЗАКОНОТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Во членот 18 став 1, во првиот ред, наместо зборовите „правосилното решение“ треба да стои зборот „решението“.
2. Во членот 40, во четвртиот ред, наместо зборот „да“ треба да стои зборот „не“.
3. Во членот 43 став 3, во третиот ред, место зборовите „на земјиштето“ треба да стојат зборовите „за земјиштето“.
4. Во членот 90 став 3, во четвртиот ред, наместо зборот „обезбедено“ треба да стои зборот „отредено“.

5. Во членот 95 став 2, во третиот ред, меѓу зборовите „положи готови“ треба да се уфрли зборот „во“.

6. Во членот 110 став 2, во петтиот ред, место зборот „не“ треба да стои зборот „но“.

7. Во членот 122 треба да се додаде став 2, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може со тие прописи да одреди оснивање на посебни фондови во кои ќе се уплатуваат износите на надоместокот за користење на земјиштата.“

Од Сојузната народна скупштина, 15 јуни 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за нормите на данокот на доход за 1957 година, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/57, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1957 ГОДИНА

Во точката VII во петтиот ред наместо зборовите: „даночна норма“ треба да стојат зборовите: „даночна основица и највисоката основица“.

Од Сојузниот извршен совет, 18 јуни 1957 година, Белград.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 53 од Законот за државната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ УПРАВНИК НА УРЕДОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИМОТ ВО СТРАНСТВО

1. Се разрешува од должноста управник на Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство **Никола Булајиќ**.

2. Се назначува за управник на Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство др **Михаило Смиљаниќ**, советник на Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство.

Б. бр. 2668

7 јуни 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Рацковиќ, с. р.

Врз основа на членот 11 став 2 Уредбата за Југословенската инвестициона банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) и членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА

1. Се разрешува од досегашната должност на член на управниот одбор на Југословенската инвестициона банка **Марин Цветиниќ**, бидејќи од страна на Сојузниот извршен совет е именуван за претседател на управниот одбор на Југословенската банка за надворешна трговија.

2. За нов член на управниот одбор на Југословенската инвестициона банка се именува **Авгун Па-**

влиник, член на Извршниот совет на Саборот на НР Хрватска.

Б. бр. 2654
30 мај 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зсковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 17 од 27 април 1957 година објавува:

Задолжително толкување на членот 58 став 3 од Законот за народните одбори на околиите.

Во бројот 18 од 4 мај 1957 година објавува:

Наредба за евиденција на предметите на управната постапка;

Упатство за инвентура на архивската граѓа во државните архиви во Народна Република Србија;

Решение за ставање под заштита на државата подрачјата во слевот на реките Ресава, Суваја, Чемерница, Јелов Поток и Бељаничка Река;

I конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Инвестициониот фонд на Народна Република Србија;

II конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Инвестициониот фонд на Народна Република Србија;

Исправка на Законот за надзорот над стручна работа на здравствените установи.

Во бројот 19 од 8 мај 1957 година објавува:

Решение за измена и дополнување на Решението за оснивање Институтот за испитување на лековитите растенија како установа со самостојно финансирање;

Правилник за оснивањето, организацијата и работата на диспанзерите за кожни и венерични болести;

Правилник за оснивањето, организацијата и работата на антитрахомните диспанзери.

Во бројот 20 од 11 мај 1957 година објавува:

Наредба за начинот на водење на деловните книги во социјалните установи со самостојно финансирање;

Правилник за дисциплинските казни и за дисциплинската постапка за студентите на виши училишта;

Правилник за начинот на полагање испити и за формата на дипломата на вишите училишта;

Извештај од републичката изборна комисија за резултатот на дополнителните избори за народен пратеник во Соборот на производителите на Народната скупштина на Народна Република Србија.

Во бројот 21 од 15 мај 1957 година објавува:

Уредба за издвојување на помали изолирани шуми на општенародниот имот и за предавање на управување на земјоделските стопанства и задружити;

Наредба за забрана на оснивање откупни станици за купување и промет на селскостопански производи;

Правилник за оснивањето, организацијата и работата на онколошките диспанзери.

Во бројот 22 од 18 мај 1957 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на НР Србија за 1957 година;

Решение за оснивање Управа на Каналот Дунав — Тиса — Дунав како установа со самостојно финансирање;

Решение за дополнување на Решението за определување нормата на придонесот по која околските бирои за посредување на трудот ќе го уплатуваат придонесот во републичките дополнителни средства за посредување на трудот во 1957 година;

Правилник за оснивањето, организацијата и работата на хигиенските заводи;

Правилник за организацијата и работата на периферичните училишта за учениците во стопанството;

Правилник за правата и должностите на учениците од средните училишта;

Решение на Заводот за заштита и научно проучување на спомениците на културата на АПВ за ставање под заштита на државата на археолошкиот локалитет кај Старчево.

Во бројот 23 од 25 мај 1957 година објавува:

Одлука за потврда на Одлуката за измени и дополненија на статутите на околиите;

Одлука за избирање судии на окружните судови и окружните стопански судови;

Одлука за разрешување од судиската должност на судии на окружни и окружни стопански судови;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на НР Србија за 1957 година;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за определување објекти и работи чии инвестициони програми ќе ги одобрува Извршниот совет на НР Србија;

Одлука за измена на Одлуката за начинот на управувањето и работењето на републичкиот фонд за станбена изградба;

Решение за распределба на придонесот за кадрови во стопанството на Републичкиот и околските фондови за кадрови во стопанството;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за примање ученици во почетниот клас на средните стручни училишта, и на стручните училишта со практична обука и на средните училишта за општо образование;

Одлука за разврстување на одделни занаетчишки работи во постојните занаетчишки дејности.

Во бројот 24 од 1 јуни 1957 година објавува:

Решение за Заводот за геолошки, геофизички и рударски истражувања како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Дом за тешко умно заостанати деца и младина во Извор;

Решение за оснивање Дом за тешко умно заостанати деца и младина во Кулин;

Решение за определување државен орган надлежен за работите и задачите на установите со самостојно финансирање;

Одлука на Републичкиот завод за социјално осигурување — Белград за границите на износот на на надоместокот за трошоците на исхрана и сместување за време патувањето и престојот во друго место;

Одлука на Републичкиот завод за социјално осигурување — Белград за планот на расходите на Републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита;

Одлука на Републичкиот завод за социјално осигурување — Белград за покривање на вишоците на расходите над приходите на околските заводи за социјално осигурување настанати во 1956 година;

Препорака од Републичкиот завод за социјално осигурување — Белград за употреба на средствата од фондовите за превентивна здравствена заштита за изградба и адаптација на простории за секторски здравствени станици;

III конкурс на Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Србија за давање инвестициони заеми од средствата на Инвестициониот фонд на НР Србија.

НАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 17 од 26 април 1957 године објавуваат:

Одлука за нормите за пресметување на придонесот на околните бирои за посредување на трудот во дополнителните средства за осигурување правата на лицата привремено вон работен однос;

Одлука за височината на придонесот на народните одбори на околиците во средствата за осигурување правата на лицата привремено вон работен однос;

Решение за оснивање на Интернатот на Пионерскиот град во Гранешина како установа со самостојно финансирање;

Решение за дополние на Решението за прогласување на Завод за геолошки истражувања на Народна Република Хрватска за установа со самостојно финансирање;

Решение за измена и дополние на Решението за оснивање на Интернатот на Високото управно училиште и на Високото стопанско училиште во Загреб како установа со самостојно финансирање;

Полис на постојаните судски толкувачи на подрачјето на Народна Република Хрватска;

Решение за оснивање на здравствен центар во Славонски Брод.

Во бројот 18 од 29 априла 1957 година објавуваат:

Одлука за определување процентот во кој од износот на делот на добивката за општествените инвестициони фондови на градежните и монтажните претпријатија, на претпријатијата за експлоатација на шуми и на претпријатијата за истражувачки работи се издвојува дел за општествениот инвестиционен фонд на околицјата на чие подрачје е седиштето на претпријатието;

Правилник за курсевите за здобивање со стручна спрема за вршење поткивачка занаетчиска дејност;

Претсметка на приходите и расходите за 1957 година;

Одлука за распределба на општите норми на придонесот за социјално осигурување;

Одлука за преземање мерки и извршување задачи на превентивна здравствена заштита на осигурениците во 1957 година и за височината на потребните средства за таа цел;

Решение за оснивање на Здравствена станица Горичан.

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 12 од 18 април 1957 година објавува:

Решение за именување претседател и членови на Комисијата за распределба на претсметковните средства за научни истражувања.

Во бројот 13 од 25 априла 1957 година објавува:

Закон за измени на Законот за шумите;

Закон за измени и дополненија на Законот за шумските фондови;

Одлука за потврда на Статутот на околицјата Љубљана;

Одлука за изборите за судии на Врховниот суд на Народна Република Словенија и за изборите за судии на окружните судови;

Одлука за изборите на судија на Вишиот стопански суд на Народна Република Словенија и судија на Окружниот стопански суд.

Во бројот 14 од 5 мај 1957 година објавува:

Закон за измени на Законот за буџетот на Народна Република Словенија (Републичкиот буџет) за 1957 година;

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на Народна Република Словенија за 1957 година;

Решение за именување на членовите на управниот одбор на Управата на одгледувачките ловишта на НРС што ги именува Извршниот совет.

Во бројот 15 од 9 мај 1957 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 16 од 16 мај 1957 година објавува само одлука на народни одбори.

Во бројот 17 од 22 мај 1957 година објавува:

Уредба за организацијата и работата на Советот за школство на НРС;

Уредба за организацијата и работата на Советот за култура и просвета на НРС;

Уредба за организацијата и работата на Советот за здравство на НРС;

Уредба за организацијата и работата на Советот за социјална заштита на НРС;

Одлука за определување делот од придонесот за кадрови во стопанството, што му припаѓа на Републичкиот фонд односно на околските фондови за кадрови во стопанството за 1957 година;

Одлука за пренесување работите од надлежноста на бившата Управа за инвестиции на НР Словенија врз одделни други органи;

Одлука за овластените проектантите во проектантските организации;

Решение за именување помошник секретар во Секретаријатот за урбанизам, станбена изградба и комунални работи на Извршниот совет;

Решение за именување членови на управниот одбор на фондот на НР Словенија за кадрови во стопанството;

Наредба за измени и дополние на Наредбата за полагање стручни испити за квалифициран и висококвалифициран возач на моторни возила;

Решение за именување Околицка изборна комисија Љубљана со седиште во Љубљана;

Конкурс за примање редовни слушатели во првата година на Управното училиште во Љубљана (Шкофљица) за училишната 1957/58 година.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 12 од 5 април 1957 година нема службен дел.

Во бројот 13 од 12 април 1957 година објавува:

Уредба за Советот за урбанизам;

Одлука за почетокот на работата на Околицкиот суд во Какањ;

Одлука за местата во кои на претседателите и судиите на околските судови им се определува поголема дополнителна плата;

Одлука за условите и начинот на финансирање републичките и буџетските инвестиции во 1957 година;

Решение за измена на Решението за цените за ситно техничко дрво, шумски садници, споредни шумски производи и за користење на шумското земјиште;

Исправка на Решението за именување членови на управниот одбор на Републичкиот фонд за води.

Во бројот 14 од 19 април 1957 година објавува:

Одлука за најголемите количини за сечење иглолисници и лисјари во шумите од општонародниот имот за одделни шумски подрачја во 1957 година;

Одлука за височината на таксата што ја плаќаат приватните сопственици за сечење дрва во приватните шуми во околските фондови за унапредување на шумарството;

Одлука за распределба на наплатената пасарина на планинските пасишта во 1957 година;

Одлука за определување делот на средствата во кој учествуваат Републичкиот и околицките фондови за унапредување на рибарството во 1957 година;

Наредба за спроведување Одлуката за почетокот на работата на Околицкиот суд во Какањ.

Решение за новиот состав на Комисија за верски прашања.

Во бројот 15 од 26 април 1957 година.

Правилник за дополнителните и приемните испити за запишување во средните стручни училишта односно во работничките одделенија на средните стручни училишта на свршени ученици на стручни училишта со практична обука и на училишта за ученици во стопанството;

Наредба за испитната комисија за испитите за квалифицирани и висококвалифицирани работници во занимањата градинар-цвекар и градинар-паркар;

Решение за определување бројот и за именување членови на Советот на управното училиште во Сараево;

Програма за испитите за квалифицирани и висококвалифицирани работници во занимањата градинар-цвекар и градинар-паркар;

Попис на овластените проектанти за градежно прсектирање.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црна Гора“ во бројот 5 од 30 март 1957 година објавува:

Општествен план на Народна Република Црна Гора за 1957 година;

Закон за буџетот на Народна Република Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1957 година;

Закон за завршната сметка за извршувањето на буџетот на Народна Република Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1955 година.

Закон за слатководното рибарство;

Одлука за определување бројот и за избирање повремени судии на Вишиот стопански суд на Народната Република Црна Гора;

Одлука за потврда на Уредбата за оснивање Секретаријат за народна одбрана на Извршниот совет на Народната скупштина на Народна Република Црна Гора;

Одлука за определување рокот за распишување редовни избори за работнички совети на стопанските организации;

Одлука за определување рокот за распишување дополнителни избори за работнички совети на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Во бројот 6 од 15 април 1957 година објавува:

Решение за назначување секретар на Секретаријатот за народна одбрана на Извршниот совет на НР Црна Гора;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за полагање голема матура;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за учителскиот дипломатски испит;

Правилник за измена и дополненија на Правилникот за полагање приватен и дополнителен испит во општообразовните училишта и дополнителен испит во средните стручни училишта;

Правилник за измена и дополненија на Правилникот за полагање дипломски испит во Средното поморско училиште.

СОДРЖИНА:

Страна

333. Наредба за утврдување на платите од добивката и на посебното учество во добивката на стопанските организации за 1957 година — — — — —	449
334. Наредба за утврдување на придонесот за резервниот фонд, на придонесот за општествените инвестициони фондови и за средствата за самостојно располагање и на делот од добивката за буџетите за 1957 година — — — — —	456
335. Наредба за утврдување делот од доходот што стопанските организации во 1957 година го уплатуваат во општествените инвестициони фондови — — — — —	458
336. Наредба за утврдување на основиците и пресметување на придонесот од личниот доход на работниците на стопанските организации — — — — —	468
337. Наредба за највисоките износи на додатоците, надоместоците и издатоците што се признаваат како плати пред утврдувањето на добивката во определени стопански организации — — — — —	488
338. Наредба за утврдување на основиците и за пресметување на придонесот за станбена изградба од стопанските организации — — — — —	489
339. Наредба за условите под кои платите за прекувремена работа и за работа во дните на неделен одмор и на државни празници во стопанските организации се подмируваат од вкупниот приход пред утврдувањето на добивката — — — — —	490
340. Наредба за плаќање придонес (котизација) на основните сојузи на земјоделските задруги од страна на специјализираните земјоделски задруги и деловните сојузи — — — — —	491
341. Наредба за работите што се сметаат како експлоатација на шуми во сопствена режија — — — — —	492
342. Наредба за определување скратено редовно работно време во стопанските организации за производство на електроди и фелолегури — — — — —	492
343. Решение за читање во оптек на пригодни поштенски марки по повод одржувањето на Првиот конгрес на работничките совети на Југославија — — — — —	492
344. Решение за пуштање во оптек на серија пригодни поштенски марки по повод на II гимнастрада — — — — —	493
Исправка на Законот за експропријацијата — — — — —	493
Исправка на Одлуката за нормите на данокот на доход за 1957 година — — — — —	493